



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 25 јули 2003
Скопје

Број 49

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

1137.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за азил и привремена заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 2003 година.

Бр. 07-3664/1
16 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Лилјана Поповска, с.р.

ЗАКОН ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

ГЛАВА I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на законот

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање и престанок на право на азил на странец или лице без државјанство (во натамошниот текст: странец) кој бара признавање право на азил во Република Македонија, како и правата и должностите на барателите и лицата на кои им е признаено право на азил во Република Македонија.

Со овој закон се уредуваат и условите според кои Република Македонија може да даде привремена заштита, како и правата и должностите на лицата под привремена заштита.

Право на азил

Член 2

Правото на азил е заштита, што Република Македонија ја дава под услови и постапка предвидени со овој закон, на следниве категории лица:

- признаен бегалец (бегалец по Конвенцијата за статусот на бегалците од 1951 година и Протоколот за статусот на бегалците од 1967 година) и
- лице под хуманитарна заштита (согласно со член 3 од Конвенцијата за заштита на правата на човекот и основните слободи од 1950 година и член 3 од Конвенцијата против мачење и други облици на сурово, нехумано и понижувачко постапување или казнување од 1984 година).

Барател на право на азил

Член 3

Барател на право на азил, во смисла на овој закон, е странец кој бара заштита од Република Македонија, од денот кога тој се обратил на Министерството за внатрешни работи до денот на донесување на конечна одлука во постапката за признавање право на азил.

Признаен бегалец

Член 4

Признаен бегалец е странец за кој по испитување на неговото барање е утврдено дека ги исполнува условите определени со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон, односно лице кое поради оправдан страв дека ќе биде прогонето заради својата раса, вера, националност, припадност на одредена социјална група или поради своето политичко уверување, е надвор од државата чиј државјанин е и не може, или поради таков страв, не сака да биде под заштита на таа држава или кое доколку е без државјанство е надвор од државата во која имало вообичаено место на престој, не може или поради таков страв не сака да се врати во неа.

Лице под хуманитарна заштита

Член 5

Лице под хуманитарна заштита е странец на кој Република Македонија ќе признае право на азил од хуманитарни причини и ќе дозволи да остане во рамките на нејзината територија бидејќи во државата чиј државјанин е, или доколку е без државјанство, во која има вообичаено место на престој, би бил подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.

Причини за исклучување

Член 6

Странец не може да ужива право на азил во Република Македонија доколку постои основано сомневање дека тој:

- извршил кривично дело против мирот, човечноста или воено злосторство, согласно со меѓународните акти со кои се предвидени овие кривични дела;
- извршил тешко кривично дело (неполитичко) надвор од територијата на Република Македонија пред да биде прифатен во неа како бегалец и
- е виновен за дејствија спротивни со целите и принципите на Организацијата на Обединетите нации.

Принцип на невраќање

Член 7

Барател на право на азил, признаен бегалец или лице под хуманитарна заштита не може да се протера или на било каков начин со сила да се врати на границите на државата:

- во која неговиот живот или слобода би биле во опасност поради неговата раса, вера, националност, припадност на одредена социјална група или политичко уверување и
- каде би бил подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.

Забраната од став 1 алинеја 1 на овој член не се однесува на странец кој претставува опасност по безбедноста на Република Македонија или кој, откако против него е донесена правосилна одлука за злосторство или посебно поради тешко кривично дело, претставува опасност за граѓаните на Република Македонија.

На странецот од став 1 алинеја 2 на овој член, кој поради причините од член 6 на овој закон не може да ужива право на азил во Република Македонија, ќе му се дозволи да остане на територијата на Република Македонија се додека во државата чиј државјанин е или доколку е без државјанство во која имал вообичаено место на престој би бил подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.

Странецот од став 3 на овој член за време на престојот во Република Македонија има исти права и должности како и лицата под привремена заштита во Република Македонија.

Семејно обединување

Член 8

На членовите на потесното семејство на признаен бегалец и лице под хуманитарна заштита, на нивно барање, ќе им се признае право на азил.

За членови на потесното семејство, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат брачниот другар, доколку бракот бил склучен пред доаѓањето во Република Македонија и малолетните деца кои не се во брак, како и родителите на малолетните деца доколку малолетните деца се стекнале со право на азил.

Принципот на семејно обединување од став 1 на овој член нема да се применува ако:

- постојат причините за исклучување од член 6 на овој закон и

- лицата од став 2 на овој член се државјани на друга држава која може да им даде заштита.

Безбедна земја на потекло

Член 9

Безбедна земја на потекло е држава во која нејзините државјани или лица без државјанство кои таму имаат последно вообичаено место на престој се безбедни од прогон поради причините од член 4 на овој закон или од мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, што се утврдува особено врз основа на почитувањето на човековите права утврдени со меѓународните акти постојано на демократски институции (демократски процеси, избори, политички плурализам, слобода на мислата и јавното изразување на мислата, достапноста и ефикасноста на правната заштита) и стабилноста на земјата.

Барателот на право на азил во текот на постапката за признавање право на азил може да докаже дека земјата на потекло не е безбедна за него.

Безбедна трета земја (Прва земја на азил)

Член 10

Безбедна трета земја е држава во која барателот на право на азил се задржал, пред доаѓањето во Република Македонија и во која може да се претпостави дека тој може да се врати безбеден од прогон, во смисла на член 4 од овој закон, или од мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.

За безбедна трета земја, ќе се смета државата:

- во која не постои сериозен ризик од прогон, во смисла на член 9 став 1 од овој закон;

- која го почитува и применува принципот на невркање и

- која ќе го прими барателот на право на азил, ќе му обезбеди пристап до постапка за признавање право на азил, која ги нуди основните процедурални гаранции и суштински ќе го испита барањето за признавање право на азил.

Барателот на право на азил во текот на постапката за признавање право на азил може да докаже дека третата земја не е безбедна за него.

Принципот на безбедна трета земја од став 1 на овој член нема да се применува ако брачниот другар на барателот на право на азил, децата или родителите законски престојуваат во Република Македонија.

Принцип на локално учество

Член 11

Принципот на локално учество значи обврска на единиците на локалната самоуправа да ја прифатат одговорноста за сместување на признаените бегалци и лица под хуманитарна заштита во зависност на економската развиеност и бројот на жителите на единиците на локалната самоуправа, за што одлучува Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата).

Органи за признавање право на азил

Член 12

Постапката за признавање право на азил во прв степен ја спроведува и донесува одлука Министерството за внатрешни работи преку организациона единица надлежна за азил (во натамошниот текст: Одделението за азил).

Второстепената постапка за признавање право на азил ја спроведува надлежна комисија на Владата.

Улогата на Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации во постапката за азил

Член 13

Органите од член 12 на овој закон ќе соработуваат со Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации (во натамошниот текст: Високиот комесаријат за бегалци) во сите фази на постапката за признавање право на азил.

Министерството за внатрешни работи изготвува и доставува до Високиот комесаријат за бегалци известувања и статистички податоци кои се однесуваат на положбата на барателите на право на азил и лицата на кои им е признаено право на азил во Република Македонија и за спроведувањето на Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон, овој закон и други прописи од областа на азилот.

Правна помош

Член 14

Барателите на право на азил имаат право на правна помош и објаснување во врска со условите и постапката за признавање на правото на азил.

Барателите на право на азил, во сите фази на постапката можат да контактираат со лица кои даваат правна помош, претставниците на Високиот комесаријат за бегалци, како и невладини хуманитарни организации.

Претставниците на Високиот комесаријат за бегалци имаат право на пристап и контактирање со барателите на право на азил, во сите фази на постапката каде и да се наоѓаат тие.

ГЛАВА II

ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ

1. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Примена на Законот за општата управна постапка

Член 15

Во постапката за признавање право на азил соодветно се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, ако со овој закон поинаку не е определено.

Поднесување на барање за признавање право на азил

Член 16

Барател на право на азил мора да побара признавање право на азил кога влегува во Република Македонија. Барањето се искажува на полицијата на граничниот премин или во најблиската полициска станица, која е должна да го спроведе барателот на право на азил до Одделението за азил.

Барател на право на азил, кој престојува на територијата на Република Македонија, поднесува барање за признавање право на азил до Одделението за азил.

Во случаите од член 8 на овој закон, барање за семејно обединување може да се поднесе до дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство.

Бесправно влегување и престој во Република Македонија

Член 17

Барател на право на азил кој бесправно влегол или бесправно престојува на територијата на Република Македонија, а директно доаѓа од држава во која неговиот живот или слобода биле во опасност, во смисла на членовите 4 и 5 од овој закон, нема да се казни, ако веднаш побара признавање право на азил во Одделението за азил или се пријави во најблиската полициска станица и го изложи барањето за признавање право на азил, како и оправданите причини за своето бесправно влегување или престој.

Во случајот од став 1 на овој член полицијата веднаш го спроведува лицето до Одделението за азил.

Начин на поднесување барање за признавање право на азил

Член 18

Барањето за признавање право на азил се поднесува писмено или усно на записник, на македонски јазик, или ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на потекло или на некој од пошироко прифатените странски јазици.

При поднесување на барањето за признавање право на азил, барателот на азил се фотографира и му се земаат отпечатоци од прсти.

При поднесување на барање за азил, Одделението за азил ќе му издаде потврда на барателот на право на азил, со печат, број и датум на поднесувањето.

Однос со постапката за одобрување на престој од Законот за движење и престој на странците

Член 19

Од денот на поднесувањето на барање за признавање право на азил до денот на донесување на конечна одлука нема да се применува Законот за движење и престој на странците.

Поднесеното барање за признавање право на азил ќе се смета како повлекување на барањето за издавање на одобрение за престој на странец во смисла на одредбите на Законот за движење и престој на странците.

Обврска за поднесување на исправи

Член 20

Доколку барателот на право на азил поседува исправи, потребно е истите да ги приложи кон барањето за признавање право на азил кога тие се неопходни за постапката за признавање право на азил, а особено:

- патна исправа;
- визи, дозволи за престој или други слични исправи;
- лична карта или друг идентификационен документ;
- сертификат за раѓање и склучување на брак (каде што е можно);
- патни билети и слично, како и
- други документи или исправи кои можат да бидат од значење во постапката на признавање право на азил.

Исправите од став 1 на овој член се чуваат во Одделението за азил во текот на постапката за признавање право на азил, а на барателот на право на азил ќе му се обезбеди фотокопија од поднесените исправи и му се дава потврда дека оригиналните исправи му се во Одделението за азил.

Право на толкувач

Член 21

Кога барателот на право на азил не го разбира јазикот во постапката, Одделението за азил на тоа лице ќе му обезбеди толкувач на јазикот на земјата на потекло или на јазик што тој го разбира.

Трошоците за толкувач ги обезбедува Министерството за внатрешни работи.

Толкувачот е должен да ги чува како тајна податоците што ги дознал во текот на постапката.

Барателите на право на азил имаат право на толкувач од ист пол, во рамките на можностите.

Јавност во постапката

Член 22

При сослушувањето на барателот на право на азил, јавноста е исклучена.

Под јавност, во смисла на став 1 на овој член, не се смета лицето кое дава правна помош овластено од барателот на право на азил, толкувачот и претставникот на Високиот комесаријат за бегалци.

Лицата од став 2 на овој член писмено ќе се известат за датумот, времето и местото на сослушувањето.

Лицата кои присуствуваат на сослушувањето се должни како тајна да ги чуваат податоците за кои дознале во текот на постапката, освен ако барателот на право на азил изречно им дозволи комуникација со јавноста, а според мислењето на овластеното службено лице на Одделението за азил тоа нема да штети на текот на постапката.

Одделението за азил може да дава податоци во врска со политиката и праксата во областа на азилот кои се од значење за одредени научни истражувања.

Малолетни лица без придружба и лица со пречки во психичкиот развој

Член 23

На малолетни лица без придружба и лица со пречки во психичкиот развој, кои бараат признавање право на азил согласно со член 2 на овој закон, ќе им се определи старател согласно со Законот за семејството.

Повлекување на барањето за признавање право на азил

Член 24

Барањето за признавање право на азил се смета за повлечено и постапката се запира со заклучок доколку барателот на право на азил без оправдана причина не се јави на покана на Одделението за азил.

Против заклучокот од став 1 на овој член барателот на право на азил има право на жалба до надлежна комисија на Владата во рок од 15 дена од денот на доставувањето на заклучокот.

Жалбата го одлага извршувањето на заклучокот.

Примена на одредби за протерување од Законот за движење и престој на странците

Член 25

Во случај кога одбиеното лице, барател на право на азил, не ја напушти територијата на Република Македонија, во времето предвидено во одлуката на Одделението за азил, неговото протерување од Република Македонија, ќе биде спроведено во согласност со овој закон и со одредбите на Законот за движење и престој на странците.

Доставување

Член 26

Писмената во постапката за признавање право на азил ќе биде лично доставена на барателот на право на азил или на неговиот законски застапник или полномошник.

2. РЕДОВНА ПОСТАПКА

Спроведување на редовна постапка

Член 27

Редовната постапка за признавање право на азил во прв степен се спроведува од страна на Одделението за азил, кое е должно одлуката да ја донесе во рок од два месеца од денот на поднесувањето на барањето.

Сослушување на барателот на право на азил**Член 28**

Барателот на право на азил лично ќе се сослуша, а сослушувањето може да биде и аудио снимено.

Барателите на право на азил, на нивно барање, имаат право да бидат сослушани од овластено службено лице на Одделението за азил од ист пол.

За време на сослушувањето, лицето од став 1 на овој член ги изнесува сите факти и докази што се од значење за утврдување на постоење основан страв од прогон, во смисла на член 4 од овој закон.

За време на сослушувањето се води записник. Записникот го потпишуваат лицата кои учествувале во сослушувањето.

Причини за одбивање**Член 29**

Барањето за признавање право на азил ќе се одбие во редовната постапка кога ќе се утврди дека:

- не постои оправдан страв од прогон во смисла на член 4 од овој закон;
- постојат причини за исклучување од член 6 на овој закон и
- прогонот поради причините од член 4 на овој закон е ограничен само на одредена географска област на државата чиј државјанин е, или доколку е без државјанство во која имало вообичаено место на престој, а постои можност за ефикасна заштита во друг дел на државата, освен ако со оглед на сите околности не може да се очекува лицето таму да побара заштита.

Испитување врз основа за признавање право на азил заради хуманитарна заштита**Член 30**

Во случај кога ќе се утврди дека барателот на право на азил не ги исполнува условите за признавање право на азил согласно со член 2 алинеја 1 на овој закон, Одделението за азил по службена должност ќе го испита постоењето на причините и условите за признавање право на азил заради хуманитарна заштита согласно со член 2 алинеја 2 на овој закон.

Донесување и видови на решенија**Член 31**

Врз основа на фактите и доказите утврдени во постапката, Одделението за азил ќе донесе решение за признавање статус на признаен бегалец, решение за признавање на статус на лице под хуманитарна заштита или решение со кое се одбива барањето за признавање право на азил.

Решението со кое барањето за признавање право на азил се одбива ги содржи причините поради кои не е уважено барањето, упатство за правно средство и рокот во кој лицето е должно да ја напушти територијата на Република Македонија, кој не може да биде пократок од 15 дена од денот кога решението ќе стане извршно.

Право на жалба и донесување на одлука**Член 32**

Барателот на право на азил може да поднесе жалба против решението на Одделението за азил до надлежна комисија на Владата во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата го одлага извршувањето на решението.

Решението на надлежната комисија на Владата ќе се донесе во рок од два месеци од денот на поднесување на жалбата.

Против решението на надлежната комисија на Владата може да се поведе управен спор пред надлежен суд, согласно со Законот за управните спорови.

По барање на тужителот, Одделението за азил ќе го одложи извршувањето на решението до конечната судска одлука, во случаи и на начин утврден со Законот за управните спорови.

Ново барање за признавање право на азил**Член 33**

Во случај кога барателот на право на азил ќе поднесе ново барање за признавање право на азил, тој мора да обезбеди докази дека неговите околности битно се измениле од моментот на донесување на претходното решение со кое е одбиено неговото барање. Доколку тоа не го стори, Одделението за азил ќе го одбие барањето.

3. ИТНА ПОСТАПКА**Цел на постапката****Член 34**

Итната постапка се спроведува кога барањето за признавање право на азил е очигледно неосновано, освен ако барањето е поднесено од малолетно лице без придружба или лице со пречки во психичкиот развој.

Очигледно неосновани барања**Член 35**

Барањето за признавање право на азил се смета дека е очигледно неосновано ако:

- нема основа во тврдењето за страв од прогон, бидејќи барањето не е поднесено поради причините утврдени со овој закон, туку поради можност за вработување и подобри услови за живот или кога барателот не дава никакви податоци дека би бил изложен на прогон или кога неговите тврдења се невозможни или противречни;
- барањето се заснова на смислена измама или злоупотреба на постапката за признавање право на азил;
- лицето пристигнало од безбедна земја на потекло, освен ако докаже дека земјата на потекло не е безбедна за него и
- лицето пристигнало од трета безбедна земја, каде што можело да бара признавање право на азил, освен ако докаже дека третата земја не е безбедна за него.

Барателот на право на азил извршува смислено дело на измама и злоупотреба на постапката за признавање право на азил согласно со став 1 алинеја 2 на овој член, во случај ако:

- без разумно објаснување, смислено дава невистинити изјави во неговото барање за признавање право на азил, усно или во писмена форма, а тие изјави се од суштествена природа и значење за определување на неговиот статус на признаен бегалец;
- без разумно објаснување, го засновал своето барање врз лажен идентитет или врз фалсификувани исправи, за кои тврди дека се автентични;
- намерно уништува, оштетува или крие патна исправа, друг документ или доказ од значење за постапката, со цел да го попречи текот на постапката и да ги доведе во заблуда органите за признавање право на азил во врска со неговиот идентитет;
- барањето за признавање право на азил е поднесено со цел да се спречи извршувањето на одлуката за протерување од територијата на Република Македонија, а барателот имал доволно можност претходно да бара признавање право на азил;
- барањето за признавање право на азил на лицето му било одбиено во друга земја, по испитување на суштината на барањето, во постапка што содржела соодветни процедурални гаранции, во согласност со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон и
- има добиено право на азил во друга земја и продолжува да ја ужива заштитата на таа земја.

Донесување на решение**Член 36**

Во случаите кога барањето за признавање право на азил е одбиено како очигледно неосновано, Одделението за азил донесува решение со кое се одбива барањето за признавање право на азил и се определува рокот во кој лицето е должно да ја напушти територијата на Република Македонија, кој не може да биде пократок од три дена од денот кога решението ќе стане извршно.

Во образложението на решението од став 1 на овој член се наведуваат причините за одбивање на барањето за азил, како и дека при одлучување по барањето за признавање право на азил не биле земени предвид причините од член 4 на овој закон.

Решението од став 1 на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето за признавање право на азил.

Жалба против решението со кое се одбива барањето

Член 37

Против решението со кое се одбива барањето за признавање право на азил во итната постапка барателот на право на азил има право на жалба во рок од три дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата од став 1 на овој член го одлага извршувањето на решението.

По жалбата од став 1 на овој член одлучува надлежна комисија на Владата во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на жалбата.

Против решението на надлежната комисија на Владата не може да се води управен спор.

ГЛАВА III

ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА АЗИЛ

Престанок на правото на азил

Член 38

Правото на азил признаено во Република Македонија престанува за лице кое:

- доброволно повторно ќе се стави под заштита на земјата чиј државјанин е;
- откако го изгубило државјанството на таа земја, тоа лице повторно доброволно го стекнало;
- стекнало ново државјанство и ужива заштита од државата на неговото ново државјанство;
- доброволно повторно се населило во државата што ја напуштило или останало надвор од неа поради страв од прогон;
- не може повеќе да продолжи да одбива да користи заштита од земјата чиј државјанин е, бидејќи околностите поради кои на лицето му било признаено право на азил престанале да постојат и
- е без државјанство и може да се врати во државата на неговото поранешно вообичаено место на престој, бидејќи околностите поради кои на лицето му било признаено право на азил престанале да постојат.

За престанок на правото на азил поради причините од став 1 на овој член, се спроведува постапка, како и за признавање право на азил, утврдена со овој закон.

ГЛАВА IV

ИСПРАВИ

Издавање на исправи

Член 39

За исправи, во смисла на овој закон, се сметаат:

- идентификациона исправа за барател на право на азил;
- лична карта за признаен бегалец и лице под хуманитарна заштита и
- патна исправа за признаен бегалец, согласно со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон.

Исправите од став 1 на овој член, согласно со овој закон, ги издава Министерството за внатрешни работи.

Исправата од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член е идентификационен документ кој лицето е должно да го носи со себе и да го покаже на барање на службеното лице кое со закон е овластено да легитимира.

Забрането е да се даде исправа од став 1 на овој член на послуга на друг или лицето да се послужи со туѓа исправа како со своја.

Идентификациона исправа за барател на право на азил

Член 40

Идентификационата исправа за барател на право на азил е со важност до донесување на конечна одлука во постапката за азил, односно до истекот на рокот во кој лицето е должно да ја напушти територијата на Република Македонија по правосилноста на одлуката со која е одбиено неговото барање.

Лична карта

Член 41

Признаен бегалец и лице под хуманитарна заштита, кое наполнило 18 години живот е должно да поднесе барање за издавање на лична карта.

Личната карта за признаен бегалец се издава со рок на важење од пет години, а за лице помладо од 27 години со рок на важење од три години.

Личната карта за лице под хуманитарна заштита, се издава со рок на важење до една година.

На признаен бегалец и лице под хуманитарна заштита им се определува матичен број за странец.

Патна исправа

Член 42

На барање на признаен бегалец кој наполнил 18 години живот, се издава патна исправа со важност од две години. Важењето на патната исправа може да се продолжува. За лице помладо од 18 години живот, барањето за издавање на патна исправа го поднесува неговиот законски застапник.

Со издавање на патната исправа од став 1 на овој член, признаениот бегалец не се стекнува со право да бара заштита од дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.

Одбивање на издавање и одземање на патна исправа

Член 43

Патна исправа нема да се издаде на признаен бегалец:

- против кој се води кривична или прекршочна постапка, на барање од надлежниот суд;
- на кој му е изречена безусловна казна затвор, додека не ја издржи казната и
- на барање на надлежен орган, доколку не ги намирил имотно-правните или финансиските обврски кон Република Македонија.

Ако причините од став 1 на овој член постоеле пред денот на издавањето на патната исправа, а за нив се дознало подоцна или причините настанале по денот на издавањето, патната исправа ќе се одземе.

Во решението со кое се одбива барањето за издавање на патна исправа, односно се одзема патната исправа, се наведуваат причините.

Против решението од став 3 на овој член може да се поднесе жалба до надлежната комисија на Владата.

Жалбата против решението за одземање на патната исправа не го одлага неговото извршување.

Враќање на патна исправа и лична карта

Член 44

По правосилноста на одлуката за престанок на правото на азил, лицето е должно да ја врати издадената патна исправа и личната карта на Министерството за внатрешни работи.

Преминување на државната граница

Член 45

На барател на право на азил или лице под хуманитарна заштита може да му се издаде патен лист за странец, согласно со Законот за движење и престој на странците.

Исчезнување или оштетување на исправа**Член 46**

Лицето на кое му е издадена исправа согласно со овој закон, должно е да го пријави нејзиното исчезнување или оштетување на Министерството за внатрешни работи, во рок од два дена од моментот кога тоа го забележал.

На лицето од став 1 на овој член му се издава потврда за пријавувањето на исчезнатата или оштетената исправа.

ГЛАВА V**ПРАВНА ПОЛОЖБА****Општи обврски****Член 47**

Секој барател на право на азил или лице на кое му е признаено право на азил во Република Македонија, за време на престојот во Република Македонија, е должен да се придржува кон Уставот на Република Македонија, законите, други прописи и одлуки на државните органи, како и во согласност со обврските утврдени со меѓународни договори, ратификувани во согласност со Уставот.

**1. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА БАРАТЕЛИ
НА ПРАВО НА АЗИЛ****Права на барателите на право на азил****Член 48**

Барателите на право на азил до донесување на конечна одлука во постапката за признавање право на азил имаат право на:

- престој;
- сместување и згрижување во Прифатен центар или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика;
- основни здравствени услуги;
- работа само во рамките на Прифатниот центар или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика и
- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, како и невладини хуманитарни организации заради давање на правна помош во постапката за признавање право на азил.

Министерството за труд и социјална политика се грижи за обезбедување на средства за издржување и здравствена заштита на барателите на право на азил, додека се наоѓаат во Прифатниот центар или друго место за сместување определено од ова министерство.

Должности на барателите на право на азил**Член 49**

Барателот на право на азил е должен:

- да престојува во Прифатниот центар или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика;
- да соработува со органите за признавање на право на азил, особено да дава лични податоци, да ги предаде идентификационите и други исправи што тој можеби ги поседува, да овозможи негово фотографирање и дактилоскопирање, личен претрес и претрес на багажот и возилото со кое пристигнал во Република Македонија, како и да дава податоци за својот имот и приходи;
- да се подложи на здравствени прегледи, лекување и пропуштено вакцинирање по барање на органите надлежни за работите од областа на здравството, во случај на опасност по здравјето на луѓето и
- да ги почитува куќните правила на Прифатниот центар или друго место за сместување определено од Министерството за труд и социјална политика.

**2. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРИЗНАЕНИТЕ
БЕГАЛЦИ****Личен статус и право на престој****Член 50**

Личниот статус на признаениот бегалец се утврдува според законите на Република Македонија.

Признаениот бегалец има право на престој на територијата на Република Македонија.

Права и должности**Член 51**

Ако со овој или со друг закон поинаку не е определено, признаените бегалци имаат исти права и должности со државјаните на Република Македонија, со следниве исклучоци:

- немаат избирачко право;
- не подлежат на воена обврска и
- не можат да вршат дејност, да засноваат работен однос и да основаат здруженија на граѓани или политички партии во случај кога со закон како услов е предвидено лицето да има државјанство на Република Македонија.

Признаените бегалци можат да стекнат право на сопственост на движен и недвижен имот, да засноваат работен однос или да вршат дејност, под услови утврдени со закон со кој се регулира ова право за странците во Република Македонија.

Сместување**Член 52**

На признаениот бегалец му се обезбедува сместување, согласно со принципот на локално учество, преку давање соодветен стан на користење или на парична помош потребна за обезбедување простории за сместување, до обезбедување на средства за својата егзистенција, но најдолго две години од денот на доставувањето на решението за признавање на статус на признаен бегалец.

Во случај кога признаениот бегалец ќе ги одбие дадените простории за сместување во општината, го губи правото на сместување и може да се насели во друга општина по сопствен избор и трошок.

Парична помош**Член 53**

Признаен бегалец кој нема приход или не може да го оствари од својот имот има право на парична помош во месечен износ, во вид на основна парична помош на носителот на правото и додаток за другите членови на семејството кои немаат средства за егзистенција (соуживатели на помошта) до обезбедување на средства за својата егзистенција, а најдолго две години од денот на доставувањето на решението за признавање на статус на признаен бегалец.

Паричната помош од став 1 на овој член се утврдува од просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија остварена во последните три месеци и изнесува за:

- основна парична помош (признаен бегалец - самец) 18%;
- признаен бегалец со еден соуживател на правото 23% и
- признаен бегалец со двајца и повеќе соуживатели на правото 30%.

По истекот на рокот од став 1 на овој член, признаените бегалци се изедначени со државјаните на Република Македонија, по однос на правото на постојана парична помош и другите права од социјална заштита.

Здравствена заштита**Член 54**

До стекнување својство на осигурено лице, согласно со Законот за здравственото осигурување, признаениот бегалец има право на основни здравствени услуги, како и државјаните на Република Македонија.

Извори на финансирање и надлежен орган што се грижи за остварување на правата

Член 55

Средствата за сместување, паричната помош и здравствената заштита од членовите 52, 53 и 54 на овој закон, се обезбедуваат во Буџетот на Републиката.

За сместување, доделување на парична помош и здравствена заштита на признаените бегалци се грижи Министерството за труд и социјална политика.

Права од работен однос и социјално осигурување

Член 56

Правото на работа признаените бегалци го остваруваат под истите услови кои со соодветни законски прописи се предвидени за странците со одобрен постојан престој во Република Македонија.

Во случај на примена на мерки за ограничувања на вработување на странци, истите нема да се применуваат врз признаените бегалци кои доаѓаат од држава кон чии државјани се насочени тие мерки, доколку признаениот бегалец исполнува еден од следниве услови:

- престојува најмалку три години на територијата на Република Македонија;
- во брак е со државјанин на Република Македонија и
- има едно или повеќе деца кои се државјани на Република Македонија.

Во поглед на правата од работен однос, здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување, признаените бегалци се изедначени со државјаните на Република Македонија.

Трансфер на имот, вложен капитал и добивка

Член 57

Во согласност со законските прописи на Република Македонија признаениот бегалец има право на трансфер на имотот кој е внесен на територијата на Република Македонија и слободно изнесување на вложениот капитал и добивката во друга држава каде што е примен заради ново населување.

3. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЛИЦА ПОД ХУМАНИТАРНА ЗАШТИТА

Право на престој

Член 58

Со денот на доставувањето на решението за признавање на право на азил заради хуманитарна заштита, лицето под хуманитарна заштита се стекнува со право на престој на територијата на Република Македонија во траење до една година и истиот се продолжува доколку причините од член 5 на овој закон се уште постојат.

Сместување

Член 59

На лицето под хуманитарна заштита му се обезбедува сместување согласно со член 52 на овој закон, но најдолго една година од денот на доставувањето на решението за признавање на статус на лице под хуманитарна заштита.

Права и должности

Член 60

Лицето под хуманитарна заштита има право на парична помош под услови и во висина утврдени во член 53 на овој закон и право на основни здравствени услуги согласно со член 54 на овој закон.

Ако со овој или со друг закон поинаку не е определено, лицата под хуманитарна заштита имаат исти права и должности со странците со одобрен привремен престој на територијата на Република Македонија.

Доброволна репатријација

Член 61

По престанок на правото на азил во Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, во соработка со Високиот комесаријат за бегалци, ќе овозможат организирано доброволно враќање на лицата во нивната земја на потекло.

ГЛАВА VI

ПРАВО НА ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

Услови за добивање привремена заштита

Член 62

Во случај на масовен прилив на лица кои непосредно доаѓаат од држава во која нивните животи, безбедност или слобода се загрозени со војна, граѓанска војна, окупација, внатрешен конфликт пропратен со насилство или масовно кршење на човековите права, Владата може да им даде привремена заштита.

Владата периодично го преиспитува постоењето на околностите од став 1 на овој член и одлучува за продолжување на привремената заштита.

Привремената заштита во Република Македонија не може да трае подолго од две години.

Примена на одредби на овој закон

Член 63

Одредбите на членовите 6, 7, 8, 14, 17 и 47 од овој закон се однесуваат и на лицата под привремена заштита.

Права на лицата под привремена заштита

Член 64

Лицата под привремена заштита имаат право на:

- престој и згрижување во Република Македонија за време на привремената заштита, во согласност со економските можности на Република Македонија;

- право на работа, здравствена заштита и пензиско и инвалидско осигурување под исти услови кои со соодветни прописи се предвидени за странците со одобрен привремен престој во Република Македонија;

- хуманитарна помош и основни здравствени услуги за невработени лица под привремена заштита и

- основно и средно образование, а во поглед на повисоките степени на образование, лицата под привремена заштита се изедначени со странците со одобрен привремен престој во Република Македонија.

Престојот од став 1 алинеја 1 на овој член нема да се смета за законски престој во смисла на Законот за движење и престој на странците и Законот за државјанството на Република Македонија.

За остварување на правата од став 1 на овој член се грижи Министерството за труд и социјална политика.

Идентификациона исправа

Член 65

Министерството за внатрешни работи ќе ги евидентира лицата под привремена заштита и ќе им издаде идентификациона исправа.

Идентификационата исправа од став 1 на овој член е со важност до престанокот на привремената заштита во Република Македонија.

Одредбите на член 39 ставови 2, 3 и 4 од овој закон, се однесуваат и на идентификационата исправа за лица под привремена заштита.

Поднесување на барање за признавање право на азил

Член 66

Лице под привремена заштита има право во секое време да поднесе барање за признавање право на азил.

Лицето под привремена заштита на кое барањето за признавање право на азил му е одбиено, ќе ужива привремена заштита до истекот на времето за кое таа е дадена.

ГЛАВА VII

ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Централна збирка на податоци

Член 67

Одделението за азил воспоставува, обработува и користи Централна збирка на податоци согласно со Законот за заштита на лични податоци, која содржи лични податоци за баратели на право на азил, признаени бегалци и лица под хуманитарна заштита, податоци за нивниот престој и права што ги користат во Република Македонија.

Размена на податоци**Член 68**

Податоците од Централната збирка на податоци не можат да се разменуваат со земјата на потекло на лицето, на кое тие податоци се однесуваат или со земјата на потекло на членовите на неговото семејство.

Заради извршување на одлуката за протерување од територијата на Република Македонија на лице чие барање за признавање право на азил правосилно е одбиено или на кое со правосилна одлука му престанало правото на азил во Република Македонија, Одделението за азил може со надлежните органи на други држави да ги разменува следниве податоци:

- име и презиме, датум и место на раѓање, пол, државјанство, последно живеалиште и адреса на станот, податоци за бројот на членовите на семејството и за исправи издадени од земјата на потекло и
- отпечатоци од прсти и фотографија.

ГЛАВА VIII**КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ****Член 69**

Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое:

- исправите од член 39 став 1 на овој закон ги дава на послуга, односно се служи со туѓа идентификациона исправа како со своја (член 39 став 4);
- со наполнети 18 години живот не поднесе барање за издавање на лична карта (член 41 став 1) и
- не ја врати издадената патна исправа и лична карта на Министерството за внатрешни работи при престанок на правото на азил (член 44).

Член 70

Со парична казна од 20.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице кое:

- не ги чува како тајна податоците што ги дознало во текот на постапката (член 21 став 3 и член 22 став 4);
- не ја носи со себе идентификационата исправа или ќе одбие да ја покаже на барање на службено лице кое со закон е овластено да легитимира (член 39 став 3);
- не пријави исчезнување или оштетување на исправата издадена согласно со овој закон до Министерството за внатрешни работи во рок од два дена од моментот кога тоа го забележал (член 46 став 1) и
- дејствува спротивно на член 49 од овој закон.

ГЛАВА IX**ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 71**

Министерот за внатрешни работи во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе подзаконски пропис за образецот на барање за признавање право на азил, начинот на земање на отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите на право на азил, образецот и постапката за издавање и замена на исправи на баратели на право на азил и лица на кои им е признаено право на азил или привремена заштита во Република Македонија и за начинот на водење на евиденција.

Член 72

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, постапките за признавање на правото на азил и за признавање статус на бегалец што не се довршени според Законот за движење и престој на странците ("Службен весник на Република Македонија" број 36/92, 66/92, 26/93 и 45/2002), ќе се довршат според одредбите на овој закон за редовна постапка за признавање право на азил.

Член 73

Правото на азил или статусот на бегалец, признаен на странец или лице без државјанство врз основа на Законот за движење и престој на странците продолжува доколку лицето престојува на територијата на Република Македонија по денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 74

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, лицата од Србија и Црна Гора од Косово со статус на привремено хуманитарно згрижени лица во Република Македонија, ќе се сметаат за лица под привремена заштита, согласно со овој закон.

Член 75

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од членовите 40 до 55, 56 став 3, 58 став 1, 59 став 1, 60 став 1 и 61 во делот што се однесува на патната исправа за бегалец, член 77 став 1 алинеи 7 и 8 и член 79 став 1 алинеи 1, 2 и 7 на Законот за движење и престој на странците.

Член 76

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I**P{R AZIL DHE MBROJTJE T{ P{RKOHSHME
KREU I DISPOZITA T{ P{RGJITHSHME****L{nda e ligjit****Neni 1**

Me k[t ligj rregullohen kushtet dhe procedura p[r marrjen dhe nd[rprerjen e t[drejt[s p[r azil t[personit t[huaj ose personit pa shtet[si (n[tekstin e m[tejs[h[m: i huaji) i cili k[rkon pranimin e t[drejt[s p[r azil n[Republik[n e Maqedonis[, si dhe t[drejtat dhe obligimet e k[rkuesve dhe personave t[cil[ve u [sht[njohur e drejta p[r azil n[Republik[n e Maqedonis[.

Me k[t ligj rregullohen edhe kushtet sipas t[cilave Republika e Maqedonis[mund t[ofroj[mbrojtje t[p[rkohshme, si dhe t[drejtat dhe obligimet e personave n[n mbrojtje t[p[rkohshme.

E drejta p[r azil**Neni 2**

E drejta p[r azil [sht[mbrojtje, t[cil[n Republika e Maqedonis[e jep me kushte dhe procedur[t[parapar[me k[t ligj, p[r k[to kategori personash:

- refugjat i pranuar (refugjat sipas Konvent[s p[r statusin e refugjat[ve t[vitit 1951 dhe Protokollit p[r statusin e refugjat[ve t[vitit 1967) dhe
- personi n[n mbrojtje humanitare (n[pajtim me nenin 3 t[Konvent[s p[r mbrojtjen e t[drejtave t[njeriut dhe lirive themelore t[vitit 1950 dhe nenit 3 t[Konvent[s kund[r torturimit dhe formave t[tjera t[veprimit ose nd[shkimit t[eg[r, johuman dhe posht[rues t[vitit 1984).

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil**Neni 3**

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil, sipas k[tij ligji [sht[person i huaj q[k[rkon mbrojtje nga Republika e Maqedonis[, nga dita kur ai i [sht[drejtuar Ministris[s[Pun[ve t[Brendshme deri n[dit[n e marrjes s[vendimit p[rfundimtar n[procedur[n p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil.

Refugjati i pranuar**Neni 4**

Refugjat i pranuar [sht[i huaji, p[r t[cilin pas shqyrtimit t[k[rkes[s s[tij [sht[konstatuar se i p[rmbush kushtet e p[raktuara me Konvent[nga neni 2 alineja 1 e k[tij ligji, p[rkat[sisht personi i cili p[r shkak t[frik[s s[arsyeshme se do t[ndiqet p[r shkak t[rac[s s[tij, fes[, komb[sis[, p[rkat[sis[s[ndonj[grupi t[caktuar social ose p[r shkak t[bindjes s[tij politike gjendet jasht[shtetit, shtetas i t[cilit [sht[dhe nuk mundet, ose p[r shkak t[frik[s s[till[nuk d[shiron t[jet[n[n mbrojtjen e atij shteti; ose i cili n[se [sht[pa shtet[si jasht[shtetit n[t[cilin ka pasur vendq[ndrim, nuk mundet ose p[r shkak t[frik[s s[till[nuk d[shiron t[kthehet n[t[.

Personi n[n mbrojtjen humanitare

Neni 5

Personi n[n mbrojtje humanitare [sht[i huaji t[cilit Republik[n e Maqedonis[do t'i ofroj[azil p[r shkaqe humanitare dhe do t'i lejoj[t[ekziston dyshim i bazuar se ai: - ka b[r[vep[r penale kund[r paq[s, njer[zimit ose krim lufte n[pajtim me aktet nd[rkomb[tare me t[cilat jan[parapar[k[to vepra penale; - ka b[r[vep[r t[r[nd[penale (jopolitike) jasht[territorit t[Republik[s s[Maqedonis[, para se t[jet[pranuar n[t[si refugjat dhe - [sht[fajtor p[r veprime q[jan[n[kund[rshim me q[llimet dhe parimet e Organizat[s s[Kombeve t[Bashkuara.

Arsyet p[r p[rjashtim

Neni 6

I huaji nuk mund ta g[zoj[t[drejt[n p[r azil n[Republik[n e Maqedonis[n[se ekziston dyshim i bazuar se ai: - ka b[r[vep[r penale kund[r paq[s, njer[zimit ose krim lufte n[pajtim me aktet nd[rkomb[tare me t[cilat jan[parapar[k[to vepra penale; - ka b[r[vep[r t[r[nd[penale (jopolitike) jasht[territorit t[Republik[s s[Maqedonis[, para se t[jet[pranuar n[t[si refugjat dhe - [sht[fajtor p[r veprime q[jan[n[kund[rshim me q[llimet dhe parimet e Organizat[s s[Kombeve t[Bashkuara.

Parimi i moskthimit

Neni 7

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil, refugjat i pranuar, ose personi n[n mbrojtje humanitare nuk mund t[d[bohohet ose n[jfar[do m[nyre me dhun[t[kthehet n[kufijt[e shtetit: - n[t[cilin jeta e tij ose liria do t[ishin n[rrezik p[r shkak t[rac[s, fes[, komb[sis[, p[rkat[sis[s[ndonj[grupi social ose bindjes s[tij politike - ku do t'i n[nshtrohej torturimit, veprimit jonjer[zor ose posht[rues apo nd[shkimit.

Ndalesa nga paragrafi 1, alineja 1 e k[tij neni nuk ka t[b[j[me t[huajin, i cili paraqet rrezik p[r sigurin[e Republik[s s[Maqedonis[ose i cili, pasi kund[r tij [sht[marr[vendim fuqplot[p[r krim dhe sidomos p[r shkak t[vepr[s s[r[nd[penale paraqet rrezik p[r qytetar[t e Republik[s s[Maqedonis[.

T[huajit nga paragrafi 1, alineja 2 e k[tij neni, i cili p[r shkak t[arsyeve nga neni 6 i k[tij ligji nuk mund ta g[zoj[t[drejt[n p[r azil n[Republik[n e Maqedonis[, do t'i lejohet t[mbetet n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[, derisa n[shtetin, shtetas i t[cilit [sht[ose nuk ka shtet[si n[t[cilin ka pasur vendq[ndrim, do t'i n[nshtrohej torturimit dhe veprimit jonjer[zor dhe posht[rues ose nd[shkimit.

I huaji nga paragrafi 3 i k[tij neni gjat[q[ndrimin n[Republik[n e Maqedonis[ka t[drejta dhe obligime t[nj[ta si dhe personat n[n mbrojtje t[p[rkohshme n[Republik[n e Maqedonis[.

Bashkimi familjar

Neni 8

An[ar[ve t[familjes m[t[ngusht[t[refugjatit t[pranuar dhe personit n[n mbrojtje humanitare, me k[rkes[t[tyre do t'u njihet e drejta p[r azil.

P[r an[ar[t[familjes m[t[ngusht[sipas paragrafit 1 t[k[tij neni konsiderohen [ifti bashk[shortor, n[se martesa [sht[lidhur para ardhjes n[Republik[n e Maqedonis[, dhe f[mij[t e mitur t[cil[t nuk jan[n[martes[, si dhe prind[rit e f[mij[ve t[mitur n[se f[mij[t e mitur kan[fituar t[drejt[n p[r azil.

Parimi i bashkimit familjar nga paragrafi 1 i k[tij neni nuk do t[zbatohet n[se:

- ekzistojn[shkaqe p[r p[rjashtim nga neni 6 i k[tij ligji;
- personat nga paragrafi 2 i k[tij neni jan[shtetas t[shtetit tjet[r, i cili mund t'u ofroj[mbrojtje.

Vendi i sigurt i origjin[s

Neni 9

Vendi i sigurt i origjin[s [sht[shteti n[t[cilin shtetasit e tij ose personat pa shtet[si, t[cil[t atje kan[vendq[ndrimin e fundit jan[t[sigurt nga ndjekja p[r shkak t[arsyeve nga neni 4 i k[tij ligji, ose torturimit, sjelljes jonjer[zore dhe posht[ruese dhe nd[shkimit, q[verifikohet

sidomos n[baz[t[respektimit t[t[drejtave njer[zore t[p[raktuara me aktet nd[rkomb[tare; ekzistimit t[institucioneve demokratike (proceseve demokratike, zgjedhjeve, pluralizmit politik, liris[s[mendimit dhe shprehjes publike t[mendimit, qasjes dhe efikasitetit t[mbrojtjes juridike) dhe stabilitetit t[vendit.

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil gjat[procedur[s p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil mund t[d[shmoj[se shteti i origjin[s nuk [sht[i sigurt p[r t[.

Vendi i tret[i sigurt (Vendi i par[i azilit)

Neni 10

Vend i tret[i sigurt [sht[shteti n[t[cilin k[rkuesi i t[drejt[s p[r azil [sht[ndalur, para ardhjes n[Republik[n e Maqedonis[dhe n[t[cilin mund t[supozohet se ai mund t[kthehet i sigurt nga ndjekja, sipas nenit 4 t[k[tij ligji ose nga torturimi, veprimi jonjer[zor dhe posht[rues, ose nd[shkimi.

Si vend i tret[i sigurt do t[konsiderohet shteti: - n[t[cilin nuk ekziston rrezik serioz nga ndjekja, sipas nenit 9, paragrafit 1 t[k[tij ligji;

- i cili e respekton dhe zbaton parimin e moskthimit dhe - i cili do ta pranoj[k[rkuesin e t[drejt[s p[r azil, do t[siguroj[qasje deri n[procedur[n p[r azil, e cila i ofron garancit[themelore procedurale dhe n[m[nyr[qen[sore do ta shqyrtoj[k[rkes[n e njohjes s[t[drejt[s p[r azil.

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil gjat[procedur[s mund t[d[shmoj[se vendi i tret[nuk [sht[i sigurt p[r t[.

Parimi i vendit t[tret[t[sigurt nga paragrafi 1 i k[tij neni nuk do t[zbatohet n[se bashk[shortja-bashk[shorti i k[rkuesit t[s[drejt[s p[r azil, f[mij[t ose prind[rit q[ndrojn[n[m[nyr[ligjore n[Republik[n e Maqedonis[.

Parimi i pjes[marrjes lokale

Neni 11

Parimi i pjes[marrjes lokale do t[thot[obligim i nj[sive t[vetadministrimit lokal q[ta pranojn[p[rgjegj[sin[p[r vendosjen e refugjat[ve t[pranuar dhe personave n[n mbrojtje humanitare, var[sisht nga zhvillimi ekonomik dhe numri i banor[ve n[nj[sit[e vetadministrimit lokal, p[r]ka vendos Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[(n[tekstin e m[tejsh[m: Qeveria).

Organe p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil

Neni 12

Procedur[n p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil n[shkall[n e par[e zbaton dhe merr vendim Ministria e Pun[ve t[Brendshme p[rmes nj[sis[organizative kompetente p[r azil, (n[tekstin e m[tejsh[m: Sektori p[r azil).

Procedur[n e shkall[s s[dyt[p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil e zbaton komisioni kompetent i Qeveris[.

Roli i Komesariatit t[lart[p[r refugjat[pran[Kombeve t[Bashkuara n[procedur[n p[r azil

Neni 13

Organet nga neni 12 t[k[tij ligji do t[bashk[punojn[me Komesariatin e lart[p[r refugjat[pran[Kombeve t[Bashkuara (n[tekstin e m[tejsh[m: Komesariati i lart[p[r refugjat[) n[t[gjitha fazat e procedur[s p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil.

Ministria e Pun[ve t[Brendshme p[rpilon dhe i dor[zon Komesariatit t[lart[p[r refugjat[njoftime dhe t[dh[na statistikore q[kan[t[b[jn[me pozit[n e k[rkuesve t[s[drejt[s p[r azil dhe t[personave, t[cil[ve u [sht[pranuar e drejta p[r azil n[Republik[n e Maqedonis[, dhe p[r zbatimin e Konvent[s, nga neni 2 alineja 1 e k[tij Ligji, zbatimin e k[tij Ligji dhe dispozitave tjera nga l[mi i azilit.

Ndihma juridike

Neni 14

K[rkuesit e s[drejt[s p[r azil kan[t[drejt[n[ndihm[juridike dhe sqarime lidhur me kushtet dhe procedur[n p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil.

K[rkuesit e s[drejt[s p[r azil, n[t[gjitha fazat e procedur[s mund t[kontaktojn[me persona q[ofrojn[ndihm[juridike, me p[rfaq[suesit e Komesariatit t[lart[p[r refugjat[, si dhe me organizata humanitare joqeveritare.

P[rfaq[suesit e Komesariatit t[lart[p[r refugjat[kan[t[drejt[qasjeje dhe kontaktimi me k[rkuesit e s[drejt[s p[r azil, n[t[gjitha fazat e procedur[s, kudo q[ndodhen ata.

KREU II

PROCEDURA P{R NJOHJEN E S{ DREJT{S P{R AZIL

1. DISPOZITAT E P{RBASHK{TA

Zbatimi i Ligjit p[r procedur[n e p[rgjithshme administrative

Neni 15

N[procedur[n p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil, n[m[nyr[p[rkat[se zbatohen dispozitat e Ligjit p[r procedur[n e p[rgjithshme administrative, n[se me k[t[ligj nuk [sht[p[rkacuar ndryshe.

Paraqitja e k[rkes[s p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil

Neni 16

K[rkuesi i s[drejt[s p[r azil doemos duhet t[k[rkoj[njohjen e t[drejt[s p[r azil kur hyn n[Republik[n e Maqedonis[. K[rkesa i paraqitet policis[n[vendkalimin kufitar ose n[stacionin m[t[af[rt t[policis[, e cila [sht[e obliguar ta shpiej[k[rkuesin e s[drejt[s p[r azil n[Sektorin p[r azil.

K[rkuesi i s[drejt[s p[r azil, i cili q[ndron n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[paraqet k[rkes[p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil n[Sektorin p[r azil.

N[rastet nga neni 8 i k[tij ligji k[rkes[p[r bashkim familjar mund t[paraqitet n[P[rfaq[sin[diplomatike-konzulare t[Republik[s s[Maqedonis[n[bot[n e jashtme.

Hyrja dhe q[ndrimi ilegal n[Republik[n e Maqedonis[

Neni 17

K[rkuesi i s[drejt[s p[r azil i cili ka hyr[n[m[nyr[ilegale ose q[ndron n[m[nyr[ilegale n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[, nd[rsa vjen drejtp[rs[drejti nga shteti n[t[cilin jeta ose liria e tij kan[qen[n[rrezik sipas neneve 4 dhe 5 t[k[tij ligji, nuk do t[nd[shkohet n[se k[rkon menj[her[azil n[Sektorin p[r azil ose paraqitet n[stacionin m[t[af[rt t[policis[dhe e paraqet k[rkes[n p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil, si dhe shkaqet e arsyeshme p[r hyrjen ose q[ndrimin e tij ilegal.

N[rast nga paragrafi 1 i k[tij neni, policia e shpie menj[her[personin n[Sektorin p[r azil.

M[nyra e paraqitjes s[k[rkes[s p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil

Neni 18

K[rkesa p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil paraqitet me shkrim ose me goj[, n[procesverbal, n[gjuh[n maqedonase, ose n[se kjo nuk [sht[e mundshme, n[gjuh[n e vendit sipas origjin[s ose n[ndonj[r[n nga gjuh[t e huaja t[pranuar.

Gjat[k[rkes[s p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil, azilk[rkuesi fotografohet dhe i merren gjurm[t e gisht[rinjve.

Gjat[paraqitjes s[k[rkes[s p[r azil, Sektori p[r azil do t'i l[shoj[v[rtetim k[rkuesit t[s[drejt[s p[r azil, me vul[, numrin dhe dat[n e paraqitjes.

Raporti me procedur[n p[r lejimin e q[ndrimin nga Ligji p[r l[vizjen dhe q[ndrimin e t[huajve

Neni 19

Nga dita e paraqitjes s[k[rkes[s p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil deri n[dit[n e marrjes s[Vendimit p[rfundimtar nuk do t[zbatohet Ligji p[r l[vizjen dhe q[ndrimin e t[huajve.

K[rkesa e paraqitur p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil do t[konsiderohet si t[rheqje e k[rkes[s p[r l[shimin e lejes p[r q[ndrimin e t[huajit sipas dispozitave t[Ligjit p[r l[vizje dhe q[ndrim t[huajve.

Obligimi p[r paraqitjen e dokumenteve

Neni 20

N[se k[rkuesi i s[drejt[s p[r azil posedon dokumente, [sht[e nevojshme q[t[nj[ltat t'ia bashkangjes[k[rkes[s p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil, kur k[to jan[t[domosdoshme p[r procedur[n e njohjes t[s[drejt[s p[r azil, e sidomos :

- dokumentin e udh[timit;
- viz[n, lejen p[r q[ndrim ose dokumente tjera t[ngjashme;
- let[rnjoftimin ose dokument tjet[r identifikues;
- certifikat[n e lindjes dhe kuror[zimin (aty ku [sht[e mundshme);
- bileta t[udh[timit dhe ngjash[m, si dhe
- dokumente t[tjera ose dokumente q[mund t[jen[me r[nd[si p[r procedur[n e njohjes t[s[drejt[s p[r azil.

Dokumentet nga paragrafi 1 t[k[tij neni ruhen n[Sektorin p[r azil gjat[procedur[s p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil, nd[rsa k[rkuesit t[s[drejt[s p[r azil do t'i sigurohet fotokopje e dokumenteve t[paraqitura dhe i l[shohet v[rtetim se dokumentet n[origjinal gjenden n[Seksionin p[r azil.

E drejta p[r p[rkthyes

Neni 21

Kur k[rkuesi i s[drejt[s p[r azil nuk e kupton gjuh[n n[procedur[, Sektori p[r azil personit do t'i siguroj[p[rkthyes n[gjuh[n e vendit nga origjina, ose n[gjuh[n q[e kupton ai.

Shpenzimet p[r p[rkthyes i siguron Ministria e Pun[ve t[Brendshme.

P[rkthyesi [sht[i obliguar q[t'i ruaj[si sekret t[dh[nat me t[cilat [sht[i njoftuar gjat[procedur[s.

K[rkuesit e s[drejt[s p[r azil kan[t[drejt[p[r p[rkthyes t[gjinis[s[nj[lt[n[kuadr[t mund[sive.

Publiciteti n[procedur[

Neni 22

Gjat[marrjes n[pyetje t[k[rkuesit t[s[drejt[s p[r azil, publiciteti p[rjashtohet.

Me fjal[n publicitet, sipas paragrafit 1 t[k[tij neni nuk konsiderohet personi q[ofron ndihm[juridike, i autorizuar nga k[rkuesi i s[drejt[s p[r azil, p[rkthyesi dhe p[rfaq[suesi i Komesariatit t[lart[p[r refugjat[.

Personat nga paragrafi 2 t[k[tij neni do t[njoftohen me shkrim p[r dat[n, koh[n dhe vendin e marrjes n[pyetje.

Personat q[marrin pjes[gjat[marrjes n[pyetje jan[t[obliguar q[t'i ruajn[si sekret t[dh[nat me t[cilat jan[njoftuar gjat[procedur[s, p[rve] n[se k[rkuesi i s[drejt[s p[r azil u lejon komunikim me opinionin, e q[sipas mendimit t[personit t[autorizuar zyrtar t[Sektorit p[r azil, kjo nuk do ta d[mtoj[rrjedh[n e procedur[s.

Sektori p[r azil mund t[ofroj[t[dh[na lidhur me politik[n dhe praktik[n n[l[min e azilit, q[jan[t[r[nd[sishme p[r k[rkime t[caktuara shkencore.

Personat e mitur pa shoq[rim dhe personat me pengesa n[zhvillimin psikik

Neni 23

Personave t[mitur pa shoq[rim dhe personave me pengesa n[zhvillimin psikik, q[k[rkojn[njohjen e t[drejt[s p[r azil n[pajtim me nenin 2 t[k[tij ligji do t'iu caktohet kujdestar n[pajtim me Ligjin p[r familje.

T[rheqja e k[rkes[s p[r p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil

Neni 24

K[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil konsiderohet e t[rhequr dhe procedura nd[rpritur me konkluz[, n[se k[rkuesi i t[drejt[s p[r azil pa shkaqe t[arsyeshme nuk i p[rgjigjet ftes[s s[Sektorit p[r azil.

Kund[r konkluz[s nga paragrafi 1 i k[tij neni, k[rkuesi i s[drejt[s p[r azil ka t[drejt[ankese n[Komisionin kompetent t[Qeveris[n[afat prej 15 dit[sh nga dita e dor[zimit t[konkluz[s.

Ankesa e shtyen zbatimin e konkluz[s.

Zbatimi i dispozitave p[r d[bim nga Ligji p[r l[vizje dhe q[ndrim t[t[huajve

Neni 25

N[rastin kur personi i refuzuar, k[rkuesi s[drejt[s p[r azil, nuk e braktis territorin e Republik[s s[Maqedonis[n[koh[n e parapar[n[Vendimin e Sektorit p[r azil, d[bimi i tij nga Republika e Maqedonis[do t[zbatohet n[pajtim me k[t[Ligj dhe me dispozitat e Ligjit p[r l[vizje dhe q[ndrimin e t[huajve.

Dor[zimi

Neni 26

Shkresat n[procedur[n p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil do t'i dor[zohen personalisht k[rkuesit t[s[drejt[s p[r azil, ose p[rfaq[suesit t[tij ligjor ose autorizuesit.

2. PROCEDURA E RREGULLT

Zbatimi i procedur[s s[rregullt

Neni 27

Procedura e rregullt p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil n[shkall[n e par[, zbatohet nga Sektori p[r azil, i cili [sht[i obliguesh[m q[t[marr[Vendim n[afat prej 2 muajsh nga dita e paraqitjes s[k[rkes[.

Marrja n[pyetje e k[rkuesit t[s[drejt[s p[r azil

Neni 28

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil do t[merret personalisht n[pyetje, nd[rsa marrja n[pyetje mund t[in[izohet edhe n[m[nyr[audio.

K[rkuesit e s[drejt[s p[r azil, me k[rkes[t[tyre, kan[t[drejt[t[merren n[pyetje nga personi i autorizuar zyrtar i Sektorit p[r azil nga e nj[ta gjini.

Gjat[koh[s s[marrjes n[pyetje personi nga paragrafi 1 i k[tij neni i paraqet t[gjitha faktet dhe d[shmit[, q[jan[me r[nd[si p[r verifikimin e ekzistimit t[frik[s nga ndjekja, sipas nenit 4 t[k[tij ligji.

Gjat[marrjes n[pyetje mbahet procesverbal. Procesverbalin e n[nshtkruajn[personat q[kan[marr[pjes[gjat[marrjes n[pyetje.

Arsyet p[r refuzim

Neni 29

K[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil do t[refuzohet n[procedur[n e rregullt, kur do t[konstatohet se:

- nuk ekziston frik[e arsyeshme nga ndjekja sipas nenit 4 t[k[tij ligji;
- ekzistojn[arsye p[r p[rjashtim nga neni 6 i k[tij ligji dhe

- ndjekja sipas arsyeve nga neni 4 i k[tij ligji [sht[e kufizuar vet[m n[nj[rajon t[caktuar gjeografik t[shtetit, shtetas i t[cilit [sht[, ose n[se [sht[pa shtet[si, n[t[cilin ka pasur vendq[ndrim, nd[rsa ekziston mund[si p[r mbrojtje efikase n[pjes[n tjet[r t[shtetit, p[rve] n[se sipas t[gjitha rrethanave nuk mund t[pritet q[personi atje t[k[rkoj[mbrojtje.

Shqyrtimi n[baz[t[njohjes e t[drejt[s p[r azil p[r shkak t[mbrojtjes humanitare

Neni 30

N[rastin kur do t[konstatohet se k[rkuesi s[drejt[s p[r azil nuk i p[rmbush kushtet p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil sipas nenit 2 alines[1 t[k[tij ligji, Sektori p[r azil, sipas detyr[s zyrtare do ta shqyrtoj[ekzistimin e arsyeve dhe kushteve p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil p[r mbrojtje humanitare, n[pajtim me nenin 2 alinen[2 t[k[tij ligji.

Marrja e vendimeve dhe llojet e tyre

Neni 31

N[baz[t[fakteve dhe d[shmive t[konstatuara n[procedur[, Sektori p[r azil do t[marr[vendim p[r dh[nien e statusit t[refugjatit t[pranuar, vendim p[r njohjen e statusit t[personit n[n mbrojtje humanitare ose vendim me t[cilin refuzohet k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil.

Vendimi me t[cilin k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil refuzohet, i p[rmban arsyet p[r shkak t[t[cilave nuk

[sht[miratuar k[rkesa, udh[zimin p[r k[shilla juridike dhe afatin n[t[cilin personi [sht[i obliguar ta braktis territorin e Republik[s s[Maqedonis[, i cili nuk mund t[jet[m[i shkurt[r se 15 dit[nga dita kur vendimi do t[b[het fuqiplot[.

E drejta n[ankes[dhe marrja e vendimit

Neni 32

K[rkuesi i s[drejt[s p[r azil mund t[paraqes[ankes[kund[r vendimit n[Sektorin p[r azil - komisionit kompetent t[Qeveris[n[afat prej 15 dit[sh nga dita e dor[zimit t[Vendimit.

Ankesa e shtyen zbatimin e Vendimit.

Vendimi i komisionit kompetent t[Qeveris[do t[merret n[afat dy muajsh nga paraqitja e ankes[.

Kund[r vendimit t[Komisionit kompetent mund t[ngritet kontest administrativ n[gjykat[n kompetente, n[pajtim me Ligjin p[r kontestet administrative.

Me k[rkes[t[padit[si, Sektori p[r azil do ta shtyj[zbatimin e vendimit deri n[vendimin p[rfundimtar gjyq[sor, n[rastet dhe n[m[nyr[n e p[rcaktuar me Ligjin p[r kontestet administrative.

K[rkes[e re p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil

Neni 33

N[rast kur k[rkuesi i t[drejt[s p[r azil do t[paraqes[k[rkes[t[re p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil, ai doemos duhet t[siguroj[d[shmi se rrethanat e tij kan[ndryshuar duksh[m nga momenti i marrjes s[vendimit paraprak, me t[cilin [sht[refuzuar k[rkesa e tij. N[se k[t[nuk e b[n, Sektori p[r azil do ta refuzoj[k[rkes[n].

3. PROCEDURA URGJENTE

Q[llimi i procedur[s

Neni 34

Procedura urgjente zbatohet kur k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil [sht[e pabazuar, p[rve] n[se k[rkesa [sht[paraqitur nga personi i mitur pa shoq[rim, ose personi me pengesa n[zhvillimin psikik.

K[rkesa qart[sisht t[pabaza

Neni 35

K[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil mendohet se [sht[e pabaz[n[se:

- nuk ka baz[n[pohimin e frik[s nga ndjekja, meq[k[rkesa nuk [sht[paraqitur p[r shkak t[arsyeve t[p[rcaktuara me k[t[ligj por p[r shkak t[mund[sis[p[r pun[sim dhe kushte m[t[mira p[r jet[, ose kur k[rkuesi nuk jep kurrfar[t[dh[nash se do t'i n[nshtrohej ndjekjes ose kur pohimet e tij jan[t[pamundshme ose kund[rth[n[se;

- k[rkesa bazohet n[mashtrim t[trilluar ose keqp[rdorim t[procedur[s p[r azil;

- personi ka arritur nga vendi i sigurt p[r nga origjina, p[rve] n[se d[shmon se vendi p[r nga origjina nuk [sht[i sigurt p[r t[dhe

- personi ka arritur nga vendi i tret[i sigurt, ku ka mundur t[k[rkoj[azil, p[rve] n[se d[shmon se vendi i tret[nuk [sht[i sigurt p[r t[.

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil b[n vep[r t[mashtrimet me paramendim dhe keqp[rdorimit t[procedur[s p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil, n[pajtim me paragrafin 1 alinen[2 t[k[tij neni n[rastet kur:

- pa sqarim t[logjiksh[m, me paramendim jep deklarata t[pav[rteta n[k[rkes[n e tij p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil, me goj[ose me shkrim, nd[rkaq k[to deklarata kan[r[nd[si qen[sore p[r p[rcaktimin e statusit t[tij t[refugjatit t[pranuar;

- pa sqarim t[logjiksh[m e ka mb[shtetur k[rkes[n e tij mbi identitet t[rrejsh[m ose mbi dokumentet e falsifikuara, p[r t[cilat pohon se jan[autentike;

- me q[llim shkat[rron, d[mtion ose fsheh dokumentin e udh[timit, dokument apo d[shmi tjet[r me r[nd[si p[r procedur[n, me q[llim q[ta pengoj[rrjedh[n e procedur[s dhe t'i v[n[lajthitje organet p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil, lidhur me identitetin e tij;

- k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil [sht[paraqitur me q[llim q[t[pengohet zbatimi i vendimit p[r d[bim nga territori i Republik[s s[Maqedonis[, nd[rkaq k[rkuesi ka pasur mund[si t[mjaftueshme q[paraprakisht t[k[rkoj[njohjen e t[drejt[s p[r azil;

- k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil personit i [sht[refuzuar n[vendin tjet[r, pas shqyrtimit t[esenc[s s[k[rkes[s, n[procedur[q[ka p[rmbajtur garanci p[rkat[se procedurale n[pajtim me Konvent[n nga neni 2 paragrafi 1 alineja 1 e k[tij ligji dhe

- ka marr[t[drejt[n p[r azil n[vend tjet[r dhe vazhdon ta g[zoj[mbrojtjen e atij vendi.

Marrja e vendimit

Neni 36

N[rastet kur k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil [sht[refuzuar si e pabaz[, Sektori p[r azil merr vendim me t[cilin refuzohet k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil dhe p[rcautohet afati n[t[cilin personi [sht[i obliguar ta braktis[territorin e Republik[s s[Maqedonis[, i cili nuk mund t[jet[m[i shkurt[r se 3 dit[nga dita kur vendimi do t[b[het i plotfuqishm.

N[arsyetim t[vendimit nga paragrafi 1 i k[tij neni p[rmden arsyet p[r refuzimin e k[rkes[s p[r azil, si dhe ajo se gjat[vendosjes lidhur me k[rkes[n p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil nuk jan[marr[parasysh arsyet nga neni 4 i k[tij ligji.

Vendimi nga paragrafi 1 i k[tij neni merret n[afat prej 15 dit[sh nga dita e paraqitjes s[k[rkes[s p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil.

Ankes[kund[r vendimit me t[cilin refuzohet k[rkesa

Neni 37

Kund[r vendimit me t[cilin refuzohet k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil n[procedur[urgjente, k[rkuesi i t[drejt[s p[r azil ka t[drejt[ankesa n[afat prej 3 dit[sh nga dita e dor[zimit t[vendimit.

Ankesa nga paragrafi 1 i k[tij neni e shtyn ekzekutimin e vendimit.

P[r ankes[n nga paragrafi 1 t[k[tij neni vendos komisioni kompetent i Qeveris[n[afat prej 15 dit[sh nga dita e paraqitjes s[ankes[s.

Kund[r vendimit t[komisionit kompetent t[Qeveris[nuk mund t[zhvillohet kontest administrativ.

KREU III

PUSHIMI I TË DREJTËS PËR AZIL

Pushimi i të drejtës për azil

Neni 38

E drejta për azil e pranuar n[Republik[n e Maqedonis[pushon p[r personin i cili:

- vullnetarisht do t[vihet s[rish n[mbrojtjen e vendit, shtetas i t[cilit [sht[;

- pasi ka humbur shtet[sin[e atij vendi, ai person s[rish e ka marr[vullnetarisht;

- ka fituar shtet[si t[re dhe g[zon mbrojtje nga shteti ku e ka marr[shtet[sin[e re;

- vullnetarisht [sht[vendosur s[rish n[shtetin q[e ka braktisur ose ka mbetur jasht[tij, p[r shkak t[frik[s nga d[bimi; - nuk mundet m[tej t[vazhdoj[t[refuzoj[shfryt[zimin e mbrojtjes s[vendit, shtetas i t[cilit [sht[, nga se rrethanat p[r shkak t[t[cilave personi ka marr[azil kan[pushuar t[ekzitojn[dhe

- [sht[pa shtet[si dhe mund t[kthehet n[shtetin e vendq[ndrimit t[tij t[m[parsh[m, meq[rrethanat p[r shkak t[t[cilave personi ka fituar azil kan[pushuar t[ekzitojn[.

P[r shuarjen e të drejtës për azil p[r shkak t[arsyeve nga paragrafi 1 i k[tij neni zbatohet procedur[, si dhe p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil, t[p[rcaktuar me k[t] ligji.

KREU IV

DOKUMENTET

L[shimi i dokumenteve

Neni 39

Si dokumente, sipas k[tij ligji konsiderohen:

- dokumenti identifikues p[r k[rkuesin e të drejtës për azil;

- let[rnjoftimi p[r refugjatin e pranuar dhe personin n[mbrojtje humanitare, dhe

- dokumenti i udh[timit p[r refugjatin e pranuar, n[pajtim me Konvent[n nga neni 2 alineja 1 e këtij Ligji.

Dokumentet nga paragrafi 1 t[k[tij neni, n[pajtim me k[t] ligj i l[shon Ministria e Pun[ve t[Brendshme.

Dokument i nga paragrafi 1 alinet[1 dhe 2 i k[tij neni [sht[dokument identifikues, t[cilin personi [sht[i obliguar ta mbaj[me vete dhe ta tregoj[kur ia k[rkon personi zyrtar, i cili me ligj [sht[i autorizuar t[legjitimoj[.

Ndalohe t'i jepet dokumenti nga paragrafi 1 i k[tij neni p[r sh[rbim personit tjet[r ose personi t[sh[rbehet me dokument t[huaj, ashtu si me t[vetin.

Dokument identifikues p[r k[rkuesin e të drejtës për azil

Neni 40

Dokument identifikues i k[rkuesit t[së drejtës p[r azil vlen deri n[marrjen e vendimit p[rfundimtar n[procedur[n p[r azil, p[rkat[sisht deri n[skadimin e afatit gjat[s[cilit personi [sht[i obliguar ta braktis[territorin e Republik[s s[Maqedonis[pas plotfuqishm[ris[s[vendimit me t[cilin [sht[refuzuar k[rkesa e tij.

Let[rnjoftimi

Neni 41

Refugjati i pranuar dhe personi n[mbrojtje humanitare, i cili i ka mbushur 18 vjet t[jet[s [sht[i obliguar t[paraqes[k[rkes[p[r l[shimin e let[rnjoftimit.

Let[rnjoftimi p[r refugjatin e pranuar l[shohet me koh[zgjatje prej pesë vjetësh, nd[rsa p[r personin m[t[ri se 27 vjet me koh[zgjatje prej tri vjetësh.

Let[rnjoftimi p[r personin n[mbrojtje humanitare l[shohet me koh[zgjatje deri m[një vit.

Refugjat[ve t[pranuar dhe personave n[mbrojtje humanitare u caktohet numri i amz[s p[r t[huajt.

Dokument i udh[timit

Neni 42

Me k[rkes[t[refugjatit t[pranuar, i cili ka mbushur 18 vjet, l[shohet dokumenti i udh[timit me koh[zgjatje prej 2 vitesh. Koh[zgjatja e dokumentit t[udh[timit mund t[vazhdohet. P[r personin m[t[ri se 18 vje], k[rkes[n p[r l[shimin e dokumentit t[udh[timit e paraqet p[rfaq[suesi i tij ligjor.

Me l[shimin e dokumentit t[udh[timit nga paragrafi 1 i k[tij neni, refugjati i pranuar nuk fiton t[drejt[n t[k[rkoj[mbrojtje nga p[rfaq[sit[diplomatike-konzulare t[Republik[s s[Maqedonis[n[bot[n e jashtme.

Refuzimi p[r l[shimin dhe marrja e dokumentit t[udh[timit

Neni 43

Dokument i udh[timit nuk do t'i jepet refugjatit t[pranuar:

- kund[r t[cilit zhvillohet procedura penale ose kund[rvajt[se me k[rkes[t[gjykat[s kompetente;

- t[cilit i [sht[shqiptuar d[nimi i pakusht me burg, p[rderisa nuk e vuan d[nimin;

- me k[rkes[t[organit kompetent, n[se nuk i ka p[rmbushur obligimet pron[sore-juridike ose financiare ndaj Republik[s s[Maqedonis[.

N[se arsyet nga paragrafi 1 i k[tij neni kan[ekzistuar para dit[s s[l[shimit t[dokumentit t[udh[timit, nd[rsa p[r to [sht[kuptuar m[von[ose arsyet jan[krijuar pas dit[s s[l[shimit, dokumenti i udh[timit do t'i merret.

N[vendimin me t[cilin refuzohet k[rkesa p[r l[shimin e dokumentit t[udh[timit, p[rkat[sisht merret dokumenti i udh[timit, p[rmden arsyet.

Kund[r vendimit nga paragrafi 3 i k[tij neni mund t'i paraqitet ankes[komisionit kompetent t[Qeveris[.

Ankesa kund[r vendimit p[r marrjen e dokumentit t[udh[timit nuk e shtyn ekzekutimin e tij.

Kthimi i dokumentit t[udh[timit dhe i let[rnjoftimit

Neni 44

Pas plotfuqishm[ris[s[vendimit p[r nd[rprerjen e të drejtës për azil, personi [sht[i obliguar t'ia kthej[dokumentin e l[shuar t[udh[timit dhe let[rnjoftimin Ministris[s[Pun[ve t[Brendshme.

Kalimi i kufirit shtet[ror

Neni 45

K[rkuesit t[s[drejt[s p[r azil ose personit n[n mbrojtje humanitare mund t'i l[shohet fletudh[timi p[r t[huaj, n[pajtim me Ligjin p[r l[vizjen dhe q[ndrimin e t[huajve.

Zhdukja ose d[mtimi i dokumentit

Neni 46

Personi, t[cilit i [sht[l[shuar dokumenti n[pajtim me k[t[ligj, [sht[i obliguar t'ia paraqes[zhdukjen ose d[mtimin e tij Ministris[s[Pun[ve t[Brendshme, n[afat prej 2 dit[sh nga momenti kur e ka v[rejtur k[t[.

Personit nga paragrafi 1 i k[tij neni i l[shohet v[rтетim p[r paraqitjen e dokumentit të zhdukur ose të dëmtuar.

KREU V

POZITA JURIDIKE

Obligime të përgjithshme

Neni 47

Secili k[rkues i s[drejt[s p[r azil ose person, t[cilit i [sht[dh[n[e drejta për azil n[Republik[n e Maqedonis[, gjat[q[ndrimin n[Republik[n e Maqedonis[[sht[i obliguar t'i p[rmbahet Kushtetut[s t[Republik[s s[Maqedonis[, ligjeve, dispozitave t[tjera dhe vendimeve t[organeve shtet[rore, si dhe n[pajtim me obligimet e p[rcaktuara me marr[veshjet nd[rkomb[tare, t[ratifikuara n[pajtim me Kushtetut[n].

1. T{ DREJTAT DHE OBLIGIMET E K{RKUESVE
T{ S{ DREJT{S P{R AZIL

T[drejtat e k[rkuesve t[s[drejt[s p[r azil

Neni 48

K[rkuesit e t[drejt[s p[r azil, deri n[marrjen e vendimit p[rfundimtar n[procedur[për njohjen e të drejtës për azil, kan[t[drejt[n[:

- q[ndrim;
- vendosje dhe kujdes n[Qendr[n e pranimit ose vend tjetër strehimi, të përcaktuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;
- sh[rbime themelore sh[ndet[sore;
- pun[vet[m n[kuadr[t[Qendr[s s[pranimit ose vend tjetër strehimi, të përcaktuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe
- kontakte me Komesariatit e lart[p[r refugjat[si dhe me Organizata humanitare joqeveritare, p[r ofrimin e ndihm[s juridike n[procedur[n e njohjes së t[drejt[s p[r azil.

Ministria e Pun[s dhe Politik[Sociale kujdeset p[r sigurimin e mjeteve p[r jetes[dhe mbrojtje sh[ndet[sore p[r k[rkuesit e t[drejt[s p[r azil, derisa gjenden n[Qendr[n e pranimit ose vend tjetër për strehim të përcaktuar nga kjo ministri.

Obligimet e k[rkuesve t[s[drejt[s p[r azil

Neni 49

K[rkuesi i t[drejt[s p[r azil [sht[i obliguar:

- t[q[ndroj[n[Qendr[n e pranimit ose vend tjetër p[r vendosje, i caktuar nga Ministria e Pun[s dhe Politik[s Sociale;

- t[bashk[punoj[me organet p[r njohjen e të drejtës për azil, sidomos t[ofroj[t[dh[na personale, t'i dor[zoj[dokumentet identifikuese dhe dokumentet tjera t[cilat ai mbase i posedon, t[mund[soj[fotografimin dhe daktiloskopimin e tyre, kontrollin personal dhe kontrollin e bagazhit dhe t[automjetit me t[cilin ka arritur n[Republik[n e Maqedonis[si dhe t[ofroj[t[dh[na p[r pasurin[dhe t[ardhurat e tij;

- t'i n[nshtrohet kontrollit sh[ndet[sor, mjekimit dhe vaksinimeve q[nuk i ka marr[me koh[, me k[rkes[t[organeve kompetente p[r pun[t nga l[mi i sh[ndet[sis[, n[rastet e rrezikut p[r sh[ndetin e njer[zve dhe

- t'i respektoj[rregullat sh[t[piake n[Qendr[n e pranimit ose vend tjetër strehimi, të përcaktuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

2. T{ DREJTAT DHE OBLIGIMET
E REFUGJAT{ VE T{ PRANUAR

Statusi personal dhe e drejta e q[ndrimin

Neni 50

Statusi personal i refugjatit t[pranuar p[rcaktohet sipas ligjeve t[Republik[s s[Maqedonis[.

Refugjati i pranuar ka t[drejt[q[ndrimi n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[.

T[drejtat dhe obligimet

Neni 51

N[se me k[t[ligj ose me ligj tjet[r nuk [sht[caktuar ndryshe, refugjat[t e pranuar kan[t[drejta dhe obligime t[nj[jta me shtetasit e Republik[s s[Maqedonis[, me k[to p[rjashtime:

- nuk kan[t[drejt[votimi;
 - nuk i n[nshtrohen obligimit ushtarak dhe
 - nuk mund t[kryejn[veprimtari, t[themelojn[marr[dh[nie pune dhe t[themelojn[shoqata qytetare ose parti politike, n[rastet kur me ligj, si kusht, [sht[parapar[q[personi t[ket[shtet[sin[e Republik[s s[Maqedonis[.
- Refugjat[t e pranuar mund t[fitojn[t[drejt[n e pron[sis[t[pasuris[s[luajtshme dhe t[paluajtshme, t[themelojn[marr[dh[nie pune ose t[kryejn[veprimtari n[n kushtet e p[rcaktuara me ligj, me t[cilin rregullohet kjo e drejt[p[r t[huajt n[Republik[n e Maqedonis[.

Vendosja

Neni 52

Refugjatit t[pranuar i sigurohet vendosja, n[pajtim me parimin e pjes[marrjes lokale, p[rmes dh[nies s[banes[s p[rkat[se n[shfryt[zim ose t[ndihm[s n[para, e nevojshme p[r sigurimin e lokaleve p[r banim, deri n[sigurimin e mjeteve p[r ekzistenc[n e tij, por m[s[gjati 2 vjet nga dita e pranimit t[vendimit p[r njohjen e statusit t[refugjatit t[pranuar.

N[rast kur refugjati i pranuar i refuzon lokalet e ofruara p[r vendosje n[komun[, e humb t[drejt[n e vendosjes dhe mund t[vendoset n[komun[tjet[r sipas zgjedhjes dhe shpenzimit t[vet.

Ndihma n[para

Neni 53

Refugjati i pranuar i cili nuk ka t[ardhura ose t[nj[jtat nuk mund t'i realizoj[nga pasuria e tij ka t[drejt[n[ndihm[n[para n[shum[mujore, n[form[t[ndihm[s themelore n[para t[bart[sit t[s[drejt[s dhe shtes[p[r an[tar[t tjer[t[familjes t[cil[t nuk kan[mjete p[r ekzistenc[(bashk[g[zues t[ndihm[s] deri n[sigurimin e mjeteve p[r ekzistenc[n e tyre, e m[s[shumti 2 vjet nga dita e pranimit t[vendimit p[r njohjen e statusit t[refugjatit t[pranuar.

Ndihma n[para nga paragrafi 1 i k[tij neni p[rcaktohet nga paga mesatare mujore neto, p[r pun[tor n[Republik[n e Maqedonis[, e realizuar n[tre muajt e fundit dhe [sht[p[r:

- ndihm[themelore n[para (refugjat i pranuar - i vetëm) 18%;
- refugjat i pranuar me nj[bashk[g[zues t[s[drejt[s 23%; dhe
- refugjat i pranuar me dy ose më shumë bashk[g[zues t[s[drejt[s 30%.

Pas skadimit t[afatit nga paragrafi 1 i k[tij neni, refugjat[t e pranuar barazohen me shtetasit e Republik[s s[Maqedonis[, sa i p[rket t[drejt[s p[r ndihm[t[p[rhershme n[para dhe t[drejtat e tjera nga mbrojtja sociale.

Mbrojtja sh[ndet[sore

Neni 54

Deri n[fitimin e cil[sis[t[personit t[siguruar, n[pajtim me Ligjin p[r sigurim sh[ndet[sor, refugjati i pranuar ka t[drejt[n[sh[rbime primare sh[ndet[sore, ashtu si edhe shtetasit e Republik[s s[Maqedonis[.

**Burimet e financimit dhe organi kompetent
q[kujdeset p[r realizimin e t[drejtave**

Neni 55

Mjetet p[r vendosje, ndihma n[para dhe mbrojtje sh[ndet[sore nga nenet 52, 53 dhe 54 t[k[tij ligji, sigurohen nga Buxheti i Republik[s.

P[r vendosje, ndarjen e ndihm[s n[para dhe mbrojtje sh[ndet[sore t[refugjat[ve t[pranuar, kujdeset Ministria e Pun[s dhe Politik[s Sociale.

T[drejtat p[r marr[dh[nien e pun[s dhe sigurimit social

Neni 56

T[drejt[n p[r pun[refugjat[t e pranuar e realizojn[n[n kushtet e nj[l]ta t[cilat me rregulla p[rkat[se ligjore jan[t[parapara p[r t[huaj me q[ndrim t[lejuar t[p[rhersh[m n[Republik[n e Maqedonis[.

N[rast t[zbatimit t[masave p[r kufizimin e pun[simit t[t[huajve, t[nj[l]tat nuk do t[zbatohen p[r refugjat[t e pranuar q[vijn[nga shteti p[r t[cil[t shtetas jan[t[drejtuar ato masa, p[rderisa refugjati i pranuar plot[son nj[rin nga k[to kushte:

- q[ndron s[paku 3 vjet n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[;

- [sht[n[marr[dh[nie martesore me shtetas t[Republik[s s[Maqedonis[;

- ka nj[ose m[tep[r f[mij[q[jan[shtetas t[Republik[s s[Maqedonis[.

Sa i p[rket t[drejtave nga marr[dh[nia e pun[s, mbrojtja sh[ndet[sore, sigurimi pensional dhe invalidor, refugjat[t e pranuar jan[t[barazuar me shtetasit e Republik[s s[Maqedonis[.

Transferi i pron[s, kapitali i investuar dhe fitimi

Neni 57

N[pajtim me dispozitat ligjore t[Republik[s s[Maqedonis[refugjati i pranuar ka t[drejt[n e transferit t[pron[s q[[sht[sjellur n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[dhe bartjen e lir[t[kapitalit t[investuar dhe fitimin n[shtetin tjet[r, ku [sht[pranuar p[r shkak të vendbanimit t[ri.

3. T{ DREJTAT DHE OBLIGIMET E PERSONAVE N{N MBROJTJE HUMANITARE

E drejtja e q[ndrimt

Neni 58

Me dit[n e dor[zimit t[vendimit p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil p[r mbrojtje humanitare, personi n[n mbrojtje humanitare fiton t[drejt[n e q[ndrimt n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[, n[koh[zgjatje deri n[1 vit dhe i nj[l]ti vazhdohet n[se arsyet nga neni 5 i k[tij ligji ekzistojn[ende.

Vendosja

Neni 59

Personit n[n mbrojtje humanitare i sigurohet vendosje n[pajtim me nenin 52 t[k[tij ligji, por m[s[shumti 1 vit nga dita e dor[zimit t[vendimit p[r njohjen e statusit t[personit n[n mbrojtje humanitare.

T[drejtat dhe obligimet

Neni 60

Personi n[n mbrojtje humanitare ka t[drejt[n[ndihm[n[para, n[n kushtet dhe lart[sin[e p[raktuar n[nenin 53 t[k[tij ligji, dhe t[drejt[n p[r sh[rbime primare sh[ndet[sore, n[pajtim me nenin 54 t[k[tij ligji.

N[se me k[t[ose me ndonj[ligj tjet[r nuk [sht[caktuar ndryshe, personat n[n mbrojtje humanitare kan[t[drejta dhe obligime t[nj[l]ta me t[huajt me q[ndrim t[lejuar t[p[rkohsh[m n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[.

Riattedhesimi vullnetar

Neni 61

Pas nd[rprerjes s[azilit n[Republik[n e Maqedonis[, Ministria e Pun[ve t[Brendshme, n[bashk[punim me Komesariatin e lart[p[r refugjat[do t[mund[sojn[kthim t[organizuar vullnetar t[personave n[vendin e tyre sipas origjin[s.

KREU VI

E DREJTA P{R MBROJTJE T{ P{R KOHSHME

Kushtet p[r fitimin e mbrojtjes s[p[rkohshme

Neni 62

N[rast t[ardhjes masive t[personave, t[cil[t vijn[drejtp[rs[drejt nga shteti n[t[cilin jeta, siguria dhe liria e tyre [sht[e rrezikuar nga lufta, lufta qytetare, okupimi,

konflikti i brendsh[m i p[rcejellur me dhun[ose shkelje masive e t[drejtave njer[zore, Qeveria mund t'u ofroj[mbrojtje t[p[rkohshme.

Qeveria, n[m[nyr[periodike e rishqyrton ekzistimin e rrethanave nga paragrafi 1 i k[tij neni dhe vendos p[r vazhdimin e mbrojtjes s[p[rkohshme.

Mbrojtja e p[rkohshme n[Republik[n e Maqedonis[nuk mund t[zgjas[m[shum[se 2 vjet.

Zbatimi i dispozitave t[k[tij ligi

Neni 63

Dispozitat nga nenet 6, 7, 8, 14, 17 dhe 47 t[k[tij ligji kan[t[b[jn[edhe p[r personat n[n mbrojtje t[p[rkohshme.

T[drejtat e personave n[n mbrojtje t[p[rkohshme

Neni 64

Personat n[n mbrojtje t[p[rkohshme kan[t[drejt[n[:
- q[ndrim dhe p[rkujdesje n[Republik[n e Maqedonis[gjat[koh[s s[mbrojtjes t[p[rkohshme, n[pajtim me mund[sit[ekonomike t[Republik[s s[Maqedonis[;

- t[drejt[p[r pun[, mbrojtje sh[ndet[sore dhe sigurim pensional-invalidor n[kushte t[nj[l]ta, t[cilat me dispozita p[rkat[se jan[parapara p[r t[huajt me q[ndrim të lejuar t[p[rkohsh[m n[Republik[n e Maqedonis[;

- ndihm[humanitare dhe kushte themelore sh[ndet[sore p[r personat e papun[n[n mbrojtje t[p[rkohshme dhe

- arsimim fillor dhe t[mes[m, nd[rsa sa i p[rket shkall[ve m[t[larta t[arsimit, personat n[n mbrojtje t[p[rkohshme jan[t[barazuar me t[huajt me q[ndrim t[lejuar t[p[rkohsh[m n[Republik[n e Maqedonis[.

Q[ndrimi nga paragrafi 1 alineja 1 e k[tij neni nuk do t[konsiderohet si q[ndrim ligjor konform Ligjit p[r l[vizje dhe q[ndrim t[t[huajve dhe Ligjit p[r shtet[si t[Republik[s s[Maqedonis[.

P[r realizimin e t[drejtave nga paragrafi 1 i k[tij neni kujdeset Ministria e Pun[s dhe Politik[s Sociale.

Dokumenti i identifikimit

Neni 65

Ministria e Pun[ve t[Brendshme do t'i evidentoj[personat n[n mbrojtje t[p[rkohshme dhe do t'u l[shoj[dokument identifikimi.

Dokumenti i identifikimit nga paragrafi 1 i k[tij neni vlen deri n[nd[rprerjen e mbrojtjes s[p[rkohshme n[Republik[n e Maqedonis[.

Dispozitat e nenit 39 paragraf[ve 2, 3 dhe 4 t[k[tij ligji kan[t[b[jn[edhe me dokumentin e identifikimit t[personave n[n mbrojtje t[p[rkohshme.

Paraqitja e k[rkes[s p[r njohjen e të drejtës për azil

Neni 66

Personi n[n mbrojtje t[p[rkohshme ka t[drejt[q[n[]do koh[t[paraqes[k[rkes[p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil.

Personi n[n mbrojtje t[p[rkohshme, t[cilit k[rkesa p[r njohjen e të drejtës p[r azil i [sht[refuzuar, do t[g[zoj[mbrojtje t[p[rkohshme deri n[skadimin e koh[s p[r t[cilin ajo [sht[l[shuar.

KREU VII

P{RPUNIMI DHE MBROJTJA E T{ DH{NAVE PERSONALE

P[rmbledhja qendrore e t[dh[nave

Neni 67

Spektori p[r azil vendos, p[rpunon dhe shfryt[zon P[rmbledhjen qendrore e t[dh[nave, n[pajtim me ligjin p[r mbrojtjen e t[dh[nave personale, e cila p[rfrshin t[dh[nat personale p[r k[rkuesit e t[drejt[s p[r azil, refugjat[t e pranuar dhe personat n[n mbrojtje humanitare, t[dh[na p[r q[ndrimin e tyre dhe t[drejta q[i shfryt[zojn[n[Republik[n e Maqedonis[.

K[mbimi i t[dh[nave

Neni 68

T[dh[nat e P[rmbledhjes qendrore t[t[dh[nave nuk mund t[k[mbehen me vendin e origjin[s s[personit me t[cilin kan[t[b[jn[k[to t[dh[na, ose me vendin e origjin[s s[an[tar[ve t[familjes s[tij.

P[r shkak t[realizimit t[vendimit p[r d[bim nga territori i Republik[s s[Maqedonis[p[r personin, k[rkesa p[r njohjen e t[drejt[s p[r azil e t[cilit [sht[refuzuar n[m[nyr[t[plotfuqishme, ose t[cilit me vendim t[plotfuqish[m i ka pushuar e drejta për azil n[Republik[n e Maqedonis[, Sektori p[r azil mundet q[me organet kompetente t[shteteve tjera t'i k[mbej[k[to t[dh[na:

- emrin dhe mbiemrin, dat[n dhe vendin e lindjes, gjinin[, shtet[sin[, vendq[ndrimin e fundit dhe adres[n e banes[s, t[dh[nat p[r numrin e an[ar[ve t[familjes dhe p[r dokumentet e l[shuara nga vendi i origjin[s dhe
- gjurm[t e gisht[rinje dhe fotografina[.

KREU VIII

DISPOZITAT ND{SHKUESE

Neni 69

Me d[nim n[t[holla prej 10 000 deri 50 000 denar[do t[nd[shkohet p[r kund[rva]tje personi fizik, i cili:

- dokumentet nga neni 39 paragrafi 1 t[k[tij ligji ia jep p[r sh[rbim, p[rkat[sisht sh[rbehet me dokument t[huaj identifikimi, ashtu si me t[vetin (neni 39 paragrafi 4);
- me 18 vjet t[mbushura nuk paraqet k[rkes[p[r l[shimin e let[rnjofitimit (neni 41 paragrafi 1) dhe
- nuk ia kthen dokumentin e l[shuar t[udh[timit dhe let[rnjofitimin Ministrin s[Pun[ve t[Brendshme, me rastin e pushimit t[së drejtës për azil (neni 44).

Neni 70

Me d[nim n[t[holla deri n[20 000 denar[do t[nd[shkohet p[r kund[rva]tje personi fizik i cili:

- nuk i ruan si sekret t[dh[nat q[i ka kuptuar gjat[procedur[s (neni 21 paragrafi 3 dhe neni 22 paragrafi 4);
- nuk e mban me vete dokumentin e identifikimit ose do t[refuzoj[ta tregoj[me k[rkes[t[personit zyrtar, i cili me ligj [sht[i autorizuar t[legjitimij[(neni 39 paragrafi 3);
- nuk paraqet zhdukjen ose d[mtimin e dokumentit t[l[shuar n[pajtim me k[t[ligj n[Ministrin e Pun[ve t[Brendshme, n[afat prej 2 dit[sh nga momenti kur këtë e ka vërejtur (neni 46 paragrafi 1) dhe
- vepron n[kund[rsthim me nenin 49 t[k[tij ligji.

KREU IX

DISPOZITAT KALIMTARE DHE P{RFUNDIMTARE

Neni 71

Ministria e Pun[ve t[Brendshme n[afat prej 6 muajsh nga hyrja n[fuqi e k[tij ligji, do t[miratoj[dispozit[n[ligjore p[r formularin e k[rkes[s p[r njohjen e të drejtës për azil, m[nyr[n e marrjes s[gjurm[ve nga gisht[rinjt[dhe fotografimin e k[rkuesve t[s[drejt[s p[r azil, formularin dhe procedur[n p[r l[shimin dhe z[vend[simin e dokumenteve t[k[rkuesve t[s[drejt[s p[r azil dhe personave t[cil[ve u [sht[njohur e drejta p[r azil ose p[r mbrojtje t[p[rkohshme n[Republik[n e Maqedonis[dhe p[r m[nyr[n e mbajtjes s[evidenc[s.

Neni 72

Me dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, procedurat p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil dhe njohjen e statusit t[refugjatit, q[nuk jan[kryer sipas Ligjit p[r l[vizje dhe q[ndrim t[t[huajve ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 36/92, 66/92, 26/93 dhe 45/2002), do t[kryhen sipas dispozitave t[k[tij ligji p[r procedur[t[rregullt p[r njohjen e s[drejt[s p[r azil.

Neni 73

E drejta për azil ose statusi i refugjatit, q[i [sht[njohur t[huajit ose personit pa shtet[si, n[baz[t[Ligjit p[r l[vizje dhe q[ndrim t[t[huajve vazhdon n[se personi q[ndron n[territorin e Republik[s s[Maqedonis[, pas hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Neni 74

Me dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, personat nga Serbia e Mali i Zi dhe nga Kosova me status t[personave me p[rkujdesje t[p[rkohshme humanitare n[Republik[n e Maqedonis[, do t[konsiderohen p[r persona n[mbrojtje t[p[rkohshme, n[pajtim me k[t[ligj.

Neni 75

Me dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, pushojn[t[vlejn[dispozitat nga nenet 40 deri 55, neni 56 paragrafi 3, 58 paragrafi 1, 59 paragrafi 1, 60 paragrafi 1 dhe 61 n[pjes[n q[ka t[b[lj[me dokumentin e udh[timit t[refugjatit, neni 77 paragrafi 1 alinet[7 dhe 8 dhe neni 79 paragrafi 1 alinet[1, 2 dhe 7 t[Ligjit p[r l[vizje dhe q[ndrim t[t[huajve.

Neni 76

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1138.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ БРАНА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, КАКО ДЕЛ ОД ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ "ЛИСИЧЕ"

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот Брана со придружни објекти како дел од Хидромелиоративниот систем "Лисиче", што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 2003 година.

Бр. 07-3665/1
16 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ БРАНА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, КАКО ДЕЛ ОД ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ "ЛИСИЧЕ"

Член 1

Во Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот Брана со придружни објекти, како дел од Хидромелиоративниот систем "Лисиче" ("Службен весник на Република Македонија" број 32/02), во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:

"30% од кредитот од член 1 на овој закон е со рок на отплата од седум години со грејс период од 28 месеци и варијабилна каматна стапка - ЕУРИБОР +1%."

Ставот 3 се менува и гласи:

"На износот од кредитот се плаќа еднократна провизија од 0,15% за делот од кредитот со рок за отплата од 31 година со грејс период од 11 години, односно 0,4% за делот од кредитот со рок за отплата од седум години, за раководење со кредитот."

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NGARKIMIN E
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME KREDI NË
QEVERINË E MBRETËRISË SË SPANJËS SIPAS
MARRËVESHJES PËR KREDI PËR REALIZIMIN
E PROJEKTIT "BRANA" ME OBJEKTE
PËRCJELLËSE SI PJESË E SISTEMIT
HIDROMELIORATIV "LISIÇE"

Neni 1

Në Ligjin për ngarkimin e Republikës së Maqedonisë me kredi në Qeverinë e Mbretërisë së Spanjës sipas Marrëveshjes për kredi për realizimin e projektit "Branë" me objektet përcjellëse si pjesë e Sistemit hidromeliorativ "Lisiçe" ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" num[er 32/02], në nenin 2 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"30% e kredisë nga neni 1 i këtij ligji është me afat pagimi prej shtatë vjetësh, me grejs periudhë prej 28 muajsh dhe shkallë të kamatit variabël - EURIBOR + 1%."

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Në shumën e kredisë paguhet provizion i njehershëm prej 0.15% për pjesën e kredisë me afat të pagimit prej 31 vjetësh me grejs periudhë prej 11 vjetësh, përkatësisht 0.4% për pjesën e kredisë me afat pagimi prej shtatë vjetësh, për udhëheqje me kreditë."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1139.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за културата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јули 2003 година.

Бр. 07-3675/1
 16 јули 2003 година
 Скопје

Претседател
 на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
 м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Член 1

Во Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98) во членот 2 став (1) по точката 2. се додава нова точка 3, која гласи:

"3 Еднакви услови за изразување, негување и афирмирање на културниот идентитет на заедниците во Републиката."

Точките 3 и 4 стануваат точки 4 и 5.

Во точката 5 која станува точка 6 по зборовите: "објавени дела" се додаваат зборовите: "во оригинал или електронски облик".

Точките 6, 7 и 8 стануваат точки 7, 8 и 9.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Републиката, исто така, го гарантира остварувањето на културата на сите заедници преку обезбедување еднакви услови за нивно остварување, согласно со овој закон."

Член 2

Во членот 3 по зборот "културата" се додаваат зборовите: "како поединечен, локален и национален интерес".

Член 3

Во членот 4 став (1) по зборот "право" се додаваат зборовите: "независно од возраста, образованието, верската, етничката или друга припадност".

Член 4

Во членот 5 став (1) по зборовите: "духовното творештво" се додаваат зборовите: "на сите граѓани во Републиката".

Ставот (2) се менува и гласи:

"Дел од културното богатство, во смисла на став (1) од овој член, чија заштита како трајна вредност е од јавен интерес од значење за историјата, културата, уметноста, науката и техниката (во натамошниот текст: културно наследство) се заштитува според посебен закон."

Член 5

Во членот 7 став (1) зборовите: "од значење" се заменуваат со зборовите: "јавен интерес од локално значење".

Ставот (3) се менува и гласи:

"Локалниот интерес во културата се финансира согласно со програмата за култура што ја донесува советот на единицата на локалната самоуправа, согласно со закон."

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Локалниот интерес во културата се остварува согласно со овој закон, прописите за локалната самоуправа и за одделните дејности во културата."

Член 6

Во членот 8 став (1) зборовите: "од заеднички интерес за граѓаните на" се заменуваат со зборовите: "јавен интерес за сите граѓани во".

Во ставот (2) точка 5. зборовите: "граѓаните од различно етничко потекло" се заменуваат со зборовите: "заедниците во Република Македонија".

Во точката 6. зборовите: "и иселеништво" се заменуваат со зборовите: "надвор од Република Македонија привремено вработени во странство и иселениците од Република Македонија без разлика на нивната етничка припадност".

Во точката 8. по зборот "културата" се додаваат зборовите: "и културните различности".

Член 7

Во членот 9 став (1) пред зборот "остварување" се додаваат зборовите: "утврдување на среднорочни развојни насоки за", а зборот "пет" се заменува со зборот "четири".

Во ставот (2) точките 2, 3 и 6 се менуваат и гласат:

"2. Насоки за развој на мрежата на националните установи;

3. Правни и финансиски мерки за развој на културата;

6. Проекција на потребите од кадри за културата, почитувајќи го принципот на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници;"

Точките 4 и 8 се бришат, а точките 5, 6, 7 и 9 стануваат точки 4, 5, 6 и 7.

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

"(3) Предлогот на националната програма се става на јавна расправа, пред да биде доставена до Собранието на Република Македонија за донесување.

(4) Националната програма за културата ја разгледува и дава мислење и Комитетот за односи меѓу заедниците."

Член 8

Членот 10 се менува и гласи:

"(1) За реализација на Националната програма се донесуваат годишни програми за остварување на националниот интерес во културата (во натамошниот текст: Годишна програма).

(2) Министерот за култура ја донесува годишната програма со која ги утврдува програмите и проектите што се од национален интерес во културата, во рамките на средствата определени во Буџетот на Република Македонија за тековната година, при што да се има предвид мултикултурната димензија и мултикултурниот карактер на општеството.

(3) Министерствата во рамките на нивните законски надлежности учествуваат во реализацијата на Националната програма."

Член 9

Во член 11 ставовите (2), (3) и (4) се менуваат и гласат: "Членовите на Советот ги именува министерот за култура, од редот на истакнати уметници, стручни лица од областа на културата и од јавниот и општествениот живот, по принципот на стручност и компетентност и на соодветната и правична застапеност на граѓаните, кои припаѓаат на сите заедници, за време на мандатот на министерот за култура.

Советот за култура му дава мислење на министерот за култура по прашања од неговата надлежност.

Министерот за култура може да основа и други стручни и советодавни тела и да именува надворешни соработници за подготовка на годишната програма, за други прашања од неговата надлежност утврдени со овој закон или за реализација на определени проекти од национално значење за културата. Со актот за основање на телата, односно именување на надворешните соработници се определуваат задачите и роковите за нивното извршување имајќи ја предвид соодветната и правичната застапеност на сите заедници."

Ставот (6) се брише.

Член 10

Во членот 12 по зборовите: "самостојни уметници" се додаваат зборовите: "јавни и приватни".

Член 11

Во членот 14 ставот (1) се менува и гласи:

"Ако уметникот творештвото го остварува професионално, како единствено занимање и доколку согласно со овој закон и со прописите за трговските друштва се регистрира за вршење на уметничка дејност, стекнува статус на самостоен уметник и права од работен однос, согласно со овој закон и со прописите за трговските друштва (во натамошниот текст: самостоен уметник)."

Ставот (2) се брише.

Член 12

Членот 16 се менува и гласи:

"(1) Со цел да се обезбедат поповолни услови за творење на самостојниот уметник, по пат на годишен конкурс, може да му се доделат месечни надоместоци од средства од Буџетот на Република Македонија, за придонесите за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персоналниот данок на доход, за што одлучува министерот за култура, почитувајќи го принципот на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници. Условите, во зависност од видот, обемот и квалитетот на творештвото, критериумите и постапката за доделување на месечниот надоместок поблиску ги утврдува со општ акт министерот за култура.

(2) Министерот за култура може да определи и други поволности за самостојните уметници во рамките на Годишната програма.

(3) Предлог за обезбедување на поповолни услови за творење на самостојниот уметник до министерот за култура го доставува комисија основана согласно со став (4) од член 11 на овој закон, за спроведување на конкурсот од став (1) на овој член."

Член 13

Членот 17 се менува и гласи:

"Самостојните уметници можат да основаат свое здружение согласно со општите прописи за здруженијата на граѓани, заради остварување и заштита на нивните интереси пред надлежните државни органи."

Член 14

Членот 20 се менува и гласи:

"(1) Установата, според основачот, може да биде приватна или јавна.

(2) Јавната установа може да биде локална кога ја основа единицата на локалната самоуправа (во натамошниот текст: општинска-градска) или национална, кога ја основа државата.

Приватната установа ја основаат физички или правни лица."

Член 15

Во членот 21 став (3) зборот "установа" се заменува со зборовите: "национална, односно општинска-градска, односно приватна установа".

Член 16

Членот 24 се менува и гласи:

"(1) За остварување на националниот интерес во културата, Владата на Република Македонија со одлука основа национални установи, доколку со закон за одделна дејност во културата поинаку не е определено.

(2) Називот на националната установа содржи "Република Македонија", како и други соодветни ознаки пропишани за установа согласно со закон.

(3) При основањето на национални установи Владата на Република Македонија се грижи за унапредувањето и афирмирањето на културата на сите заедници."

Член 17

Во членот 25 во ставот (1) се додава нова реченица, која гласи:

"Со статутот особено се утврдуваат дејноста, организацијата, името, седиштето, предметот на работа и други прашања што се од значење за установата утврдени со овој и друг закон."

Во ставот (2) зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Министерот за култура".

Во ставот (3) зборовите: "Собранието на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Владата на Република Македонија", а точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "доколку со закон поинаку не е определено".

Член 18

Во членот 26 став (1) зборот "Собранието" се заменува со зборот "Владата", а зборот "должно" се заменува со зборот "должна".

Ставот (2) се менува и гласи:

"Владата на Република Македонија може да одлучи да отпочне постапка за стечај на национална установа, ако и покрај преземените мерки од став (1) на овој член не може да се обезбеди остварување на функцијата за која што таа е основана. Во случај на стечај на национална установа, се применуваат општите прописи за стечај на јавните претпријатија."

Член 19

Во членот 28 ставот (2) се менува и гласи:

"(2) Директорот на националната установа:

1. Ја води работата на националната установа;
2. Ја застапува установата и одговара за материјално-финансиското работење и за законитоста и економичноста на нејзината работа;
3. Донесува годишна програма за работа на националната установа по претходна согласност на Управниот одбор;
4. Ги извршува одлуките на Управниот одбор;
5. Донесува акт за систематизација и организација на работните места, односно акт за распределба на плати;

6. Донесува акти во врска со работниот однос на вработените согласно со закон;

7. Избира и разрешува уметнички, односно програмскиот директор по пат на конкурс и други раководни работници, согласно со статутот;

8. Формира уметнички, односно стручен совет и други советодавни тела (трајни и повремени), согласно со статутот и

9. Врши и други работи согласно со закон и статут."

Член 20

Во членот 30 став (1) по точката се додава нова реченица, која гласи:

"Кандидатите за директори на конкурсот задолжително доставуваат свој предлог на програма за работа и развој на установата."

Во ставот (2) зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Министерот за култура".

Член 21

Во членот 31 ставот (2) се брише.

Член 22

Членот 32 се брише.

Член 23

Во членот 34 став (1) зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "министерот за култура", а по зборот "конкурс" точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "од редот на вработените".

Член 24

Во членот 35 ставот (2) се менува и гласи:

"Управниот одбор го сочинуваат пет претставници што ги именува и разрешува министерот за култура, од кои двајца претставници се од редот на истакнати поединци од областа на културата, еден е од локалната самоуправа и двајца претставници од вработените во установата. Во уставна со помалку од десет вработени, во управниот одбор се именува еден член од вработените, еден од локалната самоуправа и три члена од редот на истакнати поединци од областа на културата. Претставникот на локалната самоуправа во управниот одбор го предлага градоначалникот на единицата на локалната самоуправа каде што се наоѓа седиштето на установата."

Во ставот (3) се додава нова реченица, која гласи:

"Претседателот и членовите на Управниот одбор можат да бидат разрешени пред истекот на мандатот доколку работат спротивно на закон или установата не ја остварува својата функција."

Во ставот (4) зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "министерот за култура".

Член 25

Членот 36 се менува и гласи:

„(1) Управниот одбор на национална установа:

1. Донесува статут;

2. Ги утврдува политиката и принципите за развој и работа на установата;

3. Дава согласност на годишната програма на установата по предлог на директорот;

4. Го усвојува годишниот извештај за работата на установата по предлог на директорот;

5. Дава согласност на актот за организација на работата и систематизација на работните места на установата и правилникот за плати;

6. Донесува документи за финансиското работење на установата, согласно со прописите за материјално и финансиско работење;

7. Одлучува во втор степен за решенија што ги донесува директорот;

8. Дава образложен предлог на министерот за култура за разрешување на директорот;

9. Донесува деловник за својата работа и

10. Врши други работи утврдени со закон и статут.

(2) Со работата на управниот одбор раководи претседателот согласно со Деловникот за работа на Управниот одбор. Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови."

Член 26

Во членот 38 зборовите: "закон поинаку не е утврдено" се заменуваат со зборовите: "Законот за локалната самоуправа или со закон за одделна дејност во културата поинаку не е утврдено".

Член 27

Во членот 39 зборовите: "Националната програма" се заменуваат со зборовите: "областа на културата".

Член 28

Во членот 40 став (1) зборовите: "трговец-поединец" се бришат.

Член 29

Во членот 45 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 30

Во членот 47 по зборот "обработка" се става запирка и се додаваат зборовите: "дистрибуција и прикажување".

Член 31

Во членот 48 точката 7. се брише.

Точката 8. станува точка 7.

Во ставот (2) зборовите: "за публикациите и архитектонските дела" се бришат.

Член 32

Во членот 49 став (1) по зборот "уметничка" се става запирка и се додаваат зборовите: "научна и образовна", а по зборот "содржина" се додаваат зборовите: "во книжен и електронски облик".

Во ставот (2) по зборот "книга" се додаваат зборовите: "електронско издание".

Член 33

Во членот 51 став (1) точката по зборот "игри" се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како и дела од фолклорот".

Член 34

Членот 52 се менува и гласи:

"(1) Филмска дејност, согласно со овој закон, е дејност за продукција на аудиовизуелно дело, како уметничко дело изразено во вид на поврзани подвижни слики, со или без тон, без оглед на видот на носачот што ги содржи (во натамошниот текст: филм).

(2) Назив на установа или на друго правно лице што врши филмска дејност е филмски продуцент."

Член 35

Пододделот "1.6. Изведување на архитектонски дела" и членот 55 се бришат.

Член 36

Во членот 57 по зборовите: "музичка дејност" се додаваат зборовите: "филмска дејност".

Член 37

Членот 59 се менува и гласи:

"Дејностите за заштита и користење на материјалното и духовното творештво на Републиката и заедниците што живеат во неа, се регулираат со посебни закони."

Член 38

Во членот 61 став (1) по зборот "како" се додаваат зборовите: "сопствени приходи, приходи од услуги, донации" и се става запирка.

Ставот (2) се менува и гласи:

"Покрај националните установи и другите субјекти што остваруваат култура, односно дејности во културата, може да користат средства и од Буџетот на Република Македонија, за реализација на проекти од национален интерес, согласно со Годишната програма, а во постапка пропишана со овој закон."

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Средствата од Буџетот ќе се користат за соодветно и правично афирмирање и унапредување на културата на сите заедници."

Член 39

Во членот 62 став (1) зборовите: "републичкиот буџет" се заменуваат со зборовите: "Буџетот на Република Македонија", а по зборот "распделуваат" се додаваат зборовите: "со Годишната програма".

Во ставот (2) точка 2. по зборот "субјекти" се додаваат зборовите: "независно од правниот статус, етничката или друга припадност".

Член 40

Членот 63 се менува и гласи:

"Средствата од член 62 став (1) на овој закон, согласно со Годишната програма се распределуваат особено за:

1. Програми за работа на национални установи;
2. Проекти што се од национален интерес на уметници, самостојни уметници, општински-градски и приватни установи, други правни и други физички лица;
3. Надоместоци на самостојни уметници;
4. Откупи, награди, осигурувања, стипендирање кадри и други стручни услуги за поттикнување на творештвото на сите граѓани во Републиката;
5. Инвестиционо и техничко одржување на објекти и опрема за културата во државна сопственост;
6. Создавање еднакви услови за афирмација и унапредување на културата на заедниците;
7. Создавање поволни услови за поттикнување и помагање на работата на невладините здруженија во областа на културата;
8. Меѓународна културна соработка и
9. Други културни активности што се од национален интерес, а утврдени со Годишната програма."

Член 41

Во членот 65 став (1) по зборот "распишува" се додава зборот "јавни", по зборот "проекти" се додаваат зборовите: "што се од национален интерес", а зборовите: "најдоцна до месец јуни" се заменуваат со зборовите: "во месец мај".

Во ставот (2) точката 1 се менува и гласи:

"Соопштување за која област или дејност во културата се распишува;"

Во ставот (3) се додава нова реченица, која гласи:

"Конкурсите се објавуваат најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик."

Во ставот (4) по зборот "година" точката се брише и се додаваат зборовите: "или да се објават во текот на годината за намените утврдени во член 63 од овој закон".

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

"(6) Министерството за култура во текот на годината може да распише посебни конкурси во форма на јавен повик за реализација на откупи или нарачка на однапред утврдени приоритетни проекти од национален интерес."

Член 42

Членот 66 се менува и гласи:

"(1) По конкурсите, односно повиците од членовите 16, 64, 65, 69 и 70 на овој закон комисиите, односно надворешните соработници од член 11 став (4) на овој закон, му предлагаат на министерот за култура кои програми, односно проекти по одделни дејности и работи од национален интерес, треба да се содржат во Годишната програма."

(2) Министерот за култура со општ акт поблиску ги утврдува критериумите за финансирање на програмите, односно проектите, по одделни дејности во културата, врз основа на кои се утврдува кои проекти, односно програми се од национален интерес и ќе бидат составен дел на Годишната програма."

Член 43

Во членот 67 став (1) зборовите: "републичкиот буџет" се заменуваат со зборовите: "Буџетот на Република Македонија".

Ставот (2) се брише.

Во ставот (3) кој станува став (2) по зборот "информирање" точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "во рок од осум дена од донесувањето".

Член 44

Во членот 68 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

"(2) Со договорот од став (1) на овој член во зависност од областа, односно дејноста во културата, особено се утврдуваат програмата, односно проектот за кој се доделуваат средства, висината на средствата, динамиката и рокот за реализирање, доставувањето на извештаи, контролата на наменското користење на средствата и други прашања со кои се регулираат обврските и правата на единките-корисници.

(3) Единките-корисници се должни наменски да ги користат средствата добиени од Министерството за култура и по реализирањето на програмата, односно проектот до Министерството за култура доставуваат извештај за извршување на програмата.

(4) Министерството за култура врши контрола на наменско и законито користење на средствата од Договорот од став (1) на овој член. Министерот за култура може да овласти и стручни лица или независни ревизори да вршат контрола на реализација на договорените проекти."

Ставот (2) станува став (5).

Член 45

Членот 69 се менува и гласи:

"Министерот за култура може по непосредно договарање со установи или други правни лица да склучи договор за финансирање програми, односно проекти со коишто континуирано, квалитетно и традиционално се остварува дејност од областа на културата, особено на културно-уметнички манифестации и фестивали, списанија за култура и уметност, здруженија на уметници и слично, за период до четири години, кој може да се обновува. Договорот од став (1) на овој член се реализира преку годишни програми за кои се склучува договор по конкурс од член 65 на овој закон."

Член 46

Членот 70 се менува и гласи:

"Заради создавање на поволни услови за спроведување на децентрализација во културата, министерот за култура по непосредно договарање со надлежен орган на единиците на локалната самоуправа, може да склучи договор за заедничко финансирање програми, односно проекти на локални установи од областа на културата, за период до четири години, кој може да се обновува.

Договорот се реализира преку годишни програми за кои се склучува договор по конкурс од член 65 на овој закон."

Член 47

Во членот 73 став (2) пред зборовите: "на странскиот" се додава зборот "името", а зборовите: "време на ангажирање" се заменуваат со зборовите: "период на засновање на работниот однос".

Член 48

Членот 76 се менува и гласи:

"(1) Работен однос во национална установа за вршење уметничка, односно стручна работа по правило се заснова со склучување договор за работа меѓу работникот и директорот на установата за период до пет години, за работни места утврдени во актот за организација и систематизација."

(2) На секои пет години за лицата со кои е склучен договор за вршење уметнички, односно стручни работи во национална установа се спроведува постапка за реаудиција-тестирање-рецензија за обновување на договорот во наредните пет години.

(3) Одредбите од став (2) на овој член нема да се применуваат на лица со над 25 години работен стаж во национална установа.

(4) Прашањата околу спроведувањето на реаудиција, тестирање и рецензија во националната установа, се уредуваат со посебен општ акт на националната установа."

Член 49

Членот 82 се менува и гласи:

"(1) Инспекцискиот надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во културата го вршат инспектори за култура (инспектор).

(2) Инспектор може да биде лице кое покрај општите услови за засновање работен однос на државен службеник определени со закон треба да ги исполнува и посебните услови:

1) да има соодветно високо образование и

2) да има работно искуство над две години во органите на државната управа или три години во струката.

(3) Раководител инспектор може да биде лице дипломиран правник и кое ги исполнува општите услови за засновање работен однос на државен службеник определени со закон и со најмалку пет години работно искуство во струката од кои три години како инспектор."

Член 50

Во членот 84 ставот (1) се менува и гласи:

"Инспекторот е должен да изврши увид во работењето на установите и другите правни лица што вршат дејности од областа на културата, за работите од културата, по службена должност или по пријава."

Во ставот (2) зборовите: "од став (1) на овој член" се заменуваат со зборовите: "каде што се врши увидот".

Член 51

Во членот 85 точка 6. зборовите: "и времено да забрани вршење дејност од областа на културата за време до шест месеци" се бришат.

Член 52

По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:

"Член 85-а

(1) Кога со пропис е предвидена можност за одземање на предмети со кои е сторено кривично дело или прекршок, инспекторот може привремено да ги одземе предметите за што е должен да издаде потврда со точен опис и количина на одземените предмети.

(2) Во пријавата за покренување на постапка за сторено кривично дело, односно барање за покренување на прекршочна постапка инспекторот е должен да ја наведе и преземената мерка од став (1) на овој член."

Член 53

Во членот 86 ставот (1) се менува и гласи:

"Правните и физичките лица чие работење подлежи на надзор согласно со овој закон се должни да му овозможат на инспекторот увид во состојбата, работата и актите и да му ги даваат бараните податоци и известувања."

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Доколку инспекторот утврди дека не се извршуваат законите, другите прописи и општи акти, донесува решение со кое се наредува извршување на определени мерки со одреден рок, но најмногу до 30 дена."

Член 54

Членот 88 се менува и гласи:

"(1) Инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор во секое време во просториите, односно на местото каде што се врши дејноста од областа на културата.

(2) Инспекторот може да врши инспекциски надзор и во отсуство на директорот и одговорното лице на правното лице што врши дејност од областа на културата."

Член 55

Член 89 се брише.

Член 56

Во членот 90 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Субјектите во културата се должни на Министерството за култура да му доставуваат податоци согласно со актот од став (2) на овој член."

Член 57

Во членот 91 ставот (1) се менува и гласи:

"(1) Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице што:

1) врши дејност од областа на културата за која не е регистрирано (член 18 став (1) и член 40 став (1));

2) остварената разлика меѓу приходите и расходите не ја вложи во истата дејност, односно платите и другите надоместоци го надминуваат процентот утврден со овој закон (член 18 став (2));

3) врши дејност од областа на културата без решение дека ги исполнува условите за вршење на дејноста (член 22 став (2));

4) донесува акти спротивно на овој закон (членови 25 и 36);

5) не ја врши дејноста од областа на културата во посебно организиран дел (член 40 став (1));

6) не обезбедува и заштитува оригинали или примероци на објавени уметнички дела согласно со актот на министерот (член 48 став (2));

7) врши дејност за посредување во културата без склучен договор со надлежно здружение (член 57);

8) не склучи договор за јавно изведување дела од областа на културата согласно со овој закон (член 58);

9) ненаменски ги користи средствата добиени од Министерството за култура или не доставува извештај (член 68 став (3));

10) заснова работен однос со странски државјанин, односно ангажира странско правно или физичко лице спротивно на овој закон (членови 73 и 74);

11) заснова работен однос, односно склучи договор спротивно на овој закон (членови 76, 77 и 78);

12) не му овозможи увид на инспекторот и не му ги даде бараните податоци и известувања (член 86 став (1));

13) не ги изврши наредените мерки или дејствија (член 85 и 86 став(3));

14) на Министерството за култура не му доставува податоци согласно со овој закон (член 90) и

15) не ја усогласат својата работа и актите со овој закон (член 93)."

Член 58

Членот 93 се менува и гласи:

"Организациите и правните лица што вршат дејност од областа на културата од член 94 на овој закон, ќе ја усогласат својата работа и општи акти со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на утврдувањето на нивниот статус согласно со овој закон."

Член 59

Во членот 94 по зборот "културата" се додаваат зборовите: "во периодот пред донесувањето на амандманите на Уставот на Социјалистичка Република Македонија од 1990 година".

Член 60

Во членот 95 зборовите: "Собранието на Република Македонија со закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на Националната програма" се заменуваат со зборовите: "Владата на Република Македонија со одлука".

Член 61

Членот 96 се менува и гласи:

"(1) Советот на единицата на локалната самоуправа, по непосреден повик од Министерството за култура, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на одлуката од член 95 на овој закон, со одлука определува на кои од другите организации од член 94 на овој закон, освен организациите од член 95 на овој закон, им ги презема основачките права и ги утврдува како општински - градски установи.

(2) Владата на Република Македонија и советот на единицата на локалната самоуправа, во рок од 30 дена по влегувањето во сила на законот со кој се уредува финансирањето на општините, со договор го утврдуваат пренесувањето на имотот, опремата, кадрите, средствата и други релевантни прашања за пренесување на основачките права за организациите од став (1) на овој член. До потпишувањето на договорот тие продолжуваат да се финансираат од Буџетот на Република Македонија и да работат како национални установи."

Член 62

Во членот 98 ставот (2) се менува и гласи:

"Објектите и опремата од став (1) на овој член, Владата на Република Македонија ќе му ги додели на користење на Министерството за култура."

Во ставот (3) зборовите: "на користење" се заменуваат со зборовите: "под закуп".

Член 63

Во членот 101 зборот "законот" се заменува со зборот "одлуката".

Член 64

Во членот 102 став (2) по зборот "член" се додаваат зборовите: "и согласно со членот 76 став (2)".

Во ставот (4) зборовите: "републички буџет" се заменуваат со зборовите: "Буџет на Република Македонија".

Член 65

Во членот 104 по зборовите: "став (5)" по запирката се додаваат зборовите: "66 став (2)".

Член 66

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за културата.

Член 67

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

P { R N D R Y S H I M I N D H E P L O T { S I M I N E L I G J I T
P { R K U L T U R {

Neni 1

N[Ligjin p[r kultur[("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" num[r 31/98) n[nenin 2 paragrafin (1) pas pik[s 2. shtohet pik[e re 3. si vijon:

"3. Kushte t[barabarta p[r shprehjen, kultivimin dhe afirmimin e identitetit kulturor t[bashk[sive n[Republik[."

Pikat 3 dhe 4 b[hen pika 4 dhe 5

N[pik[n 5 q[b[het pika 6, pas fjal[ve: "vepra t[botuara" shtohen fjal[t: "n[origjinal ose n[form[elektroneke".

Pikat 6, 7 dhe 8 b[hen pika 7, 8 dhe 9.

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi (3), si vijon:

"(3) Republika, gjithashtu, garanton realizimin e kultur[s t[t[gjitha bashk[sive p[r mes sigurimit t[kushteve t[barabarta p[r realizimin e tyre, n[pajtim me k[t ligj."

Neni 2

N[nenin 3 pas fjal[s "kultura" shtohen fjal[t: "si interes individual, lokal dhe nacional".

Neni 3

N[nenin 4 paragrafin (1) pas fjal[s "e drejt[" shtohen fjal[t: "pavar[isht nga mosha, arsimimi, p[rkat[sia fetare, etnike ose p[rkat[sia tjet[r".

Neni 4

N[nenin 5 paragrafin (1) pas fjal[ve: "krijimtari shpirt[rore" shtohen fjal[t: "e t[gjith[qytetar[ve n[Republik[".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Nj[pjes[e pasuris[kulturore, n[kuptim t[paragrafit (1) t[k[tij neni, mbrojtja e s[cil[s si vler[e p[rshershme [sht[me interes publik me r[nd[si p[r historin[, kultur[n, artin, shkenc[n dhe teknik[n (n[tekstin e m[tejsht[m: trash[gimia kulturore) mbrohet me ligj t[ve]ant[."

Neni 5

N[nenin 7 paragrafin (1) fjal[t: "me r[nd[si" z[vend[sohen me fjal[t: "interes publik me r[nd[si lokale".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Interesi lokal n[kultur[financohet n[pajtim me programin p[r kultur[t[cilin e miraton K[shilli i nj[sis[t[vetadministrit lokal, n[pajtim me ligjin."

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Interesi lokal n[kultur[realizohet n[pajtim me k[t ligj, dispozitat p[r vetadministrit lokal dhe p[r veprimtari t[caktuara n[kultur[."

Neni 6

N[nenin 8 paragrafin (1) fjal[t: "me interes t[p[rbashk[t p[r qytetar[t e" z[vend[sohen me fjal[t: "interes publik p[r t[gjith[qytetar[t n[".

N[paragrafin (2) pik[n 5. fjal[t: "qytetar[t me origjin[t[ndryshme etnike" z[vend[sohen me fjal[t: "bashk[sit[n[Republik[n e Maqedonis[".

N[pik[n 6. fjal[t: "edhe m[rgata" z[vend[sohen me fjal[t: "jasht[Republik[s s[Maqedonis[, t[pun[suarit p[rkoh[isht n[bot[n e jashtme dhe m[rgimtar[t nga Republika e Maqedonis[, pa dallim t[p[rkat[sis[s[tyre etnike".

N[pik[n 8. pas fjal[s "kultura" shtohen fjal[t: "dhe dallimet kulturore".

Neni 7

N[nenin 9 paragrafin (1) para fjal[s "realizim" shtohen fjal[t: "p[rcaktimi i orientimeve zhvillimore afatmesme p[r", kurse fjala "pes[" z[vend[sohet me fjal[n "kat[r".

N[paragrafin (2) pikat 2 , 3 dhe 6 ndryshohen si vijojn[:

"2. Kahje p[r zhvillimin e rrjetit t[enteve nacionale;

3. Masa juridike dhe financiare p[r zhvillimin e kultur[s;

6. Projektim i nevojave p[r quadro p[r kultur[n duke e respektuar parimin e p[rfaq[simit t[drejt[dhe p[rkat[s t[qytetar[ve q[u takojn[t[gjitha bashk[sive;".

Pikat 4 dhe 8 fshihen, nd[rsa pikat 5, 6, 7 dhe 9 b[hen pika 4, 5, 6 dhe 7.

Pas paragrafit (2) shtohen paragraf[t[rinj (3) dhe (4), si vijojn[:

"(3) Propozimi i programit nacional jepet n[debat publik, para se t[d[rgohet n[Kuvendin e Republik[s s[Maqedonis[p[r miratim.

(4) Programin nacional p[r kultur[e shqyrton dhe jep mendim edhe Komiteti p[r marr[dh[nie nd[rmjet bashk[sive."

Neni 8

Neni 10 ndryshohet si vijon:

"(1) P[r realizimin e Programit nacional miratohen programe vjetore p[r realizimin e interesave nacionale n[kultur[(n[tekstin e m[tejsht[m: Programi vjetor).

(2) Ministri i Kultur[s miraton Programin vjetor me t[cilin i p[rcahton programet dhe projektet q[jan[me interes

nacional n[kultur[, n[kuadr t[mjeteve t[p[rcaktuara n[Buxhetin e Republik[s s[Maqedonis[p[r vitin n[vijim, me]rast duhet t[kihet parasysh dimensiononi multikulturore dhe karakteri multikulturore i shoq[ris].

(3) Ministrit[n[kuadr t[kompetencave t[tyre ligjore, marrin pjes[n[realizimin e Programit nacional."

Neni 9

N[nenin 11 paragraf[t (2), (3) dhe (4) ndryshohen si vijojn[:

"An[ta[r[t e K[shillit i em[ron ministri i kultur[s, nga radh[t e artist[ve t[dalluar, personave profesionist nga l[mi i kultur[s dhe nga jeta publike dhe shoq[rore, sipas parimit t[profesionalitetit dhe kompetenc[s, si dhe t[p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[drejt[t t[qytetar[ve t[cil[t i takojn[t[gjitha bashk[sive, p[r koh[n e mandatit t[ministrit t[kultur[s.

K[shilli p[r kultur[i jep mendim ministrit t[kultur[s p[r][shtje nga kompetenca e tij.

Ministri i Kultur[s mund t[themeloj[edhe trupa t[tjer[profesional dhe k[shilldh[n[s dhe t[em[ro] bashk[pun]tor[t[jasht[m p[r p[rgatitjen e programit vjetor, p[r][shtje t[tjera nga kompetenca e tij t[p[rcaktuara me k[t] ligj ose p[r realizimin e projekteve t[caktuara, me r[nd[si komb[tare p[r kultur[n. Me aktin p[r themelimin e trupave, p[rkat[sisht em[rimin e bashk[pun]tor[ve t[jasht[m p[rcaktohen detyrat dhe afatet p[r realizimin e tyre duke pasur parasysh p[rfaq[simin e drejt[t dhe p[rkat[s t[t[gjitha bashk[sive."

Paragrafi (6) fshihet.

Neni 10

N[nenin 12 pas fjal[ve: "artist[t[pavarur" shtohen fjal[t: "publike dhe private".

Neni 11

N[nenin 14 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) N[se artisti krijimtarin[e realizon n[m[nyr[profesionale, si profesion t[vet[m dhe n[se n[pajtim me k[t] ligj dhe me dispozitat p[r shoqatat tregtare regjistrohet p[r kryerjen e veprimtaris[artistike, fiton statusin e artistit t[pavarur dhe t[drejtat nga marr[dh[nia e pun[s, n[pajtim me k[t] ligj dhe me dispozitat p[r shoqatat tregtare (n[tekstin e m[te]sh[m: artist i pavarur)."

Paragrafi (2) fshihet.

Neni 12

Neni 16 ndryshohet si vijon:

"(1) Me q[llim q[t[sigurohen kushte m[t[volitshme p[r krijimtarin[e artistit t[pavarur, p[rmes konkursit vjetor, mund t[ndahen kompensime mujore nga mjetet e Buxhetit t[Republik[s s[Maqedonis[, p[r kontributet p[r sigurim sh[ndet[sor, pensional dhe invalidor dhe p[r tatimin personal n[t[hyra, p[r]ka vendos ministri i Kultur[s, duke respektuar parimin e p[rfaq[simit p[rkat[s dhe t[drejt[t t[qytetar[ve q[u p[rkasin t[gjitha bashk[sive. Kushtet, var[sisht nga lloji, v[llimi dhe cil[sia e krijimtaris[, kriteret dhe procedura p[r ndarjen e kompensimit mujor, m[p[r s[af[rmi i p[rcakton ministri i Kultur[s, me akt t[p[rgjithsh[m].

(2) Ministri i Kultur[s mund t[caktoj[edhe kushte t[tjera t[volitshme p[r artist[t e pavarur n[kuadr t[Programit vjetor.

(3) Propozim p[r sigurimin e kushteve m[t[volitshme p[r krijimtari t[artistit t[pavarur, ministrit t[Kultur[s ia dor[zon Komisioni i themeluar n[pajtim me paragrafin (4) nga neni 11 i k[tij ligji, p[r zbatimin e konkursit nga paragrafi (1) i k[tij neni."

Neni 13

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"Artist[t e pavarur mund t[themelojn[shoqat[n e tyre n[pajtim me dispozitat e p[rgjithshme t[shoqatave t[qytetar[ve, p[r realizimin dhe mbrojtjen e interesave t[tyre para organeve kompetente shtet[rore."

Neni 14

Neni 20 ndryshohet si vijon:

"(1) Institucioni, sipas themeluesit, mund t[jet[privat ose publik.

(2) Institucioni publik mund t[jet[lokal at[her[kur e themelon nj[sia e vetadministrimit lokal (n[tekstin e m[te]sh[m: komunale - e qytetit) ose nacionale, kur e themelon shteti. Institucionin privat e themelojn[personat fizik ose juridik."

Neni 15

N[nenin 21 paragrafin (3) fjala "institucion" z[vend]sohet me fjal[t: "institucion nacional, gjegj[sisht komunal - i qytetit, p[rkat[sisht privat".

Neni 16

Neni 24 ndryshohet si vijon:

"(1) P[r realizimin e interesit nacional n[kultur[, Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[me vendim themelon ente nacionale, n[se me ligj p[r veprimtari t[caktuar n[kultur[, nuk [sht] p[rcaktuar ndryshe.

(2) Em[rtimi i institucionit nacional p[rmban "Republika e Maqedonis[", si dhe shenja tjera p[rkat[se p[r institucion, t[p[rcaktuara n[pajtim me ligjin.

(3) Gjat[themelimit t[institucioneve nacionale Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[kujdeset p[r p[parimin dhe afirmimin e kulturave t[t[gjitha bashk[sive."

Neni 17

N[nenin 25 paragrafin (1) shtohet fjali e re, si vijon:

"Me statutin p[rcaktohet sidomos veprimtaria, organizata, emri, selia, l[nda e pun[s dhe][shtje t[tjera q[jan[me r[nd[si p[r entin, t[p[rcaktuara me k[t] ligj dhe ligje t[tjera."

N[paragrafin (2) fjal[t: "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis["] z[vend]sohen me fjal[t: "Ministri i Kultur[s".

N[paragrafin (3) fjal[t: "Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis["] z[vend]sohen me fjal[t "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[", nd[rsa pika z[vend]sohet me presje dhe shtohen fjal[t "n[se me ligj nuk [sht] p[rcaktuar ndryshe".

Neni 18

N[nenin 26 n[paragrafin (1) fjala "Kuvendi" z[vend]sohet me fjal[n "Qeveria" nd[rsa fjala "i obliguesh[m] z[vend]sohet me fjal[n "e obligueshme".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[mund t[vendos t[filloj[procedur[n p[r falimentimin e entit nacional, n[se edhe p[rkund[r masave t[nd[rmarura nga paragrafi (1) i k[tij neni mund t[sigurohet realizimi i funksionit p[r t[cilin ajo [sht] themeluar. N[rastin e falimentimit t[entit nacional zbatohen dispozitat e p[rgjithshme p[r falimentimin e nd[rmarjeve publike."

Neni 19

N[nenin 28 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

2) Drejtori i entit nacional:

1. E udh[heq pun[n e entit nacional;

2. E p[rfaq[son entin dhe p[rgjigjet p[r pun[n materiale-financiare dhe p[r ligjshm[rin[dhe ekonomikitetin e pun[s s[tij;

3. Nxjerr programin vjetor p[r pun[n e entit nacional, me p[lqim paraprak t[K[shillit drejtues;

4. I realizon vendimet e K[shillit drejtues.

5. Nxjerr akt p[r sistematizimin dhe organizimin e vendeve t[pun[s, p[rkat[sisht akt p[r ndarjen e pagave;

6. Nxjerr akte lidhur me marr[dh[nien e pun[s t[t[pun[suarve, n[pajtim me ligjin;

7. Zgjedh dhe shkarkon drejtorin artistik, p[rkat[sisht programor p[rmes konkursit dhe pun[tor[t[tjer[udh[heq[s, n[pajtim me statutin;

8. Formon K[shillin artistik, p[rkat[sisht profesional dhe trupa t[tjer[k[shilldh[n[s (t[p[rhersh[m dhe t[p[rkohsh[m]), n[pajtim me statutin dhe

9. Kryen edhe pun[t[tjera n[pajtim me ligjin dhe statutin.

Neni 20

N[nenin 30 n[paragrafin (1) pas pik[s shtohet fjali e re si vijon:

"Kandidat[t p[r drejtor[n[konkurs n[m[nyr[t[obligueshme dor[zojn[planprogramin e vet p[r pun[n dhe zhvillimin e entit".

N[paragrafin (2) fjal[t "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[z[vend[sohen me fjal[t "Ministri i Kultur[s".

Neni 21

N[nenin 31 paragrafi (2) fshihet.

Neni 22

Neni 32 fshihet.

Neni 23

N[nenin 34 n[paragrafin (1) fjal[t "Qeveria e RM-s[z[vend[sohen me fjal[t "Ministri i Kultur[s", kurse pas fjal[s "konkurs" pika z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t "nga radh[t e t[pun[suarve."

Neni 24

N[nenin 35 paragrafi (2) ndryshohet si vijon :
"(2) K[shillin Drejtues e p[rb[ln[pes[p[rfaq[sues t[cil[t i em[ron dhe shkarkon ministri i Kultur[s, nga t[cil[t dy p[rfaq[sues jan[nga radh[t e individ[ve t[dalluar nga l[mi i kultur[s, nj[sht[nga vetadministrimi lokal dhe dy p[rfaq[sues nga t[pun[suarit e entit. N[institucion me m[pak se 10 t[pun[suar, n[K[shillin drejtues em[rohet nj[an[tar nga t[pun[suarit, nj[nga Vetadministrimi Lokal dhe tre an[tar[nga radh[t e individ[ve t[dalluar nga l[mi i kultur[s. P[rfaq[suesin e Vetadministrimit Lokal n[K[shillin Drejtues e propozon prefekti i Nj[sis[t[Vetadministrimit Lokal ku gjendet selia e entit".

N[paragrafin (3) shtohet fjali e re si vijon:
"Kryetari dhe an[tar[t e K[shillit Drejtues mund t[shkarkohen para skadimit t[mandatit n[se punojn[n[kund[rshtim me ligjin ose Enti nuk e realizon funksionin e tij".

N[paragrafin (4) fjal[t "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[z[vend[sohen me fjal[t "ministri i Kultur[s".

Neni 25

Neni 36 ndryshohet si vijon:
"(1) K[shilli Drejtues i Entit nacional:
1. Nxjerr statutin;
2. P[rkakton politik[n dhe parimet p[r zhvillimin dhe pun[n e Entit;
3. Jep p[lqim p[r programin vjetor t[Entit, me propozim t[drejtorit;
4. Miraton raportin vjetor p[r pun[n e Entit, me propozim t[drejtorit;
5. Jep p[lqim p[r aktin e organizimit t[pun[s dhe sistematizimin e vendeve t[pun[s n[Ent dhe p[r Rregulloren e pagave;
6. Nxjerr dokumente p[r pun[financiare t[Entit n[pajtim me dispozitat p[r pun[n materiale-financiare;
7. Vendos n[shkall[n e dyt[p[r Vendime q[i merr drejtori;
8. Jep propozim t[arsyetuar t[ministrit t[Kultur[s p[r shkarkimin e drejtorit;
9. Nxjerr Rregulloren p[r pun[n e tij dhe
10. Kryen pun[t[tjera t[p[rckaktuara me ligj dhe statut.
(2) Me pun[n e K[shillit Drejtues udh[heq kryetari n[pajtim me Rregulloren e pun[s t[K[shillit Drejtues. K[shilli Drejtues vendos me shumic[votash nga numri i p[rgjithsh[m i an[tar[ve.

Neni 26

N[nenin 38 fjal[t "me ligj nuk [sht[ndryshe e p[rckaktuar" z[vend[sohen me fjal[t "ligjin e vetadministrimit lokal ose me ligj p[r veprimtari t[ve]anta t[kultur[s nuk [sht[p[rckaktuar ndryshe".

Neni 27

N[nenin 39 fjal[t "programi nacional" z[vend[sohen me fjal[t "l[mi i kultur[s".

Neni 28

N[nenin 40 paragrafi (1) fjal[t "tregtar-individ" dhe presja fshihen.

Neni 29

N[nenin 45 paragraf[t (2) dhe (3) fshihen.

Neni 30

N[nenin 47 pas fjal[s "p[rpunim", vihet presje dhe shtohen fjal[t "distribuiimi dhe paraqitja".

Neni 31

N[nenin 48 pika 7 fshihet.
Pika 8 b[het pik[7.
N[paragrafin (2) fjal[t "p[r publikimet dhe veprat arkitektonike" fshihen.

Neni 32

N[nenin 49 n[paragrafin (1) pas fjal[s "artistike" vihet presje dhe shtohen fjal[t "shkencore dhe arsimore", nd[rsa pas fjal[s "p[rmbajtje" shtohen fjal[t "n[form[elektronike dhe n[let[r".

N[paragrafin (2) pas fjal[s "lib[r" vihet presje dhe shtohen fjal[t "edicion elektronik".

Neni 33

Neni 52 ndryshohet si vijon:
Veprimtaria filmike, n[pajtim me k[t ligj, [sht[veprimtari p[r produksion t[vepr[s audiovizuele, si vep[r artistike e shprehur n[form[t[fotografive t[lidhura t[l[vizshme, me ose pa z[, pa marr[parasysh llojin e bart[sit q[i p[rmban (n[tekstin e m[tejsht[m: filmi).
Em[rtimi i Entit ose i personit tjet[r juridik q[kryen veprimtari filmike [sht[producenti filmik.

Neni 34

N[n seksionin "1. 6. Kryerja e veprave arkitektonike" dhe neni 55 fshihen.

Neni 35

N[nenin 57 pas fjal[ve "veprimtari muzikore" shtohen fjal[t "veprimtari filmike".

Neni 36

Neni 59 ndryshon si vijon:
"Veprimtarit[p[r mbrojtjen dhe shfryt[zimin e krijimtaris[materiale dhe shpirt[rore t[Republik[s dhe bashk[sive q[jetojn[n[t[, rregullohen me ligje t[ve]anta".

Neni 37

N[nenin 61 n[paragrafin (1) pas fjal[s "si" shtohen fjal[t "t[hyra vetanake, t[hyra nga sh[rbimet, donacione" dhe vihet presje.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"P[rve] Enteve nacionale, edhe subjektet tjera q[realizojn[kultur[, p[rkat[isht veprimtari n[kultur[, mund t[shfryt[zojn[mjete edhe nga Buxheti i Republik[s s[Maqedonis[, p[r realizimin e projekteve me interes nacional, n[pajtim me programin vjetor, e n[procedur[t[rregulluar me k[t ligj".

Neni 38

N[nenin 62, n[paragrafin (1) fjal[t "Buxheti Republikan" z[vend[sohen me fjal[t "Buxheti i Republik[s s[Maqedonis[kurse pas fjal[s "ndajn[" shtohen fjal[t "me programin vjetor".

N[paragrafin (2), n[pik[n 2 pas fjal[s "subjekte", vihet presje dhe shtohen fjal[t "pavar[isht nga statusi juridik, p[rkat[sia etnike ose p[rkat[sia tjet[r".

Neni 39

Neni 63 ndryshohet si vijon:
"Mjetet nga neni 62 paragrafi (1) t[k[tij ligji, n[pajtim me programin vjetor ndahen sidomos p[r :
1. Programe p[r pun[n[Entet nacionale;
2. Projekte q[jan[me interes nacional p[r artist[t, artist[t e pavarur, Entet private komunale - t[qytetit, persona tjer[juridik dhe persona tjer[fizik;
3. Kompensime t[artist[ve t[pavarur;
4. Blerje, shp[rblime, sigurime, bursa p[r kuadro dhe sh[rbime t[tjera profesionale p[r nxitjen e krijimtaris[t[t[gjith[qytetar[ve n[Republik[;
5. Mir[mbajtja investuese dhe teknike e objekteve dhe pajisjeve p[r kultur[n n[pron[shtet[rore;

6. Krijimi i kushteve t[volitshme p[r afirmimin e identitetit kulturor t[bashk[sive n[Republik[dhe t[shoqatave jogeveritare n[l[mi e kultur[s;

7. Bashk[punim nd[rkomb[tar kulturor dhe

8. Aktivitete tjera kulturore q[jan[me interes nacional, e q[jan[p[rcaktuar me programin vjetor.

Neni 40

N[nenin 64 n[paragrafin (1) pas fjal[s "Ente" fjala "deri" z[vend[sohet me fjal[t "pas thirrjes s[drejtp[rdrejt[nga" kurse fjal[t "m[s[voni deri n[muajin qershor" z[vend[sohen me fjal[t "n[muajin maj."

Neni 41

N[nenin 65 n[paragrafin (1) pas fjal[s "shpall" shtohet fjala "publike", pas fjal[s "projekte" shtohen fjal[t "q[jan[me interes nacional", kurse fjal[t "m[s[voni deri n[muajin qershor" z[vend[sohen me fjal[t "n[muajin maj".

N[paragrafin (2) pika 1 ndryshohet si vijon:

"Kumtes[p[r cil[n l[mi ose veprimtari n[kultur[shpallet";

N[paragrafin (3) shtohet fjali e re si vijon:

"Konkurset shpallen s[paku n[nj[nga gazetata q[botohen n[gjuh[n maqedonase dhe n[gazetata q[botohen n[gjuh[n q[e flasin s[paku 20% t[qytetar[ve, pjes[ar[t t[bashk[sive."

N[paragrafin (4) pas fjal[s "vit" pika fshihet dhe shtohet fjal[t "ose t[botohen gjat[vitit p[r destinimet e p[rcaktuara n[nenin 63 t[k[tij ligji".

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"Ministria e Kultur[s gjat[vitit mund t[shpall konkurse t[ve]anta n[form[t t[apelit publik p[r realizimin e blerjeve ose porositjen e projekteve prioritare t[p[rcaktuara paraprakisht, me interes nacional."

Neni 42

Neni 66 ndryshohet si vijon:

"(1) P[r konkurset, p[rkat[sisht apelet nga nenet 16, 64, 65, 69 dhe 70 t[k[tij ligji, komisionet, p[rkat[sisht bashk[pun[tor[t e jasht[m nga neni 11 paragrafi (4) t[k[tij ligji, ministrit t[Kultur[s i propozojn[se cilat programe, p[rkat[sisht projekte nga veprimtari[t e caktuara dhe pun[me interes nacional duhet t[p[rfsihien n[programin vjetor.

(2) Ministri i Kultur[s me akt t[p[rgjithsh[m i p[rcaktion m[p[r s[af[rmi kriteret p[r financimin e programeve, p[rkat[sisht projekteve n[veprimtari[t ndryshme t[kultur[s, n[baz[t[t[cilave p[rcaktohet se cilat projekte, p[rkat[sisht programe jan[me interes nacional dhe do t[jen[pjes[p[rb[r]se t[programit vjetor."

Neni 43

N[nenin 67 n[paragrafin (1) fjal[t "Buxheti Republikan" z[vend[sohen me fjal[t "Buxheti i Republik[s s[Maqedonis[".

Paragrafi (2) fshihet.

Paragrafi (3) b[het paragraf (2) dhe n[t[pas fjal[s "informim" pika z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t "n[afat prej 8 dit[sh nga miratimi".

Neni 44

N[nenin 68 pas paragrafit (1) shtohen tre paragraf[t t[rinj (2), (3) dhe (4) si vijojn[:

"(2) Me marr[veshjen var[sisht nga l[mi p[rkat[sisht veprimtaria n[kultur[sidomos p[rcaktohet programi, p[rkat[sisht projekti p[r t[cilin ndahen mjete, lart[sia e mjeteve, dinamika dhe afati p[r realizim, dor[zimi i raporteve, kontrolli i shfryt[zimit destinues t[mjeteve dhe][shtje t[tjera me t[cilat rregullohen obligimet dhe t[drejtat e shfryt[zuesve - individ[.

(3) Individ[t - shfryt[zues jan[t[obliguar q[n[m[nyr[destinuese t[shfryt[zojn[mjetet e marrura nga Ministria e Kultur[s, edhe pas realizimit t[programit, p[rkat[sisht projektit, Ministri[s s[Kultur[s i paraqesin raport p[r realizimin e programit.

(4) Ministria e Kultur[s b[n kontrollin e shfryt[zimit destinues dhe ligjor t[mjeteve nga Marr[veshja n[paragrafin (1) t[k[tij neni. Ministri i Kultur[s mund t[autorizoj[edhe persona profesionist ose revizor[t t[pavarur t[b[jn[kontrollin e realizimit t[projekteve t[kontraktuara".

Paragrafi (2) b[het paragraf (5).

Neni 45

Neni 69 ndryshohet si vijon:

"Ministri i Kultur[s pas marr[veshjes s[drejtp[rdrejt[me ente ose me persona t[tjer[juridik mund t[lidh[marr[veshje p[r financimin e programeve, p[rkat[sisht projekteve me t[cilat n[m[nyr[t[kontinuar, cil[sore dhe tradicionale realizohen veprimtari[t nga l[mi i kultur[s, sidomos t[manifestimeve dhe festivaleve kulturore - artistike, revistave t[kultur[s dhe artit, shoqatave t[artist[ve dhe ngjash[m, p[r periudh[deri n[kat[r vjet, e cila mund t[rip[rt]rihet. Marr[veshja nga paragrafi (1) realizohet p[rmes programeve vjetore p[r t[cilat lidhet marr[veshje sipas konkursit nga neni 65 i k[tij ligji".

Neni 46

Neni 70 ndryshohet si vijon:

"P[r shkak t[krijimit t[kushteve m[t[volitshme p[r zbatimin e decentralizimit n[kultur[, ministri i Kultur[s, pas marr[veshjes s[drejtp[rdrejt[me organin kompetent t[nj[sive t[Vetadministrimit Lokal, mund t[lidh[marr[veshje p[r financimin e p[rbashk[t t[programeve, p[rkat[sisht t[projekteve t[enteve lokale nga l[mi i kultur[s, p[r periudh[deri n[kat[r vjet, e cila mund t[rip[rt]rihet. Marr[veshja mund t[realizohet p[rmes programeve vjetore p[r t[cilat lidhet marr[veshja sipas konkursit nga neni 65 i k[tij ligji".

Neni 47

N[nenin 73 n[paragrafin (2) para fjal[ve "t[t[huajit" shtohet fjala "emri" kurse fjal[t "koha e angazhimit" z[vend[sohen me fjal[t "periudha e themelimit t[marr[dh[nies s[pun[s".

Neni 48

Neni 76 ndryshohet si vijon:

(1) Marr[dh[nia e pun[s n[entin nacional p[r kryerjen e pun[s artistike, p[rkat[sisht profesionale, sipas rregull[s themelohet me lidhjen e marr[veshjes p[r pun[nd[rmjet pun[torit dhe drejtorit t[entit, p[r nj[periudh[pes[vje]are, p[r vendet e pun[s t[p[rcaktuara me aktin p[r organizim dhe sistematizim.

(2) N[]do pes[vjet p[r personat me t[cil[t]sht[lidhur marr[veshja p[r kryerjen e pun[ve artistike, p[rkat[sisht profesionale n[entin nacional, zbatohet procedura p[r reaudicion - testim - recension p[r rip[rt]ritjen e marr[veshjes p[r pes[vitet e ardhshme.

(3) Dispozitat nga paragrafi (2) nuk do t[zbatohen p[r personat me mbi 20 vjet p[rvoj[pune n[entin nacional.

(4) }shtjet rreth zbatimit t[reaudicionit, testimi dhe recensionit, n[entin nacional, rregullohen me akt t[ve]ant[t t[p[rgjithsh[m t[entit nacional.

Neni 49

Neni 82 ndryshohet si vijon:

(1) Mbik[qyrjen inspektuese mbi zbatimin dhe aplikimin e ligjeve t[dispozitave t[tjera n[kultur[e b[jn[inspektor[t e kultur[s (inspektori).

(2) Inspektori mund t[jet[person i cili p[rve] kushteve t[p[rgjithshme p[r themelimin e marr[dh[nies s[pun[s t[n[pun[sit shtet[ror, t[p[rcaktuara me Ligj duhet t[i p[rmbshtet e ve]anta:

1. T[ket[arsimim t[lart[p[rkat[s;

2. T[ket[mbi dy vjet p[rvoj[pune n[organet e administrat[s shtet[rore ose tri vjet n[profesion.

(3) Inspektor udh[heq[s mund t[jet[personi - jurist i diplomuar dhe i cili i p[rmbshtet kushtet e p[rgjithshme p[r themelimin e marr[dh[nies s[pun[s t[n[pun[sit shtet[ror, t[p[rcaktuara me ligj dhe me s[paku pes[vjet[p[rvoj[pune n[profesion, nga t[cil[t tri vjet si inspektor.

Neni 50

N[nenin 84 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Inspektori]sht[i obliguar t[b[j] vrojt[im n[pun[n e enteve dhe personave t[tjer[juridik q[kryejn[veprimtari nga l[mi i kultur[s, p[r pun[t nga kultura, sipas detyr[s zyrtare ose sipas flet[paraqitjes.

N[paragrafin (2) fjal[t "nga paragrafi (1) i k[tij neni" z[vend[sohen me fjal[t "ku b[het vrojt[imi".

Neni 51

N[nenin 85 n[pik[n 6 fjal[t "dhe p[rkoh[sisht t[ndaloj[kryerjen e veprimtaris[nga l[mi i kultur[s p[r koh[n deri n[gjasht[muaj]" fshihen.

Neni 52

Pas nenit 85 shtohet nen i ri 85-a si vijon:

(1) Kur me dispozit[[sht[parapar[mund[sia p[r marrjen e sendeve me t[cilat [sht[b[r[vep[r penale ose kund[rvajtje, inspektor i mundet p[rkoh[sisht t[i marr[sendet, p[r]ka [sht[i obliguar t[l[shoj[v[rtetim me p[rshkrim dhe sasi t[sakt[t[sendeve t[marrura.

(2) N[kallzimin p[r ngritjen e procedur[s p[r vepr[n e b[r[penale, p[rkat[sisht me k[rkes[n p[r ngritjen e procedur[s kund[rvajt[se, inspektor i [sht[i obliguar q[ta sh[noj[edhe mas[n e nd[rmarr[nga paragrafi (1) i k[tij neni.

Neni 53

N[nenin 86 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Personat juridik dhe fizik, puna e t[cil[ve i n[nshtrohet mbik[qrjes n[pajtim me k[t[ligj, jan[t[obliguesh[m q[t[i mund[sojn[inspektorit vrojtimin e gjendjes, pun[s dhe akteve dhe t[ia japin t[dh[nat e k[rkuara dhe njoftimet".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

(3) N[se inspektor konstaton se nuk realizohen ligjet, dispozitat tjera dhe aktet e p[rgjithshme, merr vendim me t[cilin urdh[rohet ekzekutimi i disa masave me afat t[caktuar, por m[s[shumti deri n[30 dit[.

Neni 54

Neni 88 ndryshohet si vijon:

"Inspektor i [sht[i autorizuar t[b[j] mbik[qrje inspektuese n[]do koh[n[lokalet, p[rkat[sisht n[vendin ku kryhet veprimtaria nga l[mi i kultur[s].

Inspektor i mund t[b[j] mbik[qrje inspektuese edhe n[munges[t[drejtorit dhe personit p[rgjegj[s t[personit juridik q[kryen veprimtari nga l[mi i kultur[s".

Neni 55

Neni 89 fshihet.

Neni 56

N[nenin 90, pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"Subjektet n[kultur[jan[t[obliguara q[Ministris[s[Kultur[s t[i dor[zojn[t[dh[na n[pajtim me aktin nga paragrafi (2) i k[tij neni".

Neni 57

N[nenin 91 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

(1) Me d[nim n[t[holla prej 10 000 deri 300 000 denar[do t[d[nohet p[r kund[rvajtje personi juridik q[:

1. Kryen pun[nga l[mi i kultur[s p[r t[cil[n nuk [sht[i regjistruar (neni 18 paragrafi (1) dhe neni 40 paragrafi (1));

2. Dallimin e realizuar nd[rmjet t[hyrave dhe t[dalave nuk e deponon n[veprimtarin[e nj[jt], p[rkat[sisht pagat dhe kompensimet tjera e tejkalojn[p[rqindjen e p[rcaktuar me k[t[ligj (neni 18 paragrafi (2));

3. Kryen veprimtari nga l[mi i kultur[s, pa vendim se i p[rmbush kushtet p[r kryerjen e veprimtaris[(neni 22 paragrafi (2));

4. Nxjerr akte n[kund[rshtim me k[t[ligj (neni 25, 32 dhe 36);

5. Nuk e kryen veprimtarin[nga l[mi i kultur[s n[pjes[t[ve]ant[t[organizuar (neni 40 paragrafi (1));

6. Nuk siguron dhe mbron origjinale ose ekzemplar[, vepra t[publikuara n[pajtim me aktin e ministrit (neni 48 paragrafi (2));

7. Kryen veprimtari p[r nd[rmjet[sim n[kultur[, pa marr[veshje t[lidhur me shoqat[n kompetente (neni 57);

8. Nuk lidh marr[veshje p[r shfaqjen publike t[veprave nga l[mi i kultur[s, n[pajtim me k[t[ligj (neni 58);

9. N[m[nyr[jodestinuete i shfryt[zon mjetet nga Ministria e Kultur[s ose mungon raporti (neni 68 paragrafi (3));

10. N[se themelon marr[dh[nie pune me shtetas t[huaj, p[rkat[sisht angazhon persona t[jasht[m juridik ose fizik n[kund[rshtim me k[t[ligj (nenet 73 dhe 74);

11. Themelon marr[dh[nie pune, p[rkat[sisht lidh marr[veshje n[kund[rshtim me k[t[ligj (nenet 76, 77 dhe 78) dhe

12. N[se nuk i mund[son vrojtim inspektorit (neni 85)

13. Nuk i realizon masat e theksuara ose veprimet (neni 85 dhe 86 paragrafi (3))

14. N[se Ministris[s[Kultur[s nuk i jep t[dh[na n[pajtim me k[t[ligj (neni 90)

15. Nuk e harmonizojn[pun[n dhe aktet e tyre me k[t[ligj (neni 93)

Neni 58

Neni 93 ndryshohet si vijon:

"Organizatata dhe personat juridik q[kryejn[veprimtari nga l[mi i kultur[s sipas nenit 94 t[k[tij ligji, do ta harmonizojn[pun[n e tyre dhe aktet e p[rgjithshme me dispozitat e k[tij ligji n[afat prej 6 muajsh, nga dita e p[rcaktimit t[statusit t[tyre, n[pajtim me k[t[ligj".

Neni 59

N[nenin 94 pas fjal[s "kultura" shtohen fjal[t: "n[periudh[n para miratimit t[amendamenteve t[Kushtetut[s s[Republik[s Socialiste t[Maqedonis[nga viti 1990".

Neni 60

N[nenin 95 fjal[t "Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[me ligj n[afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[programit nacional" z[vend[sohen me fjal[t "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[, me vendim".

Neni 61

Neni 96 ndryshon si vijon:

"(1) K[shilli i komun[s pas apelit t[drejtp[rdrejt[nga Ministria e Kultur[s n[afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[vendimit nga neni 95 i k[tij ligji, me vendim p[rcahton cilat prej organizatave tjera nga neni 94 t[k[tij ligji, p[rve] organizatave nga neni 95 t[k[tij ligji ua merr t[drejtat themeluese dhe i p[rcahton si ente komunale - t[qytetit.

(2) Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[dhe K[shilli i komun[s n[afat prej 30 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[ligjit me t[cilin rregullohet financimi i komunave, me marr[veshje i p[rcaktajn[bartjet e pasuris[, pajisjet, kuadrot, mjetet dhe g[j]rat tjera relevante p[r bartjen e t[drejtave themeluese p[r organizatat nga paragrafi (1) i k[tij ligji. Deri n[n[shkrimin e marr[veshjes ata vazhdojn[t[financohen nga buxheti i Republik[s s[Maqedonis[dhe t[punojn[si ente nacionale.

Neni 62

N[nenin 98 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Objektet dhe pajisjet nga paragrafi (1) i k[tij neni Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[do t[ia jap[p[r shfryt[zim Ministris[s[Kultur[s".

N[paragrafin (3) fjal[t "n[shfryt[zim" z[vend[sohen me fjal[t "me qira".

Neni 63

N[nenin 101 fjala "ligji" z[vend[sohet me fjal[n "vendimi".

Neni 64

N[nenin 102 n[paragrafin (2) pas fjal[s "nen" shtohen fjal[t "dhe n[pajtim me nenin 76, paragrafin (2)".

N[paragrafin (4) fjal[t "buxheti republikan" z[vend[sohen me fjal[t "Buxheti i Republik[s s[Maqedonis[".

Neni 65

N[nenin 104 pas fjal[ve "paragrafi (5)" pas presjes shtohen fjal[t "66 paragrafi (2)".

Neni 66

Autorizohet Komisioni ligjdh[n[s-juridik i Kuvendit t[Republik[s s[Maqedonis[t[p[rcaktaj[tekstin e spastruar t[Ligjit p[r kultur[.

Neni 67

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n[„Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1140.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јули 2003 година.

Бр. 07-3684/1
17 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000), во членот 7, ставот 1 се менува и гласи:

"Државните универзитети и државните факултети, односно државните високи стручни школи имаат својство на правно лице, една сметка за редовно работење преку која располагаат со буџетските средства, како и една или повеќе посебни сметки преку кои располагаат со средствата што ги остваруваат од самофинансирачки активности, од донации и од кредити."

Ставот 2 се брише.

Ставовите 3,4 и 5 стануваат ставови 2, 3 и 4.

Член 2

Во членот 25 став 1 по зборовите: "универзитетите од Македонија," се додаваат зборовите: "при што сите универзитети во Република Македонија се застапени со најмалку по еден член";

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Членови на Одборот за акредитација не можат да бидат лица избрани за ректор и проректор на универзитет, декан на факултет, односно директор на висока стручна школа и директор на научна установа која изведува високообразовна дејност."

Ставовите 2,3,4,5, 6 и 7 стануваат ставови 3,4,5, 6,7 и 8.

Член 3

Во членот 27 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

"Министерот надлежен за работите на високото образование по претходно мислење на Одборот за акредитација ги утврдува видот и висината на надоместоците за трошоците во постапката на акредитација."

Во ставот 6, кој станува став 7, по зборот "работи" се додаваат зборовите: "за потребите на Одборот за акредитација и Агенцијата за евалуација".

Член 4

Во членот 29 во став 1 по точката се додава нова реченица, која гласи: "Во Агенцијата за евалуација со свои членови се застапени сите универзитети во Република Македонија".

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Членови на Агенцијата за евалуација не можат да бидат лица избрани за ректор и проректор, декан на факултет, односно директор на висока стручна школа и директор на научна установа која изведува високообразовна дејност".

Ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4, 5, 6 и 7.

Член 5

По членот 30 се додава нов наслов и нов член 30-а, кои гласат:

"Организација, работа и начин на одлучување на Агенцијата за евалуација

Член 30-а

Организацијата, работата и начинот на одлучување за прашањата од делокругот на Агенцијата за евалуација, поблиску се уредуваат со правилник кој го донесува Агенцијата за евалуација, по претходно мислење на Одборот за акредитација, на кој согласност дава Владата на Република Македонија."

Член 6

Во членот 35 став 1 алинеја 4 зборовите: "на неопрделено време" се бришат.

Член 7

Членот 36 се менува и гласи:

"Универзитетот може да се основа ако согласно со условите утврдени во членот 35 од овој закон во својот состав има пет акредитирани факултети и високи стручни школи, од кои најмалку три се факултети."

Член 8

Во членот 46 ставот 2 се менува и гласи:

"Ако се утврди дека за прва и втора учебна година се избрани и вработени согласно со овој закон најмалку по три наставници во наставно-научни звања и по три соработници, одделно за секоја студиска програма и ако се исполнети другите услови утврдени со решението за акредитација, министерот надлежен за работите на високото образование донесува решение за почеток со работа на високообразовната установа."

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Во договорот за работа склучен меѓу високообразовната установа и лицата од ставот 2 на овој член се утврдува дека тие ќе стапат на работа најдоцна два месеци пред почетокот на првата, односно втората учебна година."

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 9

Во членот 47 став 4 по зборовите: "Правилник за" се додаваат зборовите: "начинот на остварување увид на исполнетоста на условите за почеток со работа на високообразовната установа и за".

Во ставот 5 по зборовите: "се уредува" се додаваат зборовите: "начинот на остварувањето увид на исполнетоста на условите за почеток со работа на високообразовната установа,".

Член 10

Во членот 68 став 2 по зборот "години" точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "со право на уште еден избор".

Член 11

Во членот 70 став 5 втората реченица се брише.

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

"За запрениот акт ректорот поведува постапка пред надлежниот суд, а за одлуката, односно општиот акт кој е во спротивност со статутот, друг општ акт или одлука на универзитетот, ректорот покренува постапка за нивно укинување пред ректорска управа, која донесува одлука за укинување.

Високообразовната установа чиј акт е укинат, може да поднесе жалба до сенатот. Одлуката на сенатот е конечна."

Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 8 и 9.

По ставот 8 кој станува став 10 се додава нов став 11, кој гласи:

"Ректорот може да го отповика потврдувањето на изборот на декан под условите утврдени со статутот на универзитетот, со што ја започнува постапката на неговото разрешување."

Член 12

Во членот 72 став 1 алинеја 5 зборот "придржавените" се заменува со зборот "пријавените".

Во ставот 2 во последниот ред, зборот „сенатот" се заменува со зборот „ректорот".

Член 13

Во членот 73 став 1 зборовите: "факултетска управа" се заменуваат со зборовите: "деканатска управа".

Член 14

Во членот 75 став 1 алинеја 10 зборот "придржавените" се заменува со зборот "пријавените".

Член 15

Во членот 78 став 1 во петтиот ред, по зборот "годи-ни" се додаваат зборовите: "со право на уште еден избор".

Член 16

Во членот 80 став 1 зборовите: "Собранието на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Владата на Република Македонија".

Во ставот 2 зборовите: "Владата на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Советот за развој и финансирање на високото образование (во натамошниот текст: Совет)".

Член 17

Насловот пред членот 82 се менува и гласи "Совет".

Во членот 82 зборовите: "Фонд за високообразовна дејност (во натамошниот текст: Фонд), се заменуваат со зборот "Совет".

Член 18

Насловот пред членот 83 и членот 83 се менуваат и гласат:

"Средства за финансирање на високото образование.

Член 83

Средствата за финансирање на државните универзитети се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од други извори определени со закон.

Во рамките на средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат и средства за учество во финансирањето на приватните високообразовни установи доколку, во согласност со овој закон е предвидено финансирање на високообразовна дејност, како и за студиски програми за кои Владата на Република Македонија утврдила дека има интерес за задоволување на одредени потреби во остварувањето на високообразовната дејност што ја вршат приватните високообразовни установи.

Советот за секоја буџетска година, најдоцна до 15 јуни во тековната година за наредната буџетска година на министерот надлежен за работите на високото образование му го предлага износот на средствата од буџетот за финансирање на универзитетите и самостојните високообразовни установи.

Појдовна основа за финансирање на државните универзитети се нивните годишни финансиски планови, односно програмите на приватните високообразовни установи, согласно со членот 85 став 2 од овој закон."

Член 19

Насловот пред членот 84 и членот 84 се менуваат и гласат:

"Состав на Советот

Член 84

Советот е составен од 15 члена од редот на наставно-научните, уметничките и научните работници, во кои пропорционално ќе бидат застапени општествени-те, техничките, биолошко-медицинските и природно-математичките науки, како и уметностите.

Претседателот и шест члена на Советот, на предлог на министерот надлежен за работите на високото образование ги именува и разрешува Владата на Република Македонија, а осум члена од редот на професорите, со

тајно гласање избира и разрешува Интеруниверзитетската конференција, од сите универзитети во нејзиниот состав.

Членовите на Советот се именуваат за време од четири години.

Во работата на Советот учествуваат и претставници на студентите, но не повеќе од двајца."

Член 20

Насловот пред членот 85 и членот 85 се менуваат и гласат:

"Надлежност на Советот

Член 85

Советот во рамките на своите надлежности:

- ја предлага Програмата за високообразовна дејност;

- одлучува за распределба на средствата за вршење на дејноста на високообразовните установи;

- донесува Правилник за мерила и критериуми за финансирање на дејноста на универзитетите и високообразовните установи;

- одлучува за распределбата на средствата за инвестиции, за одржување на постојната опрема и набавка на нова, за одобрување на средства за набавка на стручна литература и за обезбедување на амортизацијата и осигурувањето;

- утврдува мерила и критериуми за стимулирање на талентирани студенти и за стипендирање на студенти кои постигнуваат натпросечни резултати во студиите;

- ги усогласува со универзитетите мерилата и критериумите за кофинансирање на студиите и другите participации на студентите на државните и приватните високообразовни установи;

- донесува деловник за својата организација и работа и врши и други работи определени со закон.

Распределбата на средствата од ставот 1 алинеи 2 и 4 на овој член, Советот ја врши во рамките на планираните средства за високо образование од буџетот на министерството надлежно за работите на образованието, за наредната буџетска година.

Советот ги планира средствата и за учество во финансирањето на приватните високообразовни установи доколку Република Македонија има интерес за задоволување на одредени потреби преку нивните образовни програми.

Советот за својата работа, секои три месеци го известува, а секоја година поднесува извештај за својата работа до министерот надлежен за работите на високото образование.

На актите што ги донесува Советот, согласност дава министерот надлежен за работите на високото образование.

Општите акти што ги донесува Советот се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

Член 21

Насловот пред членот 86 се менува и гласи: "Начин на вршење на работите на Советот".

Во членот 86 став 1 зборовите: "Фондот и неговите помошни тела" се заменуваат со зборот "Советот".

Член 22

Во членот 89 став 1 зборот "Фондот" се заменува со зборот "Советот".

Ставот 4 се брише.

Член 23

Членот 95 се менува и гласи:

"Наставата на високообразовните установи се изведува на македонски јазик.

Припадниците на заедниците заради изразување, негување и развивање на својот идентитет и другите особености, имаат право наставата на државните високообразовни установи, по соодветни студиски програми и содржини да ја изведуваат на јазикот на заедницата, раз-

личен од македонскиот јазик, во согласност со овој закон и статутот на високообразовната установа. Финансирање од страна на државата ќе се обезбеди за високото образование и на јазикот на којшто зборуваат најмалку 20% од населението во Република Македонија.

Наставата на државните педагошки високообразовни установи за образование на воспитувачи за предучилишно воспитание и наставници за основно образование, како и по дидактичко-методичките предмети за наставници за средно образование, може да се одвива и на јазиците на припадниците на другите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија.

Наставата на високообразовните установи може да се изведува на еден од светските јазици, за одделни студиски програми за странски јазици, за делови на студиски програми во кои учествуваат наставници - гости од странство и за студиски програми за кои наставата се изведува на македонски јазик и согласно со ставот 2 од овој член.

Високообразовните установи можат да понудат наставата за целосна студиска програма да се изведува паралелно на македонски јазик и на еден од светските јазици.

Наставата на приватните високообразовни установи може да се изведува и на јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија или на светските јазици. Кога наставата се изведува на јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија или на светските јазици, македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет и наставата се изведува на македонски јазик најмалку за уште два наставни предмети.

Кога наставата се изведува на јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, согласно со ставовите 2, 3 и 4 на овој член, македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет и наставата се изведува на македонски јазик и најмалку на уште два наставни предмети од студиската програма.

Наставните предмети се утврдуваат со статут на високообразовната установа, со фонд на часови утврден со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовните установи и за вршење на високообразовна дејност.

На државните високообразовни установи, универзитетите во рамките на утврдувањето на конкурсните услови за запишување студенти во прва година на студии, обезбедуваат соодветен и правичен пристап на граѓаните кои припаѓаат на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, преку дополнителна квота утврдена од Владата на Република Македонија."

Член 24

Во членот 98 став 4 зборот "Фондот" се заменува со зборот "Советот".

Член 25

Членот 102 се менува и гласи:

"Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат на државни високообразовни установи, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, на предлог на државен универзитет и по претходно мислење на Советот, донесува Владата на Република Македонија.

Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат на државни високообразовни установи надвор од бројот утврден во ставот 1 на овој член, донесува универзитетот, под условите утврдени во овој закон.

Вкупниот број на студентите кои можат да се запишат на високообразовните установи според ставовите 1 и 2 на овој член се определува според капацитетот утврден со решението за акредитација на високообразовната установа.

Одлука за бројот на студентите кои се запишуваат на приватна високообразовна установа, на предлог на наставно-научниот совет, односно наставничкиот со-

вет, донесува органот на управување на приватна високообразовна установа, под услови утврдени со овој закон. Бројот на студентите не може да биде поголем од бројот на студентите утврден со акредитацијата на високообразовната установа.

Владата на Република Македонија донесува одлука и за дополнителните квоти за запишување на студенти припадници на заедниците кои не се во мнозинство во Република Македонија.

Вкупниот број на запишани студенти по сите основи утврдени со овој член не може да го надмине бројот на студенти за кој високообразовната установа е акредитирана."

Член 26

Членот 104 се менува и гласи:

"Додипломските студии на универзитет (факултет) траат најмалку три, а најмногу пет години.

За завршени додипломски студии согласно став 1 од овој член се издава универзитетска диплома на начин и според условите утврдени со овој закон.

Додипломските студии на високите стручни школи траат најмногу три години.

За завршени додипломски студии согласно со ставот 3 од овој член, високата стручна школа издава диплома за високо образование на начин и според условите утврдени со овој закон.

За стекнување на стручни знаења и обука, факултетите и стручните школи можат да организираат разни форми на стручно образование и обука.

За стекнатите стручни знаења и обука од ставот 5 на овој член, факултетите и високите стручни школи издаваат сертификати и други исправи утврдени во статутот на универзитетот, односно самостојната високообразовна установа."

Член 27

Во членот 124 став 2 зборовите: "минимален рок на" и втората реченица се бришат.

Член 28

Во членот 133 ставови 2, 3 и 4, членот 134 став 2 и членот 136 зборот "обдржавени" се заменува со зборот "објавени".

Член 29

Во членот 137 ставовите 5 и 6 се менуваат и гласат:

"Лицето од ставовите 1, 2 и 3 на овој член заснова работен однос на време од три години како приправник. Наставно-научниот совет го определува начинот на стручното оспособување, следење и оценување на приправникот.

Помладиот асистент, односно помладиот лектор има обврска да се запише на последипломски студии најдоцна во наредната учебна година по изборот. Надоместокот за последипломските студии го сноси високообразовната установа."

Член 30

Во членот 141 став 1 зборот "асистент" се брише.

Член 31

Во членот 142 ставот 7 се менува и гласи:

"Помлад асистент се избира за време од три години со можност за уште еден избор од две години".

Член 32

Во членот 147 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Лицето од ставот 1 на овој член може да врши високообразовна дејност во обемот утврден со Правилникот за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност."

Во ставот 2 кој станува став 3 бројот "1" се заменува со бројот "2".

Член 33

Во членот 154 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Ако наставно-научниот совет утврди дека на јавен конкурс не се јавил кандидат кој ги исполнува формалните услови за избор во наставно-научно звање и ако утврди потреба за вклучување на редовен професор во пензија во вршењето на додипломски студии, високообразовната установа може по исклучок, за една наставна дисциплина, да склучи договор за извршување на тие работи, за време кое не може да биде подолго од една учебна година. Наставно-научниот совет ја утврдува потребата за вклучување на редовен професор во пензија, за секоја учебна година, но не повеќе од три учебни години."

Член 34

По членот 164 во Глава дванаесетта се додава нов член 165, кој гласи:

"Член 165

Признавање на високообразовните квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во странство значи признавање на дипломи и други јавни исправи издадени од страна на странски високообразовни институции или акредитирани, односно овластени тела на соодветната држава.

Со признавањето на еднаквоста се признава еднаква правна сила со соодветните високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во Република Македонија."

Член 35

По членот 167 се додава нов член 168, кој гласи:

"Член 168

Барателот, барањето за признавање на високообразовна квалификација или дел од високообразовни студии стекнати во странство го доставува до министерството надлежно за работите на високото образование. Информативниот центар ја утврдува валидноста на оригиналните документи, во смисла на нивна легализација, проверување на автентичноста, припадноста на институцијата на високообразовниот систем на земјата во која е добиена високообразовната квалификација и друго, односно исполнувањето на формално-правните услови за да се пристапи кон признавање на еднаквоста на најблиска до наставно-научната област за признавање на странска високообразовна квалификација.

Барателот заедно со потребната документација поднесува и изјава потпишана своерачно дека документацијата е валидна согласно со правната регулатива во земјата од која потекнува и во Република Македонија.

По извршувањето на работите од ставот 1 на овој член се пристапува кон признавањето на еднаквоста на најблиска до наставно-научната област за признавање на странска високообразовна квалификација. Признавањето го врши Стручна комисија за признавање, формирана од страна на наставно-научниот совет на државна високообразовна установа во Република Македонија која е најблиска до наставно-научната област за признавање на странска високообразовна квалификација.

Стручната комисија за признавање по разгледување на целокупната документација доставена од Информативниот центар изготвува одлука за признавање на високообразовните квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во странство.

Одлуката за признавање ја потпишуваат претседателот и членовите на Стручната комисија. Одлуката се доставува до министерството надлежно за работите на високото образование.

Министерот надлежен за работите за високо образование, ако утврди дека се исполнети условите утврдени со закон, ја потпишува конечната одлука за признавање.

Високообразовната установа, по разгледувањето на документацијата поднесена од страна на барателот, должна е да донесе одлука во рок од три месеци, од денот на доставувањето на комплетната документација. Ако во овој рок високообразовната установа не ја заврши постапката утврдена со овој закон, министерството надлежно за работите на високото образование, со решение на министерот, определува друга високообразовна установа да постапи според одредбите на овој член, најблиска до наставно-научната област за признавање на странската високообразовна квалификација."

Член 36

По членот 168 се додаваат четири нови члена 168-а, 168-б, 168-в и 168-г, кои гласат:

"Член 168-а

Доколку во Република Македонија не постои високообразовна установа најблиска до наставно-научната област за признавање на странска високообразовна квалификација, министерот надлежен за работите на високото образование формира стручна комисија од тројца редовни професори од Република Македонија и странство која постапува согласно со член 168 од овој закон.

Член 168-б

Спроведувањето на ратификуваните билатерални договори за заемно признавање на дипломи го врши министерството надлежно за работите на високото образование, под условите утврдени во билатералната спогодба.

Стручна комисија за верификација на признаените високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во државите со кои Република Македонија има склучено билатерални спогодби, се формира со решение на министерот и е составена од професори од високообразовните установи во Република Македонија најблиски до наставно-научната област за признавање на странската високообразовна квалификација, како и стручни лица од органот надлежен за работите на високото образование.

Предлогот на одлуката за верификација ја потпишуваат претседателот и членовите на стручната комисија.

Министерот надлежен за работите на високото образование ја потпишува одлуката за верификација на признаените високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во странство согласно билатералните спогодби.

Член 168-в

Признавање на професионалните високообразовни квалификации или дел од професионалните високообразовни студии стекнати во странство може да се врши и во министерствата и другите соодветни институции во Република Македонија.

Посебни прописи за признавање на професионалните високообразовни квалификации или дел од професионалните високообразовни студии стекнати во странство донесува органот надлежен за работите на високото образование.

Член 168-г

Признавање на високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во странство се врши ако не постојат битни разлики меѓу високообразовните квалификации стекнати во Република Македонија и високообразовните квалификации за кои се бара признавање."

Член 37

По членот 177 се додава нов член 178, кој гласи:

"Член 178

Барателот кој не е задоволен од одлуката за признавање на странската високообразовна квалификација, може да поднесе приговор до надлежната комисија на Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката."

Член 38

Во членот 180 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:
"- изготвува преглед на системот на високото образование и на високо-образовните установи во Република Македонија, како и преглед на системот на високото образование и институциите за високо образование во странство."

Во алинејата 13 во последниот ред, по зборот "странство" точката се брише и се додаваат зборовите: "и редовно комуницира со ЕНИК/НАРИК мрежата".

Член 39

По членот 180 се додава нов член 180-а, кој гласи:

"Член 180-а

Комисијата за признавање, формирана од страна на наставно-научниот совет на високообразовната установа во Република Македонија најблиска до наставно-научната област за признавање на странската високообразовна квалификација, може во текот на постапката за признавањето да побара мислење од Информативниот центар за сите аспекти битни за донесувањето на одлуката, а особено:

- информации за странските високообразовни системи;
- информации за правниот статус на странските високообразовни институции;
- информации за постапките за акредитација и системите за обезбедување на квалитет;
- информации за видот на странските степени, дипломи и титули, регулирани и нерегулирани професии;
- информации за примената и видот на дополнителната диплома и кредит акумулационен и трансфер систем;
- информации за потпишаните мултилатерални и билатерални спогодби, како и сите други меѓународни документи кои се во релација со признавањето и акредитацијата;
- информации за можноста за мобилност и
- други информации што се од значење за исполнувањето на обврските утврдени со овој закон и меѓународни договори.

Стручната комисија за верификација на признати високообразовни квалификации или дел од високообразовните студии стекнати во државите со кои Република Македонија има ратификувано меѓународни билатерални договори, задолжително бара мислење од Информативниот центар според условите утврдени во билатералната спогодба.

Информативниот центар е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на барањата од ставовите 1 и 2 на овој член да ги достави бараните информации."

Член 40

По членот 181 се додава нов член 181-а, кој гласи:

"Член 181-а

Кога министерот надлежен за работите на високото образование ќе утврди дека високообразовната установа донела одлука која не е во согласност со овој закон, ќе & укаже на високообразовната установа за незаконитоста на одлуката и ќе определи рок за отстранување на незаконитоста, кој не може да биде пократок од еден месец.

Ако во определениот рок високообразовната установа не ја отстрани незаконитоста, министерот надлежен за работите на високото образование со решение ќе ја укине или поништи незаконитата одлука.

Против решението од ставот 2 на овој член, високообразовната установа има право на жалба до Владата на Република Македонија."

Член 41

Во членот 184 ставот 3 се менува и гласи:

"Акредитацијата на студиските програми на државните високообразовни установи, односно на државните научни установи и за исполнувањето и на другите услови за вршење на дејноста од ставот 1 на овој член, ќе се изврши до крајот на март 2004 година."

Член 42

Насловот пред членот 188 се менува и гласи: "Рок за конституирање на Советот".

Во членот 188 став 1 зборот "Фондот" се заменува со зборот "Советот".

Ставот 2 се менува и гласи:

"Советот во рок од три месеци од денот на именувањето и изборот на членовите на Советот, ќе ги донесе актите предвидени со овој закон."

Член 43

По членот 189 се додава нов член 189-а, кој гласи:

"Член 189-а

Интеруниверзитетската конференција најдоцна за три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе поднесе предлог на нови членови во Одборот за акредитација и во Агенцијата за евалуација, наместо постојните членови, кои согласно со членовите 2 и 4 на овој закон не можат да бидат бирани за членови на овие органи."

Член 44

По членот 191 се додава нов член 191-а, кој гласи:

"Член 191-а

Запишаните студенти до денот на влегувањето во сила на овој закон, ги продолжуваат студентите во времетраење утврдено со студиските програми според кои се запишани."

Член 45

По членот 193 се додава нов член 193-а, кој гласи:

"Член 193-а

Затекнатите помлади асистенти избрани според овој закон, со денот на влегувањето во сила на овој закон, се стекнуваат со статус на вработени како приправници."

Член 46

Во членот 198 став 1 по зборот "Македонија" се додаваат зборовите: "организирани заклучно со 15 август 2000 година".

Во ставот 2 во последната реченица зборовите: "2001 година" се заменуваат со зборовите: "2005 година".

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT
P{R ARSIM T{ LART{

Neni 1

N[Ligjin p[r arsim t[lart[("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[", num[r 64/2000), n[nenin 7, paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Universitetet shtet[rore dhe fakultetet shtet[rore, p[rkat[sisht shkollat e larta profesionale shtet[rore kan[cil[sin[e personit juridik, nj[llogari p[r pun[n e rregullt p[rmes s[cil[s disponojn[me mjetet buxhetore, si dhe nj[ose m[tep[r llogari t[ve]anta p[rmes s[cilave disponojn[me mjetet q[i realizojn[me aktivitetet e vet[financimit, nga donacionet dhe nga kredit[."

Paragrafi 2 fshihet.

Paragraf[t 3, 4 dhe 5 b[hen paragraf[2, 3 dhe 4.

Neni 2

N[nenin 25 paragrafi 1 pas fjal[ve: "universitetet e Maqedonis[", shtohen fjal[t: "gjat[s[cil[s t[gjitha universitetet n[Republik[n e Maqedonis[jan[t[p[rfaq[suar me s[paku nga nj[an[tar[;".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"An[tar] t[K[shillit p[r akreditim nuk mund t[jen] personat e zgjedhur p[r rektor dhe prorektor t[universitetit, dekan t[fakultetit, p[rkat[sisht drejtor t[shkoll[s s[lart[profesionale dhe drejtor t[institucionit shkencor i cili zhvillon veprimtari t[arsimit t[lart[".

Paragraf[t 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 b[hen paragraf[3, 4, 5, 6, 7 dhe 8.

Neni 3

N[nenin 27, pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon:

"Ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[lart[, pas mendimit paraprak t[K[shillit p[r akreditim p[rcahton llojin dhe lart[sin[e kompensimeve p[r shpenzimet n[procedur[n e akreditimit."

N[paragrafin 6, i cili b[het paragraf 7, pas fjal[s "punon" shtohen fjal[t: "p[r nevojat e K[shillit p[r akreditim dhe t[Agjencionit p[r evaluim".

Neni 4

N[nenin 29 paragrafi 1 pas pik[s shtohet fjali e re, si vijon: "N[Agjencionin p[r evaluim me an[tar] t[vet p[rfaq[sohen t[gjitha universitetet n[Republik[n e Maqedonis[".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"An[tar] t[Agjencionit p[r evaluim nuk mund t[jen] personat e zgjedhur p[r rektor dhe prorektor, dekan t[fakultetit, p[rkat[sisht drejtor t[shkoll[s s[lart[profesionale dhe drejtor t[institucionit shkencor i cili zhvillon veprimtari t[arsimit t[lart[".

Paragraf[t 2, 3, 4, 5 dhe 6 b[hen paragraf[3, 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 5

Pas nenit 30 shtohet titull i ri dhe nen i ri 30-a, si vijon[:

"Organizimi, puna dhe m[nyra e vendosjes
n[Agjencionin p[r evaluim

Neni 30-a

Organizimi, puna dhe m[nyra e vendosjes p[r][shtjet e fush[veprimit t[Agjencis[p[r evaluim, m[p[r s[af[rmir[rregullohen me rregulloren t[cil[n e nxjerr Agjencioni p[r evaluim, pas mendimit paraprak t[K[shillit t[akreditimit, p[r t[cilin jep p[lqim edhe Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[."

Neni 6

Neni 35 paragrafi 1 alineja 4 fjal[t: "n[koh[t[pacaktuar" fshihen.

Neni 7

Neni 36 ndryshohet si vijon:

"Universiteti mund t[themelohet n[se sipas kushteve t[p[rcaktuara n[nenin 35 t[k[tij ligji n[p[rbr[rje t[tij ka pes[fakultete t[akredituara dhe shkolla t[larta profesionale, nga t[cilat s[paku 3 jan[fakultete."

Neni 8

N[nenin 46 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"N[se v[rtetohet se p[r vitin e par[dhe t[dyt[shkollor jan[zgjedhur dhe pun[suar n[pajtim me k[t[ligj s[paku nga tre arsimtar[me tituj arsimoro-shkencor dhe nga tre bashk[pun[tor[, p[r]do program studimi ve[e ve[dhe n[se jan[plot[suar kushtet e tjera t[p[rcaktuara me vendimin p[r akreditim, ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[lart[merr vendim p[r fillimin e pun[s s[institucionit t[lart[arsimor."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"N[kontrat[n e pun[s t[lidhur mes institucionit t[lart[arsimor dhe personat nga paragrafi 2 t[k[tij neni, p[rcaktohet se ata do t[ia fillojn[pun[s m[s[voni dy muaj para fillimit t[vitit t[par[, p[rkat[sisht vitit t[dyt[shkollor."

Paragraf[t 3 dhe 4 b[hen paragraf[4 dhe 5.

Neni 9

N[nenin 47 paragrafin 4, pas fjal[ve: "Rregullore p[r]" shtohen fjal[t: "m[nyr[n e realizimit t[k[qrjes t[plot[simit t[kushteve p[r fillimin e pun[s s[institucionit t[lart[arsimor dhe p[r]".

"N[paragrafin 5 pas fjal[s "rregullohet", shtohen fjal[t: "m[nyra e realizimit t[k[qrjes t[plot[simit t[kushteve p[r fillimin e pun[s s[institucionit t[lart[arsimor,".

Neni 10

N[nenin 68 paragrafin 2 pas fjal[s "vite" pika z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: "me t[drejt[edhe t[nj[zgjedhjeje".

Neni 11

N[nenin 70 paragrafin 5 fjalia e dyt[fshihet.

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragraf[t[rinj 6 dhe 7, si vijojn[:

"P[r aktin e nd[rprer[rektori hap procedur[n[gjyqin kompetent, kurse p[r vendimin p[rkat[sisht aktin e p[rgjithsh[m i cili [sht[n[kund[rshim me statutin, akt tjet[r t[p[rgjithsh[m ose vendim t[universitetit, rektori hap procedur[p[r nd[rprerjen e tyre para drejtoris[s[rektoratit, e cila merr vendim p[r nd[rprerje.

Institucioni i lart[arsimor, akti i t[cilit [sht[nd[rprer[, mund t[paraqes[ankes[n[senat.Vendimi i senatit [sht[p[rfundimtar."

Paragraf[t 6 dhe 7 b[hen paragraf[8 dhe 9.

Pas paragrafit 8 i cili b[het paragraf 10 shtohet paragrafi i ri 11, si vijon:

"Rektori mund ta kontestoj[verifikimin e zgjedhjes s[dekanit sipas kushteve t[p[rcaktuara me statutin e universitetit, me]ka fillon procedur[n p[r shkarkimin e tij."

Neni 12

N[nenin 72 paragrafin 1 alinen[5 fjala "t[mbajturit" z[vend[sohet me fjal[n "t[paraqiturit".

N[paragrafin 2 n[radh[n e fundit, fjala "senati" z[vend[sohet me fjal[n "rektori".

Neni 13

N[nenin 73 paragrafin 1 fjal[t: "drejtoria e fakultetit" z[vend[sohen me fjal[t: "drejtoria e dekanatit".

Neni 14

N[nenin 75 paragrafin 1 alinen[10 fjala "t[mbajturit" z[vend[sohet me fjal[n "t[paraqiturit".

Neni 15

N[nenin 78 paragrafin 1 n[radh[n e pest[, pas fjal[s "vite" shtohen fjal[t: "me t[drejt[edhe t[nj[zgjedhjeje".

Neni 16

N[nenin 80 paragrafin 1 fjal[t: "Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[]" z[vend[sohen me fjal[t: "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[".

N[paragrafin 2 fjal[t: "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[]" z[vend[sohen me fjal[t: "K[shilli p[r zhvillimin dhe financimin e arsimit t[lart[(n[tekstin e m[tejm[: K[shilli)".

Neni 17

Titulli para nenit 82 ndryshohet n["K[shilli".

N[nenin 82 fjal[t: "Fondi p[r veprimtari t[arsimimit t[lart[(n[tekstin e m[tejm[: Fondi), z[vend[sohen me fjal[n "K[shilli".

Neni 18

Titulli para nenit 83 dhe neni 83 ndryshohen si vijojn[:

"Mjetet p[r financimin e arsimit t[lart[

Neni 83

Mjetet p[r financimin e universiteteve shtet[rore sigurohen nga Buxheti i Republik[s s[Maqedonis[dhe nga burime t[tjera t[p[rcaktuara me ligj.

N[kuadr[t t[mjeteve nga paragrafi 1 i k[tij neni sigurohen edhe mjete p[r pjes[marrje n[financimin e institucioneve private t[arsimit t[lart[n[se n[pajtim me k[t[ligj parashihet financimi i veprimtaris[s[arsimit t[lart[si dhe programeve t[studimit p[r t[cilat Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[ka p[rcaktuar se ka interes p[r plot[simin e nevojave t[caktuara p[r realizimin e veprimtaris[s[arsimit t[lart[q[e kryejn[institucionet private t[arsimit t[lart[.

K[shilli p[r]do vit buxhetor, m[s[voni deri m[15 qershor t[viti n[vijim p[r vitin e ardhsh[m buxhetor ministrët kompetent p[r pun[t e arsimit t[lart[i propozon shum[n e mjeteve nga buxheti p[r financimin e universiteteve dhe institucioneve t[pavarura t[arsimit t[lart[.

Baza fillestare p[r financimin e universiteteve shtet[rore jan[planet e tyre financiare vjetore, gjegj[sisht programet e institucioneve private t[arsimit t[lart[, sipas nenit 85 paragrafit 2 t[k[tij ligji."

Neni 19

Titulli para nenit 84 dhe neni 84 ndryshohen si vijojn[:

"P[rb[rja e K[shillit

Neni 84

K[shilli p[rb[het prej 15 an[tar[ve nga radh[t e pun[tor[ve shkencor[, shkencoro-arsimor dhe artistik, n[t[cil[t proporcionalisht do t[p[rfaq[sohen shkencat shoq[rore, teknike, biologjike-mjek[sore dhe shkencat matematikore-natyrore si dhe artet.

Kryetarin dhe gjasht[an[tar[t e K[shillit, me propozim t[ministrët kompetent p[r pun[t e arsimit t[lart[i em[ron dhe shkarkon Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[, kurse tet[an[tar[t nga radh[t e profesor[ve, me votim t[fsheht[i zgjedh dhe shkarkon Konferenca interuniversitare, nga t[gjitha universitetet n[p[rb[rje t[tij.

An[tar[t e K[shillit em[rohen n[koh[zgjatje prej kat[r viteve.

N[pun[n e K[shillit marrin pjes[edhe p[rfaq[suesit e student[ve, por jo m[shum[se dy veta."

Neni 20

Titulli para nenit 85 dhe neni 85 ndryshohen si vijojn[:

"P[rgjegj[sia e K[shillit

Neni 85

K[shilli n[kuad[r t[kompetencave t[tij:
- propozon Programin p[r veprimtarin[e arsimit t[lart[;

- vendos p[r ndarjen e mjeteve p[r kryerjen e veprimtaris[s[institucioneve t[arsimit t[lart[;

- nxjerr Rregullore p[r masat dhe kriteret p[r financimin e veprimtaris[s[universiteteve dhe institucioneve t[arsimit t[lart[;

- vendos p[r ndarjen e mjeteve p[r investime, p[r mir[mbajtjen e pajisjeve ekzistuese dhe blerjen e t[reja, p[r lejin e mjeteve p[r blerjen e litureat[ur[s shkencore dhe p[r sigurin[e amortizimit dhe sigurimit;

- p[rkakton masat dhe kriteret p[r stimulimin e student[ve t[talentuar dhe p[r ndarjen e bursave student[ve q[arrijn[rezultate mbi mesataren n[studime;

- i harmonizon masat dhe kriteret me universitetet p[r bashk[financim t[studimeve dhe participimet tjera t[student[ve n[institucionet private dhe shtet[rore t[arsimit t[lart[;

- nxjerr rregullore p[r organizimin dhe pun[n e vet dhe kryen pun[t[tjera t[p[rcaktuara me ligj.

Ndarjen e mjeteve nga paragrafi 1 alinet[2 dhe 4 t[k[tij neni, K[shilli e b[n n[kuad[r t[mjeteve t[planifikuara p[r arsimin e lart[nga Buxheti i ministris[kompetente p[r pun[t e arsimit, p[r vitin e ardhsh[m buxhetor.

K[shilli i planifikon mjetet edhe p[r pjes[marrje n[financimin e institucioneve private t[arsimit t[lart[n[se Republika e Maqedonis[ka dobi p[r plot[simin e nevojave t[caktuara p[rmes programeve t[tyre arsimore.

K[shilli p[r pun[n e vet, n[]do tre muaj e informon, kurse]do vit i paraqet raport p[r pun[n e vet ministrët kompetent p[r pun[t e arsimit t[lart[.

P[r aktet q[i nxjerr K[shilli, p[lqim jep ministri kompetent p[r pun[t e arsimit t[lart[.

Aktet e p[rgjithshme q[i nxjerr K[shilli, shpallen n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[."

Neni 21

Titulli para nenit 86 ndryshohet si vijon: "M[nyra e kryerjes s[pun[ve t[K[shillit".

N[nenin 86 n[paragrafin 1 fjal[t: "Fondi dhe trupat e tij ndihm[s] z[vend[sohen me fjal[n "K[shilli".

Neni 22

N[nenin 89 paragrafin 1 fjala "Fondi" z[vend[sohet me fjal[n "K[shilli".

Paragrafi 4 fshihet.

Neni 23

Neni 95 ndryshohet si vijon:

"M[simi n[institucionet e arsimit t[lart[zhvillohet n[gjuh[n maqedonase.

Pjes[tar[t e bashk[sive p[r shkak t[shprehjes, kultivimit dhe zhvillimit t[identitetit t[tyre dhe ve]orive t[tjera, kan[t[drejt[m[simin n[institucionet e arsimit t[lart[, sipas programeve dhe p[rmabajtjeve m[simore p[rkat[se, ta zhvillojn[n[gjuh[n e bashk[sis[, t[ndryshme nga gjuha maqedonase, n[pajtim me k[t] ligj dhe statutin e institucionit t[arsimit t[lart[. Financimi nga ana e shtetit do t[sigurohet p[r arsimin e lart[edhe n[gjuh[n t[cil[n e flasin s[paku 20% e popullat[s n[Republik[n e Maqedonis[.

M[simi n[institucionet shtet[rore t[arsimit t[lart[pedagogjik p[r arsimimin e edukator[ve p[r arsim parashkollor dhe arsimtar[ve p[r arsim fillor si dhe p[r l[nd[t didaktike-metodike p[r arsimtar[t e arsimit t[mes[im, mund t[zhvillohet edhe n[gjuh[n e pjes[tar[ve t[bashk[sive t[tjera q[nuk jan[shumic[n[Republik[n e Maqedonis[.

M[simi n[institucionet e arsimit t[lart[mund t[zhvillohet n[nj[r]n nga gjuh[t bot[rore, p[r programe t[ve]ante t[studimeve t[gjuh[ve t[huaja, p[r pjes[t[programeve t[studimeve n[t[cilat marrin pjes[arsimtar[- mysafir[nga vendet e jashtme dhe programe t[studimeve p[r t[cilat m[simi zhvillohet n[gjuh[n maqedonase dhe n[pajtim me paragrafin 2 t[k[tij neni. Institucionet e arsimit t[lart[mund t[ofrojn[q[m[simi p[r programin e plot[t studimeve t[zhvillohet paralelisht n[gjuh[n maqedonase dhe n[nj[r]n nga gjuh[t bot[rore.

M[simi n[institucionet e arsimit t[lart[mund t[zhvillohet edhe n[gjuh[t e pjes[tar[ve t[bashk[sive q[nuk jan[shumic[n[Republik[n e Maqedonis[ose n[gjuh[t bot[rore. Kur m[simi zhvillohet n[gjuh[n e pjes[tar[ve t[bashk[sive q[nuk jan[shumic[n[Republik[n e Maqedonis[ose n[gjuh[t bot[rore, gjuha maqedonase m[sohet si l[nd[e ve]ant[m[simore, dhe m[simi zhvillohet n[gjuh[n maqedonase n[s[paku dy l[nd[m[simore.

Kur m[simi zhvillohet n[gjuh[t e pjes[tar[ve q[nuk jan[shumic[n[Republik[n e Maqedonis[, n[pajtim me paragraf[t 2, 3 dhe 4 t[k[tij neni, gjuha maqedonase m[sohet si l[nd[e ve]ant[m[simore dhe m[simi zhvillohet n[gjuh[n maqedonase n[s[paku dy l[nd[m[simore nga programi i studimeve. L[nd[t m[simore p[rcaktohen me statutin e institucionit t[arsimit t[lart[, me fondin e or[ve t[p[rcaktuar me Rregulloren p[r normat dhe standardet p[r themelimin e institucionit t[lart[arsimor dhe kryerjen e veprimtaris[s[arsimit t[lart[.

N[institucionet shtet[rore t[arsimit t[lart[, universitetet n[kuad[r t[p[rcaktimit t[kushteve t[konkursit p[r regjistrim t[student[ve n[vitin e par[t[studimeve, u sigurojn[qasje p[rkat[se dhe t[drejt[qytetar[ve t[bashk[sive q[nuk jan[shumic[n[Republik[n e Maqedonis[, p[rmes kuot[s plot[suese e p[rcaktuar nga Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[."

Neni 24

N[nenin 98 paragrafin 4 fjala "Fondi" z[vend[sohet me fjal[n "K[shilli".

Neni 25

Neni 102 ndryshohet si vijon:

"Vendimin p[r numrin e student[ve t[cil[t regjistrohen n[institucionet shtet[rore t[arsimit t[lart[, m[simi i t[cil[ve financohet nga Buxheti i Republik[s s[Maqedonis[, me propozimin e universitetit shtet[ror, dhe me mendimin paraprak t[K[shillit, e merr Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[.

Vendimin p[r numrin e student[ve t[cil[t regjistrohen n[institucionet shtet[rore t[arsimit t[lart[jasht[numrit t[p[rcaktuar n[paragrafin 1 t[k[tij neni, e merr universiteti, sipas kushteve t[p[rcaktuara me k[t] ligj.

Numri i p[rgjithsh[m i student[ve q[mund t[regjistruhen n[institucionet e larta arsimore sipas paragrafit 1 dhe 2 t[k[tij neni p[rcaktohet sipas kapacitetit t[caktuar me vendimin e akreditimit t[institucionit t[arsimi t[lart[.

Vendimin p[numrin e student[ve q[regjistruhen n[institucion privat t[arsimi t[lart[, me propozim t[K[shillit m[simoro-shkencor, gjegj[sisht K[shillit t[arsimtar[ve, e merr organi udh[heq[s i institucionit privat t[arsimi t[lart[, sipas kushteve t[p[rcaktuara me k[t ligj. Numri i student[ve nuk mund t[jet[m[i madh se numri i student[ve t[p[rcaktuar me akreditimin e institucionit t[arsimi t[lart[.

Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[merr vendim edhe p[kuotat plot[suese p[regjistrimin e student[ve pjes[tar[t[bashk[sive, q[nuk jan[shumic[n[Republik[n e Maqedonis[.

Numri i p[rgjithsh[m i student[ve t[regjistruar sipas t[gjitha kushteve t[p[rcaktuara me k[t nen nuk mund ta tejkaloj[numrin e student[ve p[r t[cilin institucioni i arsimi t[lart[[sht[akredituar."

Neni 26

Neni 104 ndryshohet si vijon:

"Studimet diplomike n[universitet (fakultet) zgjasin s[paku tre, dhe m[s[shumti pes[vjet.

P[r studimet e kryera diplomike sipas paragrafit 1 t[k[tij neni jepet diplom[universitare n[m[nyr[dhe sipas kushteve t[p[rcaktuara me k[t ligj.

Studimet diplomike n[shkollat e larta profesionale zgjasin m[s[shumti tre vjet.

P[r kryerjen e studimeve diplomike sipas paragrafit 1 t[k[tij neni, shkolla e lart[profesionale l[shon diplom[p[r arsim t[lart[n[m[nyr[dhe sipas kushteve t[p[rcaktuara me k[t ligj.

P[r arritjen e njohurive profesionale dhe trajnim, fakultetet dhe shkollat profesionale mund t[organizojn[forma t[ndryshme t[arsimi profesional dhe trajnimit.

P[r njohurit[e arritura profesionale dhe trajnim sipas paragrafit 5 t[k[tij neni, fakultetet dhe shkollat e larta profesionale l[shojn[]ertifikata dhe dokumente t[tjera t[p[rcaktuara n[statutin e univesitetit, gjegj[sisht institucionit t[pavarur t[arsimi t[lart[.

Neni 27

N[nenin 124 paragrafin 2 fjal[t: "afati minimal i " dhe fjalia e dyt[fshihen.

Neni 28

N[nenin 133 paragraf[t 2, 3 dhe 4, neni 134 paragrafi 2 dhe neni 136 fjala "t[p[rmbajtur" z[vend[sohet me fjal[n "t[shpallur".

Neni 29

N[nenin 137 paragraf[t 5 dhe 6 ndryshohen si vijojn[: "Personi nga paragraf[t 1, 2 dhe 3 t[k[tij neni themelon marr[dh[nie pune n[koh[zgjatje prej tre vjet[sh si praktikant. K[shilli arsimoro-shkencor e p[rcakton m[nyr[n e aft[simi profesional, p[rcjelljen dhe vler[simin e praktikantit.

Asistenti m[i ri, gjegj[sisht lektori m[i ri ka p[r obligim t[regjistruhet n[studime posdiplomike m[s[voni n[vitin e ardhsh[m shkollor pas zgjedhjes. Kompensimin p[r studimet posdiplomike e bart institucioni i arsimi t[lart[."

Neni 30

N[nenin 141 paragrafin 1 fjala "asistent" fshihet.

Neni 31

N[nenin 142 paragrafi 7 ndryshohet si vijon:

"Asistenti m[i ri zgjedhet n[koh[zgjatje prej 3 vitesh me mund[si edhe t[nj[zgjedhje prej 2 vitesh."

Neni 32

N[nenin 147 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Personi nga paragrafi 1 i k[tij neni mund t[kryej[veprimtari t[arsimi t[lart[n[v[llim t[p[rcaktuar me

Rregulloren p[r normat dhe standardet p[r themelimin e institucioneve t[arsimi t[lart[dhe p[r kryerjen e veprimtarive t[arsimi t[lart[."

N[paragrafin 2 q[b[het paragraf 3 numri "1" z[vend[sohet me numrin "2".

Neni 33

N[nenin 154 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"N[se K[shilli arsimoro-shkencor v[rteton se n[konkursin publik nuk [sht[lajm[ruar kandidati q[i plot[son kushtet formale p[r zgjedhje n[titull m[simoro-shkencor dhe n[se v[rteton nevoj[n p[r ky]jen e profesorit ordinar n[pension p[r kryerjen e studimeve diplomike, institucioni i arsimi t[lart[mundet me p[rjashtim, p[r nj[disiplin[arsimore, t[lidh[marr[veshje p[r kryerjen e atyre pun[ve, p[r koh[zgjatje q[nuk mund t[jet[m[shum[se nj[vit shkollor. K[shilli m[simoro-shkencor e v[rteton nevoj[n e ky]jes s[profesorit ordinar n[pension, p[r]do vit shkollor, por jo m[shum[se tre vite shkollore."

Neni 34

Pas nenit 164 n[Kreun XI shtohet nen i ri 165 si vijon:

"Neni 165

Pranimi i kualifikimeve t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[shtetet e jashtme d.m.th. pranimi i diplomave, dhe dokumenteve t[tjera publike t[l[shuara nga institucione t[ndryshme t[huaja t[arsimi t[lart[ose trupa t[akredituar p[rkat[sisht t[autorizuar n[shtetin p[rkat[s.

Me pranimin e ekuivalenc[s pranohet fuqishm[ria e barabart[juridike me kualifikimet p[rkat[se t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[Republik[n e Maqedonis[."

Neni 35

Pas nenit 167 shtohet nen i ri 168 si vijon:

"Neni 168

Paraqit[si, k[rkes[n p[r pranimin e kualifikimit t[arsimi t[lart[ose pjes[s[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara jasht[vendit e dor[zon n[ministrin[kompetente p[r pun[t e arsimi t[lart[. Qendra informative e p[rcakton validitetin e dokumenteve origjinale, n[kuptim t[legalizimit t[tyre, kontrollimi i autenticitetit, p[rkat[sia e institucionit t[sistemit t[arsimi t[lart[t[vendit ku [sht[arritur kualifikimi i arsimi t[lart[e tjer[. p[rkat[sisht plot[simi i kushteve formale juridike p[r t[iu qasur pranimi t[ekuivalenc[s n[sfer[n m[i af[r m[simore-shkencore p[r pranimin e kualifikimit t[arsimi t[lart[nga vendet e jashtme.

K[rkuesi s[bashku me dokumentacionin e nevojsh[m paraqet edhe deklarat[me n[shkrim personal me dokumentacioni [sht[valid n[pajtim me rregullativ[n juridike n[vendin prej nga vjen dhe n[Republik[n e Maqedonis[.

Pas kryerjes s[pun[ve nga paragrafi 1 i k[tij neni i qaset pranimi t[ekuivalenc[s n[sfer[n m[t[af[r m[simore-shkencore p[r pranimin e kualifikimit t[huaj t[arsimi t[lart[. Pranimin e b[n Komisioni profesional p[r pranim, i formuar nga ana e K[shillit m[simoro-shkencor i institucionit shtet[ror t[arsimi t[lart[n[Republik[n e Maqedonis[q[[sht[m[i af[r n[sfer[n m[simore-shkencore p[r pranimin e kualifikimit t[huaj t[arsimi t[lart[.

Komisioni profesional p[r pranim pas shqyrtimit t[dokumentacionit t[plot[t[dor[zuar nga Qendra informative, p[rgatit vendim p[r pranimin e kualifikimeve t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[vendet e jashtme.

Vendimin p[r pranim e n[shkruajn[kryetari dhe an[tar[t e Komisionit profesional. Vendimi dor[zohet n[Ministrin[kompetente p[r pun[t e arsimi t[lart[.

Ministri kompetent p[r pun[t e arsimi t[lart[, n[se v[rteton se jan[plot[suar kushtet e p[rcaktuara me ligj, e n[shkruan vendimin p[rfundimtar p[r pranim.

Institucioni i arsimi t[lart[, pas shqyrtimit t[dokumentacionit t[paraqitur nga ana e k[rkuesit [sht[i obliguar t[marr[vendim n[afat prej 3 muajsh, nga dita e

dor[zimit t[dokumentacionit t[kompletuar. N[se n[k[t[afat institucioni i arsimi t[lart[nuk e mbaron procedur[n e p[rcaktuar me k[t[ligj, Ministria kompetente p[r pun[t e arsimi t[lart[, me vendim t[Ministrit, cakton institucion tjet[r t[arsimi t[lart[t[veproj[sipas dispozitive t[k[tij neni, m[af[r l[mit m[simoro-shkencor p[r pranimin e kualifikimit t[huaj t[arsimi t[lart[.]

Neni 36

Pas nenit 168 shtohen kat[r nene t[reja 168-a, 168-b, 168-v dhe 168-g, si vijojn[:

"Neni 168-a

N[se n[Republik[n e Maqedonis[nuk ekziston institucion i arsimi t[lart[m[af[r l[mit m[simoro-shkencore p[r pranimin e kualifikimit t[huaj t[arsimi t[lart[, Ministri kompetent p[r pun[t e arsimi t[lart[formon komisijon profesional nga 3 profesor[ordinar nga Republika e Maqedonis[dhe nga jasht[i cili vepron n[pajtim me nenin 168 t[k[tij ligj.

Neni 168-b

Zbatimin e marr[veshjeve bilaterale t[ratifikuar p[r pranimin e nd[rsjell[t[diplomave e kryen Ministria kompetente p[r pun[t e arsimi t[lart[, n[kushte t[p[rcaktuar n[marr[veshjen bilaterale.

Komisijoni profesional p[r verifikimin e kualifikimeve t[pranuar t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[shtetet me t[cilat Republika e Maqedonis[ka lidhur marr[veshje bilaterale, formohet me vendim t[Ministrit dhe p[r[het nga profesor[t[institucioneve t[arsimi t[lart[n[Republik[n e Maqedonis[, m[af[r sfer[s m[simore - shkencore p[r pranimin e kualifikimit t[huaj t[arsimi t[lart[si dhe persona profesional nga organi kompetent p[r pun[t e arsimi t[lart[.]

Propozimin e vendimit p[r verifikim e n[shkruajn[kryetari dhe an[tar[t e komisijonit profesional.

Ministri kompetent p[r pun[t e arsimi t[lart[e n[shkruan vendimin p[r verifikimin e kualifikimeve t[pranuar t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[shtetet e jashtme n[pajtim me marr[veshjet bilaterale.

Neni 168-v

Pranimi i kualifikimeve profesionale t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve profesionale t[arsimi t[lart[t[fituara jasht[vendit mund t[b[het edhe n[ministrit[dhe institucionet tjera p[rcat[se n[Republik[n e Maqedonis[.]

Rregulla t[ve]anta p[r pranimin e kualifikimeve profesionale t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve profesionale t[arsimi t[lart[t[kryera n[shtetet e jashtme sjell organi kompetent p[r pun[t e arsimi t[lart[.]

Neni 168-g

Pranimi i kualifikimeve t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[shtetet e jashtme realizohet n[se nuk ekzistojn[dallime thelb[sore mes kualifikimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[Republik[n e Maqedonis[dhe kualifikimeve t[arsimi t[lart[p[r t[cilat k[rkohet pranimi."

Neni 37

Pas nenit 177 shtohet nen i ri 178 si vijon:

"Neni 178

K[rkuesi i cili nuk [sht[i k[naqur nga vendimi p[r pranimin e kualifikimit t[jasht[m t[arsimi t[lart[, mund t[paraqes[parashtr[n[komisijonin kompetent t[Qeveris[s[Republik[s s[Maqedonis[n[afat prej 15 dit[sh nga dita e pranimit t[vendimit."

Neni 38

N[nenin 180 paragrafin 2 alineja 1 ndryshohet si vijon:
- "p[rgatit pasqyr[t[sistemit t[arsimi t[lart[dhe t[institucioneve t[arsimi t[lart[n[Republik[n e Maqedonis[si dhe pasqyr[t[sistemit t[arsimi t[lart[dhe t[institucioneve t[arsimi t[lart[n[shtetet e jashtme."

N[alinen[13 n[radh[n e fundit, pas fjal[ve: "n[vend t[huaj]" pika fshihet dhe shtohen fjal[t: "dhe rregullisht komunikon me rrjetin ENIK/NARIK."

Neni 39

Pas nenit 180 shtohet nen i ri 180-a si vijon:

"Neni 180-a

Komisijoni p[r pranim, i formuar nga ana e k[shillit m[simoro-shkencor t[institucionit t[arsimi t[lart[n[Republik[n e Maqedonis[, m[af[r sfer[s m[simore-shkencore p[r pranimin e kualifikimit t[jasht[m t[arsimi t[lart[, mundet gjat[procedur[s p[r pranim t[k[rkoj[mendimin e Qendr[s informative p[r t[gjitha aspektet thelb[sore p[r marrjen e vendimit e posa][risht:

- informata p[r sistemet e arsimi t[lart[n[vendet e jashtme;
- informata p[r statusin juridik t[institucioneve t[jashtme t[arsimi t[lart[;
- informatat p[r procedurat e akreditimit dhe sistemet e sigurimit t[kualiteti;
- informata p[r llojin e shkall[ve n[vendet e jashtme, diplomave dhe titujve, profesioneve t[rregullta dhe jo t[rregullta;

- informata p[r aplikimin dhe llojin e Diplom[s plot[suese dhe kredis[akumuluese dhe tranfer sistemit;
- informata p[r marr[veshjet e n[shkruara bilaterale dhe multilaterale si dhe t[gjitha dokumentet tjera nd[rkomb[tare q[jan[n[relacion me pranimin dhe akreditimin;

- informata p[r mund[sin[e bartjes dhe
- informata t[tjera q[jan[t[r[nd[sishme p[r plot[simin e obligimeve t[p[rcaktuar me k[t[ligj dhe marr[veshjet nd[rkomb[tare.

Komisijoni profesional p[r verifikimin e kualifikimeve t[pranuar t[arsimi t[lart[ose pjes[t[studimeve t[arsimi t[lart[t[fituara n[shtetet me t[cilat Republika e Maqedonis[ka ratifikuar marr[veshje bilaterale nd[rkomb[tare, detyrimisht k[rkon mendim nga Qendra informative sipas kushteve t[p[rcaktuar n[marr[veshjen bilaterale.

Qendra informative [sht[e obliguar n[afat prej 30 dit[ve nga dita e pranimit t[k[rkes[s nga paragraf[t 1 dhe 2 t[k[tij neni t'i paraqes[informatat e k[rkuara."

Neni 40

Pas nenit 181 shtohet nen i ri 181-a si vijon:

"Neni 181-a

Kur ministri kompetent p[r pun[t e arsimi t[lart[v[rteon se institucioni i arsimi t[lart[ka marr[vendim q[nuk [sht[n[pajtim me k[t[ligj, do t'i sugjeroj[institucionit t[arsimi t[lart[p[r paligjshm[rin[e vendimit dhe do t[caktoj[afat p[r m[njanimin e paligjshm[ris[, i cili nuk mund t[jet[m[i shkurt[r se 1 muaj.

N[se n[afatin e caktuar institucioni i arsimi t[lart[nuk e m[njanon paligjshm[rin[, ministri kompetent p[r pun[t e arsimi t[lart[me vendim do ta nd[rpres[ose m[njanoj[vendimin e paligjshm[.]

Kund[r vendimit nga paragrafi 2 i k[tij neni, institucioni i arsimi t[lart[ka t[drejt[ankese n[Qeverin[e Republik[s s[Maqedonis[.]

Neni 41

N[nenin 184 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Akreditimi i programeve studimore t[institucioneve shtet[rore t[arsimi t[lart[, p[rcat[sisht t[institucioneve shtet[rore shkencore dhe p[r plot[simin e kushteve t[tjera p[r kryerjen e veprimtaris[nga paragrafi 1 i k[tij neni, do t[kryhet deri n[fund t[muajit mars t[vitit 2004."

Neni 42

Titulli para nenit 188 ndryshohet si vijon: "Afati p[r konstituimin e K[shillit".

N[nenin 188 paragrafin 1, fjala "Fondi" z[vend[sohet me fjal[n "K[shilli".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"K[shilli n[afat prej tre muajve nga dita e em[rimit dhe zgjedhjes s[an[tar[ve t[K[shillit, do t'i nxjerr[aktet e parapara me k[t[ligj."

Neni 43

Pas nenit 189 shtohet nen i ri 189-a, si vijon:

"Neni 189-a

Konferenca nd[runiversitare m[s[voni p[r tre muaj nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, do t[jap[propozim p[r an[tar[t[rinj n[K[shillin p[r akreditim dhe n[Agjencin[p[r evaluim, n[vend t[an[tar[ve ekzistues, t[cil[t n[pajtim me nenet 2 dhe 4 t[k[tij ligji, nuk mund t[zgjedhen p[r an[tar[t[k[tyre organeve."

Neni 44

Pas nenit 191 shtohet nen i ri 191-a, si vijon:

"Neni 191-a

Student[t e regjistruar deri n[dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, i vazhdojn[studimet n[koh[zgjatje t[p[rcktuar me programet e studimeve sipas t[cil[ve jan[regjistruar."

Neni 45

Pas nenit 193 shtohet nen i ri 193-a, si vijon:

"Neni 193-a

Asistent[t m[t[ri ekzistues t[zgjedhur sipas k[tij ligji, n[dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, fitojn[statusin e t[pun[suarve si praktikant[."

Neni 46

N[nenin 198 paragrafin 1, pas fjal[s "Maqedonia" shtohen fjal[t: "t[organizuara p[rfundimisht me dat[n 15 gusht t[vitit 2000".

N[paragrafin 2 n[fjalin[e fundit fjal[t: "viti 2001" z[vend[sohet me fjal[t: "viti 2005".

Neni 47

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1141.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА АКАДЕМИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Воена академија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 јули 2003 година.

Бр. 07-3678/1
17 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА АКАДЕМИЈА

Член 1

Во Законот за Воена академија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/95 и 54/97) во членот 4 зборовите: "Законот за насоченото образование" се заменуваат со зборовите: "Законот за високото образование".

Член 2

Во членот 5 став 1 зборовите: "студии за VIII степен стручна подготовка" се заменуваат со зборовите: "додипломски студии", а зборовите: "родовите на копнената војска" се заменуваат со зборот "потребите".

Во ставот 2 зборовите: "на копнената војска" се бришат.

Член 3

Во членот 6 зборовите: "Студиите на Академијата за стекнување на VIII степен на стручна подготовка (високо образование)" се заменуваат со зборовите: "Додипломските студии на Академијата".

Член 4

Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:

"Постдипломските студии на Академијата се организираат како студии за научно усовршување (магистратура) и како студии за стручно усовршување (специјализација)".

Член 5

Во членот 14 став 1 алинеја 2 зборовите: "IV степен стручна подготовка" се заменуваат со зборовите: "средно образование".

Член 6

Членот 21 се брише.

Член 7

Во членот 25 став 1 зборовите: "на копнената војска" се бришат.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

P {R NDRYSHIMIN DHE PLOT {SIMIN E LIGJIT P {R AKADEMIN { USHTARAKE

Neni 1

N[Ligjin p[r Akademini ushtarake ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[", num[r 30/95 dhe 54/97) n[nenin 4, fjal[t: "Ligji p[r arsimin e orientuar" z[vend[sohen me fjal[t: "Ligji p[r arsim t[lart[".

Neni 2

N[nenin 5 paragrafin 1, fjal[t: "studime p[r p[rgatitje profesionale t[shkall[s VII-1" z[vend[sohen me fjal[t: "studime diplomike", kurse fjal[t: "gjinit[e ushtris[tok[sore" z[vend[sohen me fjal[n "nevojat".

N[paragrafin 2 fjal[t: "t[ushtris[tok[sore" fshihen.

Neni 3

N[nenin 6 fjal[t: "Studimet n[Akademi p[r arritjen e p[rgatitjes profesionale t[shkall[s VII-1 (arsimi i lart[)]" z[vend[sohen me fjal[t: "Studime diplomike n[Akademi".

Neni 4

N[nenin 7 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Studimet postdiplomike n[Akademi organizohen si studime p[r p[rsosje shkencore (magjistratur[) dhe si studime p[r p[rsosje profesionale (specializim)".

Neni 5

N[nenin 14 paragrafin 1 alinen[2, fjal[t: "shkalla IV e p[rgatitjes profesionale" z[vend[sohen me fjal[t: "arsimi i mes[m".

Neni 6

Neni 21 fshihet.

Neni 7

N[nenin 25 paragrafin 1 fjal[t: "t[ushtris[tok[sore", fshihen.

Neni 8

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1142.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСТИЈА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ ЈА ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА ОБВРСКА**

Се прогласува Законот за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја извршиле воената обврска,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.

Бр. 07-3691/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗАКОН**ЗА АМНЕСТИЈА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ НЕ ЈА ИЗВРШИЛЕ ВОЕНАТА ОБВРСКА****Член 1**

Со овој закон се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните постапки и потполно се ослободуваат од извршувањето на казната затвор (во натамошниот текст: амнестија), граѓани на Република Македонија со навршени 30 години старост (во натамошниот текст: лица), за кои постои основано сомнение дека до денот на влегувањето во сила на овој закон, сториле кривични дела по член 214 - неодзивање на позив и одбегнување на воена служба и член 217 - самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили од Кривичниот закон на Република Македонија - општ и посебен дел ("Службен лист на СФРЈ" број 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/84, 57/89, 3/90, 38/90 и 45/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 25/92 и 32/93) и по член 341 - неодзивање на позив и одбегнување на воена служба и член 344 - самоволно оддалечување и бегство од вооружените сили од Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 37/96, 80/99, 4/02 и 43/03).

Член 2

Лицата кои на денот на влегувањето во сила на овој закон се на возраст од 27 до 30 години, како и лицата кои од било кои причини не се во воена евиденција, а се на возраст од 27 до 30 години, а не се одзвале на позивот, ја одбегнале обврската за служење на воениот рок или се самооддалечиле од вооружените сили на Република Македонија во времето определено во член 1 од овој закон, се преведуваат во резервен состав.

Упатство за спроведување на став 1 на овој член донесува министерот за одбрана, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Постапката за примена на овој закон за лицата против кои е во тек кривична постапка, ја поведува по службена должност надлежниот јавен обвинител, односно надлежниот првостепен суд или лицето на кое се однесува амнестијата, односно лице кое во корист на обвинетиот може да изјави жалба.

Постапката за примена на овој закон за лицата за кои кривичната постапка правосилно е завршена ја поведува по службена должност казнено-поправната ус-

танова во која осуденото лице ја издржува казната затвор, а за лицата кои не отпочнале со издржување на казната затвор, постапката ја поведува по службена должност судот што ја донел првостепената пресуда или надлежниот јавен обвинител или осуденото лице.

Решението за амнестија за лицата од ставовите 1 и 2 на овој член, го донесува надлежниот орган, согласно со Законот за кривична постапка, односно Законот за извршување на санкциите во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Против решенијата од член 3 на овој закон жалба можат да поднесат јавниот обвинител, лицата на кои се однесува амнестијата и лицата кои во нивна корист можат да изјават жалба.

По жалбата против решението на првостепениот суд одлучува непосредно повисокиот суд, а против решението на казнено-поправната установа одлучува Министерството за правда.

Член 5

Во постапката за спроведување на овој закон, се применуваат и одредбите на Законот за кривичната постапка и Законот за извршување на санкциите, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 6

Упатство за спроведување на овој закон донесува министерот за правда во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

P{R AMNISTI T{ QYTETAR{ VE T{ REPUBLIK{ S S{ MAQEDONIS{ T{ CIL{ T NUK E KAN{ KRYER OBLIGIMIN USHTARAK

Neni 1

Me k[t ligj lirohen nga ndjekja, nd[rpriten procedurat penale dhe plot[siht lirohen nga zbatimi i d[nimit me burg (n[tekstin e m[tejm[: amnistia), qytetar[t e Republik[s s[Maqedonis[me mosh[t[mbushur 30 vjet (n[tekstin e m[tejm[: personat), p[r t[cil[t ekziston dyshim i bazuar se deri n[dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, kan[kryer vep[r penale sipas nenit 214 - moslajm[rim n[ftes[dhe shmangie t[sh[rbimit ushtarak dhe nenit 217 - largim me vet[d[shir[dhe ikje nga forcat e armatosura sipas Kodit penal t[Republik[s s[Maqedonis[- pjesa e ve]ant[dhe e p[rgjithshme ("Fleta zyrtare e RSFJ-s[num[r 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/84, 57/89, 3/90, 38/90 dhe 45/90 dhe "Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 25/92 dhe 32/93) dhe sipas nenit 341- moslajm[rim n[ftes[dhe shmangie t[sh[rbimit ushtarak dhe nenit 344 - largim me vet[d[shir[dhe ikje nga forcat e armatosura sipas Kodit penal ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 37/96, 80/99, 4/02 dhe 43/2003).

Neni 2

Personat t[cil[t deri n[dit[n e hyrjes n[fuqi t[k[tij Ligji jan[me mosh[prej 27 deri 30 vjet, si dhe personat t[cil[t nga]far[do ar[sye nuk gjenden n[evidenc[n ushtarake, kurse jan[me mosh[27 deri 30 vjet, e nuk i jan[p[rgjigjur ftes[s, i jan[shmangur kryerjes s[sh[rbimit ushtarak ose vet[jan[larguar nga forcat e armatosura t[Republik[s s[Maqedonis[n[koh[n e p[rcaktuar n[nenin 1 t[k[tij ligji, kthehen n[p[rb[rjen rezerv[.

Udh[zimin p[r zbatimin e paragrafit 1 t[k[tij neni e nxjerr ministri i Mbrojtjes, n[afat prej 8 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij Ligji.

Neni 3

Procedur[n p[r zbatimin e k[tij ligji kund[r personave ndaj t[cil[ve vijon procedura penale, e hap me detyr[zyrtare prokurori publik kompetent, p[rcat[siht gjykata

kompetente e shkall[s s[par[ose personi p[r t[cilin b[het amnistia, p[rkat[sisht personi i cili n[interes t[t[akuzuarit mund t[paraqes[ankes[.

Procedur[n p[r zbatimin e k[tij ligji p[r personat p[r t[cil[t procedura penale n[m[nyr[t[plotfuqishme ka mbaruar e hap me detyr[zyrtare enti p[r nd[shkim dhe rehabilitim n[t[cilin personi i gjykuar e mban d[nimin me burg, kurse p[r personat t[cil[t nuk kan[filluar ta mbajn[d[nimin me burg, procedur[n e hap me detyr[zyrtare gjyqi i cili e ka shqiptuar aktgjykimin e shkall[s s[par[ose prokurori publik kompetent ose personi i gjykuar.

Vendimin p[r amnisti p[r personat nga paragraf[t 1 dhe 2 t[k[tij neni, e sjell organi kompetent, n[pajtim me Ligjin p[r procedur[penale, p[rkat[sisht Ligjin p[r zbatimin e sankcioneve n[afat prej tet[dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Neni 4

Kund[r vendimeve nga neni 3 t[k[tij ligji, ankes[mund t[paraqesin prokurori publik, personat p[r t[cil[t b[het amnistia dhe personat t[cil[t n[dobi t[tyre mund t[paraqesin ankes[.

Pas ankes[s kund[r vendimit t[gjykat[s t[shkall[s s[par[vendos drejtp[rdrejt gjykata m[e lart[, kurse kund[r vendimit t[entit p[r nd[shkim dhe rehabilitim vendos Ministria e Drejt[sis[.

Neni 5

N[procedur[n p[r zbatimin e k[tij ligji, zbatohen edhe dispozitat e Ligjit p[r procedur[penale dhe Ligjit p[r zbatimin e sankcioneve, n[se me k[tij ligj nuk [sht[p[rcaktuar ndryshe.

Neni 6

Udh[zim p[r zbatimin e k[tij ligji, sjell ministri i Drejt[sis[n[afat prej 3 dit[sh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

Neni 7

Ky ligj hyn n[fuqi n[dit[n e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1143.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за набавување, поседување и носење на оружје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.

Бр. 07-3692/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ

Член 1

Во Законот за набавување, поседување и носење оружје ("Службен весник на СРМ" бр. 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 26/93), по членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:

"Член 17-а

Забрането е носење на оружје на јавно место.

Под јавно место, во смисла на овој закон, се смета место на кое слободен пристап имаат неопределен број лица без какви и да било услови (улица, плоштади, патишта, излетнички места, пристаништа, аеродроми, железнички станици, автобуски станици, чекални, угостителски и трговски објекти и занаетчиски дуќани и слично) или под одредени услови (спортски стадиони, игралишта, средства за јавен превоз, кино сали, театарски и концертни сали, изложбени простории, градини и слично), како и други места кои во определено време служат за вакви намени (земјишта или простори во кои се одржуваат јавни собири, приредби, натпревари и слично).

Под јавно место, во смисла на овој закон, нема да се смета место кое е достапно на поглед од јавно место (балкон, тераса, дворна површина, столбиште), како и превозни средства во сопственост на граѓани, стрелишта и терени за вежбање и ловишта во ловна сезона."

Член 2

Во членот 31 став 1 зборовите: "50 до 100 плати" се заменуваат со зборовите: "150.000 до 300.000 денари".

Во ставот 2 зборовите: "пет до петнаесет плати" се заменуваат со зборовите: "15.000 до 45.000 денари".

Во ставот 3 зборовите: "десет до петнаесет плати" се заменуваат со зборовите: "30.000 до 45.000 денари".

Член 3

Во членот 32 став 1 зборовите: "една до две ипол плати" се заменуваат со зборовите: "15.000 до 30.000 денари", а по точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:

"4-а) кое постапува спротивно на одредбите на член 17-а."

Во ставот 3 зборовите: "точка 4" се заменуваат со зборовите: "точки 4 и 4-а".

Член 4

Во членот 33 став 1 зборовите: "една половина до две плати" се заменуваат со зборовите: "5.000 до 20.000 денари".

Член 5

Во членот 31 ставови 4, 5 и 6, членот 32 ставови 2 и 3 и членот 33 ставови 2 и 3 зборовите: "заштитна мерка" се заменуваат со зборовите: "мерка на безбедност".

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Л И Г Ј И

P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R FURNIZIM, POSEDIM DHE MBAJTJEN E ARM{VE

Neni 1

N[Ligjin p[r furnizim, posedim dhe mbajtje t[arm[ve ("Gazeta zyrtare e RSM" num[r 25/72, 30/72, 18/76, 25/76, 15/83, 51/88 dhe "Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" num[r 26/93), pas nenit 17 shtohet nen i ri 17-a, si vijon:

"Neni 17-a

Ndalohe mbajtja e arm[ve n[vend publik.

Si vend publik, sipas k[tij ligji, konsiderohet vendi n[t[cilin gasje t[lir[kan[num[r i pacaktuar i personave pa asnj[far[lloj kushti (rrug[, sheshe, udh[, vende p[r piknik, limane, aeroporte, stacione hekurudhore, stacione t[autobus[ve, vende p[r pritje, objekte hoteliere dhe tregtare dhe dyqane zejtarie dhe ngjash[m] ose n[n kushte t[caktuara (stadione sportive, fusha p[r loj[, mjete p[r transport publik, kino salla, salla teatri dhe koncerti, lokale p[r ekspozim, kopshte dhe ngjash[m], si dhe vende t[tjera t[cilat n[koh[t[caktuar sh[rbejn[p[r k[to q[llime (sip[rfaqe ose hap[sira n[t[cilat mbahen tubime publike, shfaqje, ndeshje dhe ngjash[m].

Si vend publik, sipas k[tij ligji, nuk do t[konsiderohet vendi i cili duket me shikim nga vendi publik (ballkon, terrac[, sip[rfaqe e oborrit, vendi i shkall[ve], si dhe mjete transporti n[pron[t[qytetar[ve, poligon p[r qitje dhe fusha p[r st[rvitje dhe vende gjahu n[sezon[n e gjahut."

Neni 2

N[nenin 31 paragrafin 1 fjal[t: "50 deri 100 rroga" z[vend[sohen me fjal[t: "150 000 deri 300 000 denar[."

N[paragrafin 2 fjal[t: "pes[deri pes[mb[dhjet[rroga" z[vend[sohen me fjal[t: "15 000 deri 45 000 denar[."

N[paragrafin 3 fjal[t: "dhjet[deri pes[mb[dhjet[rroga" z[vend[sohen me fjal[t: "30 000 deri 45 000 denar[."

Neni 3

N[nenin 32 paragrafin 1 fjal[t: "nj[deri n[dy rroga e gjysm[" z[vend[sohen me fjal[t: "15 000 deri 30 000 denar[", nd[rsa pas pik[s 4 shtohet pik[e re 4-a, si vijon:

"4-a) e cila vepron n[kund[rshtim me dispozitat e nenit 17-a."

N[paragrafin 3 fjal[t: "pika 4" z[vend[sohen me fjal[t: "pikat 4 dhe 4-a."

Neni 4

N[nenin 33 paragrafin 1 fjal[t: "nj[gjysm[deri n[dy rroga" z[vend[sohen me fjal[t: "5 000 deri 20 000 denar[."

Neni 5

N[nenin 31 paragraf[t 4, 5 dhe 6, nenin 32 paragraf[t 2 dhe 3 dhe nenin 33 paragraf[t 2 dhe 3 fjal[t: "mas[mbrojt[se" z[vend[sohen me fjal[t: "mas[e siguris[."

Neni 6

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[."

1144.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.

Бр. 07-3965/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Член 1

Во Законот за Фондот за осигурување на депозити ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002) по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

"Член 3-а

Фондот е специјализирана финансиска институција која ги обештетува осигурените депозити во банките и штедилниците, во кои настанал ризичен настан, согласно член 9 став 1 од овој закон."

Член 2

Во членот 4 став 3 по зборот "штедилница" се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот 4 се менува и гласи:

"Фондот ги осигурува депозитите на физичките лица, депонирани до денот на укинувањето на дозволата согласно со ставовите 2 и 3 на овој член."

Член 3

Во членот 5 став 1 процентот "5%" се заменува со процентот "4%".

Ставот 2 се брише.

По ставот 3 кој станува став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Кога средствата на Фондот ќе го надминат нивото од ставот 1 на овој член, Управниот одбор на Фондот може да донесе одлука за престанок на обврската за плаќање на премија во Фондот од страна на банките и штедилниците.

По исклучок од одлуката од ставот 3 на овој член, банките и штедилниците плаќаат премија во периодот кога се под мерки за подобрување на состојбата во банката, од членот 85 став 1 точки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 и 19 од Законот за банките, и тоа по стапка на премија еднаква за сите, утврдена од страна на Управниот одбор на Фондот."

Член 4

Во членот 6 став 1 зборовите: "Фондот обезбедува средства" се заменуваат со зборовите: "Средствата на Фондот се формираат".

Во ставот 3 зборот "исплата" се заменува со зборот "обештетување", а пред зборот "трошоци" се додаваат зборовите: "покривање на".

Член 5

Во членот 7 став 1 процентот "2,5%" се заменува со процентот "0,7%".

Во ставот 2 по зборот "начинот" се додава записка и зборот "рокот".

Ставот 3 се менува и гласи:

"Во случај на доцнење со уплатата на премиите од ставот 1 на овој член, Фондот пресметува и наплатува законска затезна камата."

Ставот 4 се менува и гласи:

"Средствата уплатени во Фондот од страна на банките и штедилниците по основ на премии се неповратни."

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

"Новооснованите банки и штедилници се должни при зачленувањето во Фондот да уплатат влезна премија во висина од 1 % од основачкиот капитал."

Член 6

Во членот 8 зборовите: "при настанување на ризичен настан" се бришат.

Во точката 1 зборовите: "настанал ризичниот настан" се заменуваат со зборовите: "гувернерот на Народната банка на Република Македонија ја донел конечната одлука согласно со членот 9 став 1 од овој закон".

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Дополнителните уплати од ставот 1 точка 1 на овој член банките и штедилниците се должни да ги уплатат на сметката на Фондот најдоцна во рок од осум дена од денот на доставувањето на пресметката од банките и штедилниците од страна на Фондот."

Член 7

Во насловот на глава 4 зборот "исплата" се заменува со зборот "обештетување".

Член 8

Во членот 9 ставот 1 се менува и гласи:

"Фондот започнува со обештетувањето на осигурените депозити на физичките лица во рок од три месеци од денот на конечност на одлуката на гувернерот на Народната банка на Република Македонија за укинување на дозволата за основање и работење на банка или штедилница."

Во ставот 2 точки 1 и 2 зборот "депозитот" се заменува со зборовите: "вкупниот депозит".

Во ставот 4 по зборовите: "зголемена за" се додаваат зборовите: "пресметаната, а непристигната".

По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

"На денот на конечното на одлуката од ставот 1 на овој член депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народната банка на Република Македонија.

Обесштетувањето на денарските и девизните депозити се исплатува во денари."

Член 9

Во насловот на глава 5 зборот "гарантирани" се заменува со зборот "обесштетуваат".

Член 10

Во членот 10 став 1 во воведната реченица зборовите: "гарантира за" се заменуваат со зборовите: "ги осигурува и не ги обесштетува".

Во точка 2 процентот "10%" се заменува со процентот "5%".

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

"5. Депозити кои се поврзани со трансакции со кои се вршело перење пари доколку прекршителот е осуден и казната е во сила."

Во ставот 2 зборовите: "гаранцијата на депозитот" се заменуваат со зборовите: "вкупниот износ на депозити на лицето", а по зборот "обврските" точката се брише и се додаваат зборовите: "на лицето кон банката или штедилницата."

Ставот 4 се брише.

Член 11

Во членот 17 став 1 по зборот "должна" се додава запирка и зборовите: "по барање".

Во ставот 3 по зборот "Македонија" се додаваат зборовите: "е должна да", зборовите: "штедни влогови" се заменуваат со зборот "депозити" и после точката се додава нова реченица која гласи: "Месечните извештаи се доставуваат до Фондот најдоцна до 25-от ден во тековниот месец, за претходниот месец."

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"На барање на Фондот, Народната банка на Република Македонија е должна да му доставува извештај за банките и штедилниците членки на Фондот врз кои се преземени мерки за подобрување на состојбата на банката од член 85 став 1 точки: 5,6,7,8,9,10,15,18 и 19 од Законот за банките.

Извештајот се доставува најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето доставено од страна на Фондот."

Досегашниот став 4 кој станува став 5 се менува и гласи:

"На барање на Фондот, повереникот или привремениот управник именуван од страна на гувернерот на Народната банка на Република Македонија односно од Советот на Народната банка е должен да му доставува на Фондот извештај за финансиската состојба и перспективите на банката и штедилницата. Извештајот се доставува најдоцна во рок од десет дена од денот на приемот на барањето доставено од страна на Фондот."

По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

"Банките и штедилниците членки на Фондот се должни да му доставуваат на Фондот извештај за тримесечна состојба на вкупниот број на штедачи со депозити во висина до 10.000 ЕВРА, меѓу 10.000 - 20.000 ЕВРА и над 20.000 ЕВРА. Извештајот се доставува најдоцна до 15-от ден во месецот за претходното тримесечје.

Податоците во извештаите од ставовите 1,3,4,5 и 6 на овој член што ги добива Фондот од Народната банка на Република Македонија, од повереникот или привремениот управник и од банките и штедилниците претставуваат службена тајна."

Член 12

По главата 8 се додава нова глава 8-а со четири нови члена 17-а, 17-б, 17-в и 17-г, кои гласат:

"8-а КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 17-а

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице на Народната банка на Република Македонија ако не ги достави или ненавремено ги достави до Фондот извештаите од членот 17 ставови 1,3 и 4 на овој закон.

Член 17-б

Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок банка или штедилница членка на Фондот која нема:

- навремено да го достави до Фондот извештајот од членот 17 став 6 на овој закон;

- во одредениот рок да ја плати дополнителната премиија од членот 8 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон.

Член 17-в

Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни работоводниот орган на банката и другите лица со посебни права и одговорности во банката, кои нема:

- навремено да го достават до Фондот извештајот од членот 17 став 6 на овој закон;

- во одреден рок да ја платат дополнителната премиија од членот 8 став 1 точка 1 и став 2 на овој закон.

Член 17-г

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок повереникот или привремениот управник на банката или штедилницата поради недоставување или ненавремено доставување на извештајот од членот 17 став 5 на овој закон."

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

**P {R NDRYSHIMIN DHE PLOT {SIMIN E LIGJIT
P {R FONDIN E SIGURIMIT T { DEPOZITAVE**

Neni 1

N[Ligjin p[r Fondin e sigurimit t[depozitave ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[“ num[r 63/2000, 29/2002, dhe 43/2002) pas nenit 3 shtohet nen i ri 3-a, si vijon:

"Neni 3-a

Fondi [sht[institucion i specializuar financiar i cili i kompenzon d[met e depozitave t[siguruar n[bankat dhe kursimoret, n[t[cilat ka ndodhur rasti i rrezikut, n[pajtim me nenin 9 paragrafi 1 t[k[tij ligji."

Neni 2

N[nenin 4 paragrafin 3 pas fjal[s "kursimoret" vihet pik[, nd[rsa fjal[t deri n[fund t[fjalis[fshihen.

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Fondi i siguron depozitat e personave fizik, t[deponuara deri n[dit[n e anulimit t[lejes n[pajtim me paragraf[t 2 dhe 3 t[k[tij neni."

Neni 3

N[nenin 5 paragrafi 1 p[rqindja "5%" z[vend[sohet me p[rqindjen "4%".

Paragrafi 2 fshihet.

Pas paragrafit 3 i cili b[het paragraf 2 shtohen dy paragraf[t t[rinj 3 dhe 4 si vijojn[:

"Kur mjetet e Fondit do ta tejkalojn[nivelin nga paragrafi 1 i k[tij neni, K[shilli Drejtues i Fondit mund t[marr[vendim p[r nd[rprerjen e obligimit p[r pages[n e premis[n[Fondin nga ana e bankave dhe kursimoreve."

“Me p[rjashtim t[vendimit nga paragrafi 3 i k[tij neni, bankat dhe kursimoret paguajn[premi n[periudh[kur jan[n[n masa p[r p[rmir[simin e gjendjes s[bank[s, nga neni 85 paragrafi 1 pikat: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 dhe 19 t[Ligjit p[r banka, edhe at[me shkall[t[premis[s[barabart[p[r t[gjith[t[p[rcaktuar nga ana e K[shillit Drejtues t[Fondit.”

Neni 4

N[nenin 6 paragrafin 1 fjal[t: “Fondi siguron mjete” z[vend[sohet me fjal[t: “Mjetet e Fondit formohen”.

N[paragrafin 3 fjala “pages[“ z[vend[sohet me fjal[t: “kompensim i d[mit“, nd[rsa para fjal[s “shpenzime” shtohen fjal[t: “mbulimi i”.

Neni 5

N[nenin 7 paragrafin 1 p[rqindja “2.5%“ z[vend[sohet me p[rqindjen “0.7%“.

N[paragrafin 2 pas fjal[s “m[nyra” shtohet presje dhe fjala “afati”.

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

“N[rast t[vones[s n[pages[n e premive nga paragrafi 1 i k[tij neni, Fondi llogarit dhe paguan kamat[vones[ligjore.”

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

“Mjetet e paguara n[Fondin nga ana e bankave dhe kursimoreve n[baz[t[premive jan[t[pakthyeshme.”

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

“Bankat dhe kursimoret e reja t[formuara jan[t[detyruara gjat[an[tar[simit n[Fond t[paguajn[premi hyr[se n[lart[si prej 1% nga kapitali investues.”

Neni 6

N[nenin 8 fjal[t: “gjat[paraqitjes s[rastit t[rezikut” fshihen.

N[pik[n 1 fjal[t: “[sht[paraqitur rasti i rrezikut” z[vend[sohet me fjal[t: “guvernatori i Bank[s Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[ka marrur vendim definitiv n[pajtim me nenin 9 paragrafi 1, t[k[tij ligji”.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Pagesat plot[suese nga paragrafi 1 pika 1 e k[tij neni, bankat dhe kursimoret jan[t[obliguara t[paguajn[n[llogarin e Fondit m[s[voni n[afat prej 8 dit[ve nga dita e d[rgimit t[p[rllogaris[n[banka dhe kursimore nga ana e Fondit.”

Neni 7

N[titullin e Kreut 4 fjala “pages[“ z[vend[sohet me fjal[t: “kompensim i d[mit”.

Neni 8

N[nenin 9 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Fondi fillon me kompensimin e d[mit t[depozitave t[siguruara t[personave fizik n[afat prej tre muajve nga dita e p[rfundimit t[afatit t[vendimit t[guvernatorit t[Bank[s Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[p[r anulimin e lejes p[r themelimin dhe pun[n e bank[s ose kursimores.”

N[paragrafin 2 n[pikat 1 dhe 2 fjala “depoziti” z[vend[sohet me fjal[t: “depoziti i p[rgjithsh[m”.

N[paragrafin 4 pas fjal[ve: “e zmadhuar p[r” shtohen fjal[t: “e llogaritur, nd[rsa e paarritur”.

Pas paragrafit 4 shtohen dy paragraf[t[rinj 5 dhe 6, si vijojn[:

“N[dit[n e p[rfundimit t[vendimit nga paragrafi 1 i k[tij neni, depozitat e deponuara n[deviza konvertohen n[denar[sipas kursit mesatar[t[Bank[s Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[.

Kompensimi i d[mit t[depozitave n[denar[dhe deviza paguhet n[denar[.”

Neni 9

N[titullin e kapitullit 5 fjala “T[garantuara” z[vend[sohet me fjal[t: “kompensojn[d[min”.

Neni 10

N[nenin 10 n[fjalin[hyr[se paragrafi 1, fjal[t “garanton p[r” z[vend[sohet me fjal[t “i siguron dhe nuk ua kompenzon d[min”.

N[pik[n 2 p[rqindja “10%“ z[vend[sohet me p[rqindjen “5%“.

Pas pik[s 4 shtohet pik[e re 5, si vijon:

“5. Depozitat t[cilat jan[t[lidhura me transakcione me t[cilat [sht[b[r[larja e parave n[se kund[rvajt[si [sht[i d[nuar dhe n[se d[nimi [sht[n[fuqi.”

N[paragrafin 2 fjal[t: “garanca e depozitit” z[vend[sohet me fjal[t: “shuma e p[rgjithshme e depozitave t[personit”, kurse pas fjal[s “obligimet” pika fshihet dhe shtohen fjal[t: “personit ndaj bank[s ose kursimores.”

Paragrafi 4 fshihet.

Neni 11

N[nenin 17 paragrafin 1 pas fjal[s “e obliguar” shtohet presja dhe fjal[t: “me k[rkes[“.

N[paragrafin 3 pas fjal[s “Maqedonia” shtohen fjal[t: “[sht[e obliguar t[“, fjal[t: “kursimet e deponuara” z[vend[sohet me fjal[n “depozitat” dhe pas pik[s shtohet fjalia e re si vijon: “Raportet mujore d[rgohen n[Fond m[s[voni deri n[dit[n e 25-t[t[muajit n[vijim, p[r muajin e kaluar”.

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

“Me k[rkes[t[Fondit, Banka Popullore e Republik[s s[Maqedonis[[sht[e obliguar t[paraqes[raport p[r bankat dhe kursimoret an[tare t[Fondit mbi t[cilat jan[nd[rmarr[masat p[r p[rmir[simin e gjendjes s[bank[s nga neni 85 paragrafi 1 pikat: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18 dhe 19 nga Ligji p[r Bankat. Raporti dor[zohet m[s[voni n[afat prej 10 dit[ve nga dita e pranimit t[k[rkes[s s[paraqitur nga ana e Fondit.”

Paragrafi i gjertanish[m 4 i cili b[het paragraf 5 ndryshohet si vijon:

“Me k[rkes[t[Fondit, i besuari ose drejtori i p[rkohsh[m i em[ruar nga ana e guvernatorit t[Bank[s Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[p[rrkat[sisht nga K[shilli i Bank[s Popullore [sht[i obliguar t[d[rgoj[Fondit raport p[r gjendjen financiare dhe perspektivat e bank[s dhe kursimores. Raporti d[rgohet m[s[voni n[afat prej 10 dit[ve nga dita e pranimit t[k[rkes[s s[d[rguar nga ana e Fondit.”

Pas paragrafit 5 shtohen dy paragraf[t[rinj 6 dhe 7, si vijojn[:

“Bankat dhe kursimoret an[tare t[Fondit jan[t[obliguara t[dor[zojn[Fondit raport p[r gjendjen tremujore t[numrit t[p[rgjithsh[m t[kursimtar[ve t[depozitave n[lart[si prej 10 000 EURO, midis 10 000 - 20 000 EURO dhe mbi 20 000 EURO. Raporti d[rgohet m[s[voni deri dit[n e pes[mb[dhjet[t[muajit p[r tremujor[shin e kaluar.

T[dh[nat nga raportet nga paragraf[t 1, 3, 4, 5 dhe 6 t[k[tij neni q[i fiton Fondi nga Banka Popullore e Republik[s s[Maqedonis[nga i besuari ose drejtori i p[rkohsh[m dhe nga bankat dhe kursimoret paraqesin sekret zyrtar.”

Neni 12

Pas Kreut 8 shtohet Kreu i ri 8-a me kat[r nene t[reja 17-a, 17-b, 17-v dhe 17-g si vijojn[:

“8-a DISPOZITAT ND[SHKUESE

Neni 17-a

Me d[nim n[t[holla prej 40 000 deri 50 000 denar[do t[d[nohet p[r kund[rvajtje personi p[rgjegj[s i Bank[s Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[n[se nuk i dor[zon ose i dor[zon me vones[n[Fond raportet nga neni 17 paragraf[t 1, 3 dhe 4 t[k[tij ligji.

Neni 17-b

Me d[nim n[t[holla prej 100 000 deri 300 000 denar[do t[d[nohet p[r kund[rvajtje banka ose kursimorja an[tare e Fondit e cila:

- nuk do ta dor[zoj[me koh[n[Fond raportin nga neni 17 paragrafi 6 i k[tij ligji;

- nuk do ta paguaj[n[afatin e caktuar premin[plot[suese nga neni 8 paragrafi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 i k[tij ligji.

Neni 17-v

Me d[nim n[t[holla prej 10 000 deri 50 000 denar[do t[d[nohet organi udh[heq[s i bank[s dhe personat tjer[me t[drejta dhe obligime t[caktuara n[bank[, t[cil[t:

- nuk do t'ia dor[zojn[me koh[Fondit raportin nga neni 17 paragrafi 6 i k[tij ligji;

- nuk do ta paguaj[n[afatin e caktuar premin[plot[suese nga neni 8 paragrafi 1 pika 1 dhe paragrafi 2 i k[tij ligji.

Neni 17-g

Me d[nim n[t[holla prej 40 000 deri 50 000 denar[do t[d[nohet p[r kund[rvajtje i besuari ose drejtori i p[rkohsh[m i bank[s ose kursimores p[r shkak t[dor[zimit jo me koh[t[raportit nga neni 17 paragrafi 5 i k[tij ligji."

Neni 13

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n[„Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1145.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.

Бр. 07-3964/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Член 1

Во Законот за Централен регистар ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/2001) во членот 8 став 1 зборовите: "Базата на податоци" се заменуваат со зборот "Податоците", по зборот "закон" се додаваат зборовите: "и друг закон".

Член 2

Во членот 9 во ставот 2 зборот "завршни" се заменува со зборот "годишни".

Член 3

Во членот 14 по зборовите: "можат да ги користат" се додаваат зборовите: "органите на државната управа".

Член 4

Членот 15 се брише.

Член 5

Членот 16 се менува и гласи:
"Заинтересираните корисници можат да добијат информации од податоците внесени во регистрите, а за податоците од одделенијата со статус на регистри можат да побараат и заверен препис кој задолжително им се издава.

Информациите наведени во ставот 1 од овој член можат да се добијат лично и по електронски пат, со исклучок на заверениот препис кој се добива исклучиво лично."

Член 6

По членот 18 се додава ново заглавие "Надоместоци на Централниот регистар" и нов член 18-а, кој гласи:

"Член 18-а

За извршените услуги од делокругот на својата работа, кој е утврден со овој или друг закон, а кои се однесуваат на упис, внесување, обработување, обединување, класифицирање, селектирање, складирање, чување и користење на податоците во Централниот регистар на Република Македонија, како и дистрибуирање на податоците до заинтересираните корисници, Централниот регистар на Република Македонија наплаќа соодветен надоместок кој се утврдува со Тарифа на Централниот регистар, која ја донесува Управниот одбор на Централниот регистар, а на која согласност дава Владата на Република Македонија.

Доколку соодветниот надоместок не е платен, ќе биде определен рок, но не подолг од три дена, во кој подносителот е должен да го плати надоместокот.

Ако надоместокот се плати во предвидениот рок, ќе се смета дека поднесокот е примен првиот пат.

Доколку надоместокот не биде платен во предвидениот рок, поднесокот со заклучок ќе се отфрли и ќе се смета дека не бил ни поднесен."

Член 7

Во членот 26 ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2, запирката по зборот "вработените" се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4.

Член 8

Во членот 28 точката се брише и се додаваат зборовите: "и еднаш годишно поднесува годишна сметка и извештај за својата работа до Владата на Република Македонија".

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

P {R NDRYSHIMIN DHE PLOT {SIMIN E LIGJIT P {R REGISTRIN QENDROR

Neni 1

Në Ligjin për Regjistrin qendror ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" num[r 50/2001) në nenin 8 paragrafin 1 fjalët: "Baza e të dhënave" zëvendësohen me fjalën "Të dhënat", pas fjalës "ligj" shtohen fjalët: "dhe ligj tjetër".

Neni 2

Në nenin 9 në paragrafin 2 fjala "përfundimtare" zëvendësohet me fjalën "vjetore".

Neni 3

N[nenin 14 pas fjal[ve: "mund t'i shfryt[zoj[" shtohen fjal[t: "organet e administrat[s shtet[rore".

Neni 4

Neni 15 fshihet.

Neni 5

Neni 16 ndryshohet si vijon:

"Shfrytëzuesit e interesuar mund të marrin informata nga të dhënat e vendosura në regjistrat, ndërsa për të dhënat nga seksionet me status regjistri mund të kërkojnë edhe kopje të verifikuar e cila domosdo u jepet.

Informatat e dhëna në paragrafin 1 të këtij neni, mund të merren personalisht dhe me anë të postës elektronike, me përjashtim të kopjes së verifikuar e cila merret vetëm personalisht."

Neni 6

Pas nenit 18 shtohet kapitull i ri "Kompensime të Regjistrir qendror" dhe nen i ri 18-a, si vijon:

"Neni 18-a

Për shërbimet e kryera nga fushëveprimi i punës së tij, i cili është i përcaktuar me këtë ose me ligj tjetër, të cilat u takojnë regjistrimit, vendosjes, përpunimit, bashkimit, klasifikimit, seleksionimit, depozimit, ruajtjes dhe shfrytëzimit të të dhënave në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, si dhe distribuimin e të dhënave deri te shfrytëzuesit e interesuar, Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë inkason kompensim përkatës i cili përcaktohet me Tarifen e Regjistrir qendror, të cilin e sjell Këshilli drejtues i Regjistrir qendror, e për të cilën pajtim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Në qoftë se kompensimi përkatës nuk është i paguar, do të caktohet afat, por jo më i gjatë se tri ditë, në të cilin kërkuesi është i obliguar ta paguajë kompensimin.

Nëse kompensimi paguhet në afatin e paraparë, do të konsiderohet se paraqitja është e pranuar herën e parë.

Në qoftë se kompensimi nuk paguhet në afatin e paraparë, paraqitja me përfundim do të refuzohet dhe do të konsiderohet se as nuk ka qenë e paraqitur."

Neni 7

Në nenin 26 paragrafi 2 fshihet.

Në paragrafin 3 i cili b[het paragraf 2, presja pas fjalëve "të punësuarit" zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Paragraf[t 4 dhe 5 b[hen paragraf[3 dhe 4.

Neni 8

Në nenin 28 pika fshihet dhe shtohen fjalët: "dhe një herë në vit paraqet llogari vjetore dhe raport për punën e saj deri në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë".

Neni 9

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1146.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2003 година.

Бр. 07-3693/1
18 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Лилјана Поповска, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЗИНГ

Член 1

Во Законот за лизинг ("Службен весник ка Република Македонија" бр. 4/2002) членот 1 се менува и гласи:

"Со овој закон се уредува начинот и условите на вршење на лизинг со подвижен и недвижен предмет, како и правата и обврските на страните во договорот за лизинг."

Член 2

Во членот 2 ставот (1) се менува и гласи:

"Лизингот е активност која се однесува на подвижен предмет и недвижен предмет, при која корисникот на лизинг го определува предметот на лизинг кој е купен или произведен од страна на давателот на лизинг и се дава на користење на корисникот на лизинг за договорен временски период, во замена за плаќање на надомест за користење на предметот на лизинг, врз основа на договорот за лизинг кој е склучен меѓу давателот и корисникот на лизинг, според условите определени во него."

По ставот 1 се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:

"(2) Финансиски лизинг е оној лизинг со кој се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на еден предмет, било да е тој подвижен или недвижен, при што со истекот на определен временски период сопственоста може, но не мора да биде пренесена.

(3) Оперативен лизинг е секој лизинг кој не е финансиски лизинг."

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Ставот (5) кој станува став (7) се менува и гласи:

"Предмет на лизинг е секој подвижен и недвижен предмет кој се дава на користење на корисникот, освен оној за кој со закон има ограничување да може да биде предмет на лизинг (во натамошниот текст: предмет)."

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (8) и (9).

Член 3

Во членот 3 ставот (1) се менува и гласи:

"Даватели на лизинг се домашни трговски друштва и странски трговски друштва кои имаат основано подружница во Република Македонија, во согласност со Законот за трговските друштва и кои вршат лизинг според начинот и условите утврдени со овој закон."

Ставот (2) се менува и гласи:

"За да може трговското друштво и подружница на странско трговско друштво од ставот (1) на овој член да биде давател на финансиски лизинг во Република Македонија, треба да добие дозвола од Министерството за финансии за вршење финансиски лизинг во согласност со овој закон."

Во ставот (4) зборовите: "вршење на лизинг" се заменуваат со зборовите: "добивање на дозволата од ставот (2) на овој член".

Член 4

Членот 4 се брише.

Член 5

Во членот 7 став (2) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "освен ако поинаку не е предвидено во договорот за купопродажба."

Во ставот (5) зборот "продажба" се заменува со зборот "купопродажба".

Во ставот (6) бројот "4" се заменува со бројот "5".

Член 6

Во членот 8 став (3) во втората реченица зборот "тоа" по зборот "кога" се брише.

Член 7

Во членот 10 став (2) зборот "износи" се заменува со зборот "надоместоци", а по зборовите: "произлегуваат од договорот за лизинг", се додава зборот "освен".

Член 8

Во членот 11 став (5) во точката а) по зборот "плаќање" се додаваат зборовите: "надомест за користење на предметот на лизинг".

Член 9

Во членот 12 по зборот "Давателот" се додаваат зборовите: "на финансиски лизинг".

Член 10

Во членот 13 став (1) зборовите: "извршување на договорот за лизинг од корисникот" се заменуваат со зборовите: "истекот на периодот за кој е склучен договорот за лизинг".

Член 11

Во насловот пред членот 14 зборовите: "по договорот за лизинг" се заменуваат со зборот "надомест".

Во ставот (1) по зборот "плаќање" се додаваат зборовите: "надомест за користење на предметот на лизинг".

Во ставот (2) зборовите: "по договорот за лизинг" се заменуваат со зборовите: "на надомест за користење на предметот на лизинг".

Во ставот (3) зборовите: "по договорот за лизинг" се заменуваат со зборовите: "на надомест за користење на предметот на лизинг", а зборот "отплати" се заменува со зборот "надоместоци".

Во ставот (4) зборот "по" се заменува со зборовите: "согласно со".

Член 12

Насловот пред членот 15 се менува и гласи: "Даночен третман".

Член 13

Во членот 15 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

"(4) Министерот за финансии поблиску го пропишува начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на амортизацијата како расход во даночниот биланс од ставовите (2) и (3) на овој член."

Член 14

Насловот пред членот 16 се менува и гласи "Надзор".

Член 15

Членот 16 се менува и гласи:

"(1) Министерството за финансии врши надзор на давателот на финансиски лизинг во согласност со овој закон.

(2) Давателот и корисникот-правно лице е должен, на барање на Министерството за финансии, да ги достави финансиските извештаи.

(3) При вршење на надзор од страна на Министерството за финансии, давателот на лизинг ги става на увид сите податоци, информации и документи во врска со вршењето на лизинг. За констатираните неправилности Министерството за финансии составува записник со кој го задолжува давателот во определен рок да ги отстрани неправилностите.

(4) Доколку давателот не ги отстрани неправилностите од извршениот надзор во определениот рок, Министерството за финансии може да преземе мерки согласно со овој закон, како и да ја одземе дозволата.

(5) Министерството за финансии со решение ја одзема дозволата за вршење лизинг од давателот на финансиски лизинг.

(6) Решението од став 5 на овој член се објавува во јавни гласила и за истото се известува Централниот регистар."

Член 16

Во членот 18 став 1 алинејата 2 се брише.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I P { R N D R Y S H I M I N D H E P L O T { S I M I N E L I G J I T P { R L I Z I N G

Нени 1

N[Ligjin p[r lizing ("Gazeta Zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 4/2002) neni 1 ndryshohet si vijon:

"Me k[t[ligj rregullohen m[nyra dhe kushtet p[r kryerjen e lizingut me l[nd[t e tundshme dhe t[patundshme, si dhe t[drejtat dhe obligimet e pal[ve n[marr[veshje p[r lizing."

Нени 2

N[nenin 2 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Lizingu [sht[aktivitet q[ka t[b[j] p[r l[nd[t e tundshme dhe t[patundshme, gjat[s[cil[s shfryt[zuesi i lizingut e p[rcahton l[nd[n e lizingut e cila [sht[e bler[ose e prodhuar nga ana e dh[n[sit t[lizingut dhe i jepet n[shfryt[zim shfryt[zuesit t[lizingut p[r periudh[t[kontraktuar kohore, n[z[vend[sim p[r pages[n e kompensimit p[r shfryt[zimin e l[nd[s s[lizingut, n[baz[t[marr[veshjes p[r lizing e cila b[het nd[rmjet dh[n[sit dhe shfryt[zuesit t[lizingut, sipas kushteve t[p[rcaktuara n[t[."

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafi t[rinj (2) dhe (3), si vijojn[:

"(2) Lizingu financiar [sht[ai lizing me t[cilin barten t[gjitha reziqet dhe dobit[t[cilat dalin nga pron[sia e nj[l[nde, qoft[ajo t[jet[e tundshme ose e patundshme, gjat[s[cil[s me kalimin e afatit t[caktuar kohor[pron[sia mundet por nuk [sht[e domosdoshme t[bartet.

(3) Lizingu operativ [sht[secili lizing i cili nuk [sht[lizing financiar.

Paragrafi (2), (3) dhe (4) b[hen paragrafi (4), (5) dhe (6).

Paragrafi (5) i cili b[het paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"L[nd[e lizingut [sht[secila l[nd[e tundshme dhe e patundshme e cila i jepet n[shfryt[zim shfryt[zuesit, p[rve] asaj p[r t[cil[n me ligj ka kufizime q[t[mund t[jet[l[nd[e lizingut (n[tekstin e m[tejm[; l[nda)."

Paragrafi (6) dhe (7) b[hen paragrafi (8) dhe (9).

Нени 3

N[nenin 3 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Dh[n[s t[lizingut jan[shoqatat tregtare t[vendit dhe shoqatat e huaja tregtare t[cilat kan[themeluar deg[n[Republik[n e Maqedonis[, n[pajtim me Ligjin p[r Shoqatat tregtare, e t[cilat b[jn[lizing sipas m[nyr[s dhe kushteve t[p[rcaktuara me k[t[ligj."

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Q[t[mundet Shoqata tregtare dhe dega e shoqat[s s[huaj tregtare nga paragrafi (1) i k[tij neni t[jet[dh[n[s i lizingut financiar n[Republik[n e Maqedonis[, duhet t[marr[leje nga Ministria e Financave p[r kryerjen e lizingut financiar n[pajtim me k[t[ligj."

N[paragrafin (4) fjal[t: "kryerje t[lizingut" z[vend[sohen me fjal[t: "marrja e lejes nga paragrafi (2) i k[tij neni.

Нени 4

Нени 4 fshihet.

Нени 5

N[nenin 7 paragrafin (2) pika n[fund t[fjalis[z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: "p[rve] n[se ndryshe nuk [sht[e parapar[n[marr[veshje p[r shitblerje".

N[paragrafin (5) fjala "shitje" z[vend[sohet me fjal[n "shitblerje".

N[paragrafin (6) numri "4" z[vend[sohet me numrin "5".

Нени 6

N[nenin 8 paragrafin (3) n[fjalin[e dyt[fjala "ajo" pas fjal[s "kur" fshihet.

Нени 7

N[nenin 10 paragrafi (2) fjala "shumat" z[vend[sohet me fjal[n "kompenzime", nd[rsa pas fjal[ve: "dalin nga marr[veshja p[r lizing," shtohet fjala "p[rve]".

Нени 8

N[nenin 11 paragrafi (5) n[pik[n a) pas fjal[s "pages[shtohen fjal[t: "e kompensimit p[r shfryt[zimin e l[nd[s s[lizingut".

Нени 9

N[nenin 12 pas fjal[s "Dh[n[si" shtohen fjal[t: "t[lizingut financiar".

Нени 10

N[nenin 13 paragrafi (1) fjal[t: "kryerja e marr[veshjes p[r lizing nga shfryt[zuesi" z[vend[sohen me fjal[t: "kalimi i koh[s p[r t[cil[n [sht[n[nskruar marr[veshja p[r lizing".

Neni 11

N[titullin para nenit 14 fjal[t: "sipas marr[veshjes p[r lizing" z[vend[sohen me fjal[n "kompensim".

N[paragrafin (1) pas fjal[s "pages[" shtohen fjal[t: "kompensim p[r shfryt[zimin e l[nd[s p[r lizing".

N[paragrafin (2) fjal[t: "sipas marr[veshjes p[r lizing" z[vend[sohen me fjal[t: "t[kompensimit p[r shfryt[zimin e l[nd[s p[r lizing".

N[paragrafin (3) fjal[t: "sipas marr[veshjes p[r lizing" z[vend[sohen me fjal[t: "t[kompensimit", nd[rsa fjala "pagesa" z[vend[sohet me fjal[n "kompensime".

N[paragrafin (4) fjala "sipas" z[vend[sohet me fjal[t: "n[pajtim me".

Neni 12

Titulli para nenit 15 ndryshohet si vijon: "Trajtim tatimor".

Neni 13

N[nenin 15 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Ministri i Financave p[r s[af[rmi e rregullon m[nyr[n e evidentimit t[lizingut financiar n[raport t[pranimit dhe mospranimit t[amortizimit si t[dala n[bilancin tatimor nga paragrafi (2) dhe (3) t[k[tij neni."

Neni 14

Titulli para nenit 16 ndryshohet si vijon: "Mbik[qrje".

Neni 15

Neni 16 ndryshon si vijon:

"(1) Ministria e Financave b[n mbik[qrjen e dh[n[sit t[lizingut financiar n[pajtim me k[t] ligj.

(2) Dh[n[si dhe shfryt[zuesi - person juridik [sht] i obliguar, me k[rkes[t[Ministris[s[Financave, t'i paraqes[raportet financiare.

(3) Gjat[kryerjes s[mbik[qrjes nga ana e Ministris[s[Financave, dh[n[si i lizingut i jep n[shqyrtim t[gjitha t[dh[nat, informatat dhe dokumentet n[lidhje me kryerjen e lizingut. P[r parregullsit[e konstatuara, Ministria e Financave p[rpilon procesverbal me t[cilin e obligon dh[n[sin n[afat t[caktuar t'i m[njanoj[parregullsit[.

(4) N[se dh[n[si nuk i largon parregullsit[nga mbik[qrja e b[r] n[afatin e caktuar, Ministria e Financave mund t[nd[rmar[masa n[pajtim me k[t] ligj, si dhe t'ia marr[lejen.

(5) Ministria e Financave me vendim e merr lejen p[r kryerjen e lizingut nga dh[n[si i lizingut financiar.

(6) Vendimi nga paragrafi 5 i k[tij neni shpallet n[mjetet publike dhe p[r t[nj[jt[n informohet Regjistri Qendror."

Neni 16

N[neni 18 n[paragrafin 1 alineja 2 fshihet.

Neni 17

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

1147.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

I

Г-дин Сервет Авзиу, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Загреб.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 5

15 јули 2003 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1148.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

I

Г-дин Махи Несими, се поставува за извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Загреб.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 6

15 јули 2003 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1149.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА

I

Г-дин Благој Зашов, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија, со седиште во Букурешт.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 7

15 јули 2003 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1150.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РОМАНИЈА

I

Г-дин Тихомир Илиевски, се поставува за извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија, со седиште во Букурешт.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 8
15 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1151.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

I

Г-дин Ристо Никовски, се отповикува од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Тирана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 9
15 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1152.

Врз основа на член 84 алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

I

Г-ѓа Елеонора Каранфиловска-Ретклиф, се поставува за извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Тирана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 10
15 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

1153.

Врз основа на член 23 став 2 и член 251 точка 11 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002, 98/2002 и 25/2003), претседателот на Република Македонија, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГРАДИ И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИ И ЦИВИЛНИ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се уредува доделувањето на плакетите, значките, наградите и пофалниците на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) на воени старешини-офицери и подофицери,

професионални војници, војници на служење на воениот рок, питомци на Воената академија, лица на стручно оспособување и усовршување за офицери и подофицери, воени обврзници во резервниот состав на Армијата додека се повикани да извршуваат права и должности од областа на одбраната во врска со извршување на воената обврска (во натамошниот текст: воени лица) и цивилни лица на служба во Армијата за постигнат исклучителен успех во службата.

Член 2

Плакети, значки, награди и пофалници на Армијата, се доделуваат по повод Денот на Армијата - "18-ти Август", денот на единицата на Армијата, државни празници, јубилеи, заминување во пензија и други значајни настани.

Член 3

Плакети, значки, награди и пофалници на Армијата можат да се доделат и посмртно, на некој од членовите од потесното семејство на наградениот.

Член 4

Плакета на Армијата се доделува од началникот на Генералштабот на Армијата или од него овластено лице, на предлог од Кадровскиот совет на началникот на Генералштабот на Армијата.

Член 5

Плакети на Армијата се: Голема плакета, Средна плакета и Мала плакета.

Член 6

Голема плакета се доделува на воените и цивилните лица на служба во Армијата за повеќегодишни остварени особени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 7

Во знак на признание за исклучително успешно работно ангажирање во изградбата на Армијата, Голема плакета може да се додели и на припадници од постојаниот состав на Армијата на кои службата им престанува по основ на пензионирање.

Член 8

Средна плакета се доделува на воените и цивилните лица на служба во Армијата за остварени особени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 9

Средна плакета може да се додели и на припадници од постојаниот состав на Армијата во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата по поминати 20 години служба или за остварени исклучително високи резултати во обуката и борбената изградба на Армијата и пред поминати 20 години служба.

Член 10

Мала плакета се доделува на воените и цивилните лица на служба во Армијата за остварени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбената готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 11

Мала плакета може да се додели и на припадници од постојаниот состав на Армијата во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата по поминати 10 години служба во Армијата или за остварени исклучително високи резултати во обуката и борбената изградба на Армијата и пред поминати 10 години служба.

Член 12

Големата плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 180x130x18мм, а симболот со димензии 135x75мм.

Големата плакета се предава и чува во кутија.

Средната плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 150x85x15мм. Симболот е со димензии 95x55мм и на задната страна има механизам за закачување.

Малата плакета се изработува на основа во правоаголна форма со димензии 100x60x10мм. Симболот е со димензии 65x40мм и на задната страна има механизам за закачување.

Член 13

Големата, Средната и Малата плакета се изработуваат од дрво-варена бука.

Симболот на плакетите од став 1 на овој член е стилизиран цвет од сончоглед изработен од метал во златно жолта боја. Цветот го претставуваат 12 листови со златно жолта боја обвиеени со две лаворови гранчиња со златно жолта боја во полукруг, а во средината е црвено поле со кружен облик на кое е испишан текстот "АРМ".

Под цветот од сончоглед се наоѓа плоснат меч во вертикална положба, така што почетокот на венецот започнува од ограничувачот на дршката на мечот, а завршува на првата третина од горниот дел на сечивото.

Симболот е изработен во форма на овал со релјеф. Основата на која е изведен симболот е од пластифициран материјал со сјајна црвена боја и во облик на елипса.

Симболот е прикажан на Образец број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 14

Голема, Средна и Мала плакета може да се додели само еднаш.

Доделувањето на Големата, односно Средната плакета не ја исклучува можноста од доделување на Средна, односно Мала плакета.

Член 15

Значка на Армијата се доделува од началникот на Генералштабот на Армијата, а со негова согласност и од воените старешини до ранг заклучно со командант на полк - бригада.

Член 16

Значка на Армијата се доделува заедно со плакета на Армијата или посебно, во знак на секавање на некој настан.

Член 17

Значката на Армијата се изработува од метал во златно жолта боја, прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен на симболот, во форма на елипса со димензии 47x28мм и од задната страна има механизам за закачување.

Симболот на значката е ист како и симболот на плакетата на Армијата.

Член 18

Награди на Армијата се доделуваат на воени и цивилни лица на служба во Армијата за вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во извршувањето на работите и задачите во службата.

Наградите се доделуваат како наградно отсуство на воено и цивилно лице и како награди во вид на предмети.

Член 19

Наградни отсуства можат да се доделуваат од министерот за одбрана и од воените старешини на командни или раководни должности, и тоа:

а) На професионални војници, војници и питомци на Воената академија:

- министерот за одбрана до 15 дена
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена

- команданти на КоВ, ВВ и ПВО, обука, ВА специјални единици и логистика до 9 дена
- командант на полк - бригада до 7 дена
- командант на баталјон до 5 дена
- командир на чета до 2 дена

б) На воени старешини и цивилни лица

- министерот за одбрана до 15 дена
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена
- команданти на КоВ, ВВ и ПВО, обука, ВА специјални единици и логистика до 7 дена
- командант на полк - бригада до 5 дена

Член 20

Како награда во вид на предмет може да се додели огнено оружје - пиштол или пушка, часовник, слика, книга и други предмети.

Поединечната вредност на наградата од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 1.000 ЕВРА во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија.

Член 21

Пофалница на Армијата се доделува од министерот за одбрана и од воени старешини на командни должности до полк - бригада, за вонредно залагање и постигнати особени резултати во извршувањето на работите и задачите на службата.

Член 22

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-911
24 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Образец број 1



Симбол на плакетата
на АРМ

1154.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а

Подвлекувајќи ја својата улога на претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт во државата;

Тргнувајќи од консензуалната определеност на сите релевантни политички субјекти во Република Македонија за полноправно членство на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија;

Изразувајќи ја определбата за изградба на стабилна Република Македонија и Југоисточна Европа, потполно интегрирана во европската и во евроатланската заедница, заснована на демократијата, владеењето на правото и почитувањето на човековите права и темелните слободи;

Истакнувајќи ги блиските билатерални, регионални и мултилатерални врски на Република Македонија со САД, Европската Унија како и со земјите од регионот, а со кои се придонесува за побрза интеграција на земјите од Југоисточна Европа во европските и транс-атланските структури;

Потврдувајќи ја својата посветеност за целосен развој на демократските институции и граѓанското општество и за забрзано спроведување на демократските реформи;

Поздравувајќи ги придобивките од историските достигнувања на Самитот на НАТО во Прага и Самитот на Европската Унија во Копенхаген, кои ја потврдија политиката на "отворени врати" за целосна интеграција на нови членки, како предуслов за изградба на една нова Европа во која секоја држава, секоја етничка заедница, секоја верска заедница и секој граѓанин ќе ја ужива безбедноста, сигурноста и почитувањето;

Собранието на Република Македонија, на седница-та одржана на 22 јули 2003 година, донесе

**Д Е К Л А Р А Ц И Ј А
ЗА ПОДДРШКА НА ПОВЕЛБАТА ЗА ПАРТНЕРСТВО
МЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И СОЕДИ-
НЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ
(ЈАДРАНСКА ПОВЕЛБА)**

1. Собранието на Република Македонија ја истакнува цврстата поддршка на Јадранската повелба како потврда на аспирациите на Република Македонија за целосна интеграција во НАТО, како и во Европската Унија;

2. Собранието ја потенцира важноста на потпишувањето на Јадранската повелба, како битен чекор кон полноправно членство на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија;

3. Собранието го поддржува потпишувањето на Јадранската повелба како израз на пријателството и стратешкото партнерство меѓу Република Македонија и САД;

4. Собранието ја поздравува трајната определба на САД за независност, територијална целосност и безбедност на Република Македонија, поддржувајќи ја во нејзината заложба за полноправно членство во НАТО и во Европската Унија;

5. Собранието ја изразува својата убеденост дека имплементацијата на Јадранската повелба ќе ја зацврсти стабилноста и безбедноста во државата и регионот и ќе служи како основа во изградбата на заеднички колективен безбедносен и одбранбен систем;

6. Собранието дава поддршка на Владата на Република Македонија за интензивирање на активностите кои ќе овозможат целосно имплементирање на начелата од Јадранската повелба;

7. Собранието ќе ја динамизира својата улога во исполнувањето на акционата програма за членство во НАТО, со донесување на сите неопходни закони, и со таа цел, ќе го забрза процесот на демократските реформи и на консолидацијата на економијата;

8. Собранието ќе остварува интензивна соработка со парламентите на земјите потписнички на Јадранската повелба, во насока на забрзана реализација на договорените заложби и обврски;

9. Собранието укажува на потребата, а и ќе придонесе за поттикнување и развој на јавното мислење и јавната свест во Република Македонија за придобивките од нејзиното полноправно членство во НАТО и во Европската Унија;

10. Оваа декларација да се достави до Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, Генералниот секретар на НАТО, парламентите на земјите-членки на НАТО и Европската Унија и парламентите на земјите-потписнички на Повелбата;

11. Оваа декларација ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4001/1
22 јули 2003 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I- Скопје, објавува дека по предметот на овој суд XXII.П. бр. 3085/01, по тужбата на тужителот РО за одмор и рекреација на деца "Младост" Скопје, ул. "Багдадска" бр. 26-б, против тужениот Огнен Дедиќ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, за исплата на долг, вредност на спорот 44.800,00 денари, со решение на ЈУ МЦСР на град Скопје бр. 3020-399 од 20.06.2003 година, за посебен старател на тужениот кој ќе ги штити неговите интереси во постапката се додека не се појави тужениот или од него овластен полномошник, е поставен Никола Стојанов, адвокат од Скопје - ДТЦ "Мавровка" ламела Ц кат 5-ти локал 4.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XXII П. бр. 3085/01. (20142)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Основниот суд во Делчево е поведена оставинска постапка за расправање на оставината на оставателот Ламов Ферат, порано од Делчево, кој починал на 02.01.2002 година. Како наследници се пријавени и неговите деца Ламов Амет и Ламова Сабина, и двајцата со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат наследниците да се јават во судот во рок од една година од денот на објавувањето на огласот и да ги достават нивните адреси на живеење. Во спротивно, на истите ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува во постапката.

Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 35/2002. (20351)

Пред Основниот суд во Делчево, е поведена постапка за расправање на оставината на Абдула Смаил Жрков, порано од с. Звезгор, СО Делчево, кој починал на 13.03.1971 година во с. Звезгор.

По испитување на смртницата од страна на судот, се утврди дека не е познато дали има наследници.

Се повикуваат лицата што полагаат право на наследство да се јават во судот во рок од една година од денот на објавувањето на огласот или да ја достават својата адреса на живеење.

Доколку во пропишаниот рок од една година не се јави никој кој полага право на наследство, судот ќе донесе решение оставината да се предаде на Република Македонија.

Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 66/2002. (20355)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп поднесена е тужба за развод на брак од страна на тужителот Горан Чергоски од Прилеп, ул. "Мице Козар" бр. 30, против тужената Мирјана Чергоска од Прилеп, сега во Австралија, со непозната адреса.

Бидејќи, тужената Мирјана Чергоска е со непозната адреса на живеење, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред Основниот суд во Прилеп или да одреди свој полномошник. Доколку не го стори тоа во определениот рок, ќе и биде поставен одреден привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси во судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 758/2003.
(20346)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Мехрије Аслани од Тетово против тужениот Шефкет Аслани од Тетово, сега со непозната адреса во Австралија.

Се повикува Аслани Шефкет од Тетово, сега со непозната адреса во Австралија, да се јави во рок од 30 дена пред Основниот суд во Тетово или да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во оваа постапка, сè до окончувањето на спорот или до неговото јавување пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 447/2003.
(20342)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исплата на долг, по тужба на АД за осигурување и реосигурување "Кјуби Македонија"-Филијала Тетово, против тужениот Блерим Амита од с. Глоѓи. Вредност на спорот 41.154,00 денари.

Се повикува тужениот Блерим Амита од с. Глоѓи, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 492/2003.
(20344)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Кратово, со решение Зг. бр. 3/2003 од 11.07.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани "Пријатели на Кратово" од Кратово, ул. "Гоце Делчев" бр. 50.

Основни цели и задачи на здружението се: остварување, економско, социјални, културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со уставот и законот.

Лице овластено за застапување е Марјан Арсовски од Кратово.

Од Основниот суд во Кратово, Зг. бр. 3/2003.
(19957)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 28/2003 од 30.06.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша проширувањето на подрачјето на организирање и делување на здружението на граѓани Здружение на возачи-Прилеп, чие основање е запишано со решение на Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 34/98 од 31.03.1999 година.

Како подрачје на организирање и делување на здружението се запишуваат Прилеп и с. Алданци, Крушево.
Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 28/2003.
(19960)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 12/1999 од 30.06.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Тетово, се запишани измени на називот на здружението на граѓани со име Фудбалски клуб Шкендија Тетово, запишано под Рег. бр. 12/199 од 16.01.1999 година.

Се додава бројката "79" кон називот Фудбалски клуб "Шкендија".

Пречистен текст: Фудбалски клуб "Шкендија" 79 Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 12/1999.
(19962)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 31/03 од 11.07.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани "Граѓанско право"-Тетово, ул. "Бл. Тоска" бр. 29/9.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: хуманитарна помош за сиромашни лица, помош на раселени лица, организирање на спортски активности, промовирање на соживот и толеранција, грижа за стари лица и изнемоштени лица, спречување на комерцијалното искористување на малолетни лица, подигање на еколошката совест и организирање на еколошки активности за здрава и животна средина, организирање на спортски активности за младите, вклучување на младите во културно-забавни, еколошки, спортски и образовни активности, соработка со сродни организации од странство, развој на демократијата и цивилното општество.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на град Тетово и цела територија на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 11.07.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 31/03.
(19963)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 30/03 од 03.07.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани-Спортско риболовно здружение РАКИТА Вратница.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: здружување на членство поради организирано развивање на риболовните способности и воопшто развој на риболовниот спорт и рибарството, унапредување на условите за лично и колективно усовршување на риболовните способности на членството, унапредување на стручната и техничката работа и активности, унапредување на речниот и езерскиот риболов, унапредување на клубско-риболовниот спорт, финансирање програми и планови за работа, одговорност за извршување на функциите, безбедност и јавност во работата, унапредување и заштита на човековата околина, организирање на натпревари со други риболовни здруженија, организирање на активности за чиста река, речна вода, чист речен амбиент и чиста човекова околина-средина.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на град Тетово и на цела територија на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа на 03.07.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 30/03.
(19964)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 10/03 од 01.07.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани-Културно уметничко друштво "ЈЕ-НИ ЈАХАТ" - Тетово.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: унапредување, организирање и развивање на културата и уметноста, обезбедување на услови за постојан развој на културно уметничката дејност на турската заедница во РМ, репрезентирање на културно-уметничките вредности во рамките на РМ, стручно издигнување и усовршување на членовите, обезбедување на материјални услови за развој на културно-уметничката дејност врз база на аматеризмот, организирање на средби, советувања, манифестации, приредби за задоволување на културно-уметничките потреби на граѓаните како учество на разни приредби, смотри, фестивали и други културни уметнички манифестации во земјата и во странство.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на град Тетово и цела територија на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 01.07.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 10/03.

(19965)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 29/03 од 30.06.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани-Културно уметничко здружение за зачувување на македонската изворна традиција "ТРИО ГАВРОВСКИ" Тетово.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: зачувување и презентација на македонската изворна традиција, организирање на концерти за претставување на македонскиот изворен фолклор, песна и игри, учество на етно-концерти во земјава и странство, соработка со други здруженија од ваков вид, едукација на млади заинтересирани лица и др., снимање и промоција на песни, развивање на добри односи со сите други здруженија, невладини организации, асоцијации и сл., согласно позитивните законски прописи и сл.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на здружението е подрачјето на град Тетово и цела територија на РМ.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 30.06.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 29/03.

(19966)

Се врши измена во решение, Зг. бр. 29/2000 во кое во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под Рег. бр. 29 за 2000 година, е запишано здружението-Асоцијација за демократска иницијатива од Гостивар. Се брише лицето за застапување Бујар Ибиши, а се запишува како лице овластено да го застапува здружението Шпенд Имери од Гостивар, и се брише седиштето на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 35, а се запишува како седиште на здружението ул. "Борче Јованоски" бр. 61, Гостивар.

Се дава согласност на промената на Статутот на здружението од 01.12.2002 година и во член 11 се додава дека здружението покрај помош на невладини организации во Република Македонија дава помош на невладини организации и во странство.

Во останатиот дел решението останува неизменето.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 29/2000. (20064)

Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф.бр.14/03, го запиша Здружението на индивидуални производители на бројлерско месо "ЕКО Бројлер" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: организирање на активности на планот на запознавање на членството со технолошките поими и параметри во одгледувањето на бројлери; системи на одгледување (поден и кафезен) услови, температура, системи на исхрана, системи на напојување, осветлување, вентилација, вакцинација и сл.; самостојно и во соработка со други здруженија со слични програмски цели организира активности насочени кон развивање и размена на искуства во производството на бројлери; развој, унапредување и промоција на можностите на здружението во бројлерското производство, преку практично следење на еден производен циклус; ги застапува интересите на членството пред надлежните државни органи и институции; давање предлози, сугестии и други форми на активно учество и организиран настап пред овластените органи кога се одлучува за прашања што се од посебен интерес на членството; организира програми за деловно острчување на членството и други заинтересирани лица преку курсеви, семинари и сл.; давање на деловни информации, деловни совети и услуги на членството во врска со соработките прописи и правила за вршењето на дејноста; соработка со други здруженија со слична програма и цели и остварување на заеднички активности.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "15-ти Корпус" бр. 86.

Овластено лице за застапување на здружението е Ѓорѓиевски Стојан од Охрид, ул. "Мирче Ацев" бр. 12.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. згф. бр. 14/03.

(20262)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 39/2003 од 30.05.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани со полн назив Здружение на граѓани "НВО МУЛТИЕТНИКУМ", со следните цели и задачи:

- Развој на односите помеѓу мултиетничките средини;
- Развој на инфраструктурата;
- Развој на еколошка здрава средина;
- Соработка со медиумите и печатот;
- Развој на културата;
- Развој на спортот;
- Образование и еманципација на младите;
- Соработка со невладини организации од Републиката;
- Развој на мултиетнички активности;
- Се грижи за примена на законски прописи и нивно спазување од групите и членовите како целина;
- Врши и други работи во согласност со законските прописи и Статутот на здружението.

Седиштето на Здружението на граѓани и фондации Здружение на граѓани "НВО МУЛТИЕТНИКУМ" с.Прилиште, Општина Долнени е во с.Прилиште-Општина Долнени, а истото дејствува на подрачјето на Општина Долнени, Прилеп и пошироко.

Лице овластено за негово претставување и застапување е Севганија Ибрахими од с.Прилиште - Општина Долнени.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 44/2003.

(20263)

Основниот суд во Охрид, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 15/03, го запиша Здружението на шаховски клуб "Глобус" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: обединување на шахистите спортисти и координирање на нивната заедничка активност; афирмирање на шахот во целина; грижа и заштита на заедничките и посебните поединечни интереси на шахистите; организирање шаховски натпревари, турнири и друг вид активности кои ќе го афирмираат шахот како спорт на овие простори; соработка со други шаховски клубови и шаховскиот сојуз на Репуб-

лика Македонија; покренување на иницијативи во прилог на универзалните, хуманите, цивилизациските и сеопштите човекови интереси, спортот, културата и друго.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Димитар Влахов" бр. 22/18.

Овластено лице за застапување на здружението е Дукоски Блаже од Охрид, ул. "Димитар Влахов" бр. 22/18.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 15/03.
(20264)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 165/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги КОЖАРА ДООЕЛ КПК КУМАНОВО Холдинг Куманово, ул. "11 Ноември" бб од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-59192 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка 02024506?-8-03-000 и П.Трег. бр. 95/2001 од 12.02.2002 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Горѓи Костов, ул. "Атинска" бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот на стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите различни права:

- а) на подвижни предмети и права на должникот;
- б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
- в) на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (20112)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 164/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги КРЗНАРА ДООЕЛ увоз-извоз КПК КУМАНОВО Холдинг Куманово, ул. "11 Ноември" бб од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-59236 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка 02024432?-8-03-000 и Трег. бр. 14404/99 од 31.01.2000 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Горѓи Костов, ул. "Атинска" бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот на стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите различни права:

- а) на подвижни предмети и права на должникот;
- б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
- в) на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (20113)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 163/09 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за трговија и консалтинг услуги ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ КПК КУМАНОВО Холдинг Куманово, ул. "11 Ноември" бб од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-59220 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка 02024433?-8-01-000 и Трег. бр. 14403/99 од 31.01.2000 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Горѓи Костов, ул. "Атинска" бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во

согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весник на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите различни права:

- а) на подвижни предмети и права на должникот;
- б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
- в) на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (20114)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 162/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги КОНФЕКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз КПК КУМАНОВО Холдинг Куманово, ул. “11 Ноември“ бб од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-59215 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка 020244317-8-03-000 и П.Трег. бр. 4288/2001 од 06.02.2002 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.

За стечаен судија се именува Невена Стојановиќ, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Ѓорѓи Костов, ул. “Атинска“ бр. 1-3/9, Скопје тел. 070 340 898.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весник на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите различни права:

- а) на подвижни предмети и права на должникот;
- б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
- в) на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (20115)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 176/02 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над КПК КУМАНОВО ХОЛДИНГ АД - Куманово, ул. “11 Ноември“ бб од Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601-107 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, број на рег. влошка 020027697-4-03-000 и П.Трег. бр. 145/2000 од 31.01.2000 година на Основниот суд Скопје I- Скопје.

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Ацо Петров, ул. “Рузвелтова“ бр. 1/3, Скопје тел. 070 221 156.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите на Законот на стечај (“Службен весник на РМ“ бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите различни права:

- а) на подвижни предмети и права на должникот;
- б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги.
- в) на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I- Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 09.07.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајна постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на ден 01.10.2003 година во 12,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 13,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (20117)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 336/03 од 07.07.2003 година, предлогот на предлагачот Друштвото за инженеринг, сервис за машинска опрема и трговија термо сервис - термоелектро ДООЕЛ Скопје, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за инженеринг, сервис за машинска опрема и трговија термо сервис - термоелектро ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Мариовска" бр. 17, со жиро сметка број 250000000003021 при Инвест банка АД Скопје и регистарска влошка 02009325?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје.

За стечаен судија се определува судијата Магдалена Бајалска Горѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник се именува Душко Тодевски од Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8, Скопје. Приемот на пратки ќе се врши преку Основниот суд Скопје II- Скопје за Ст. бр. 336/03.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката и тоа за ден 02.10.2003 година во 9,00 часот во судница 24, спрат 3 нов дел.

Да се објави во "Службен весник на РМ", на огласната табла во судот и огласната табла на должникот.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на истото.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (20137)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 250/03 од 03.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Трговско претпријатие МЕЛИ ДОО Скопје, с. Арачиново со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 7, с. Арачиново, со жиро сметка број 40110-601-234658 и регистарска влошка број 1-41762-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, истата не се спроведува, се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (20138)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 77/97 од 21.07.2003 година, ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за инженеринг, градежно занаетчиски услуги "НОВ ДОМ" ДОО М. Брод, со седиште на ул. "15-та ударна бригада" бр. 13, согласно член 149 став 1 и став 2 од законот за присилно поравнување стечај и ликвидација.

Од Основниот суд во Кичево. (20140)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 99/03 од 10.07.2003 година, по предлогот поднесен од доверителот АД "Аутомакедонија" Скопје за отворање на стечајна постапка, го усвои.

Се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство "Континентал Експорт Импорт" АД Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-2965 при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет ПЕ Битола, со седиште во Битола на ул. "Булевар 1-ви мај" бр. 204, запишан во регистарска влошка 01008044 на Основниот суд во Битола.

За стечаен судија се определува судијата Злата Маџароска судија на Основниот суд во Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Владо Талевски со положен испит за стечаен управник од Битола, ул. "Булевар 1-ви мај" бр. 301, телефон 047234-974 и мобилен 070-798-741.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на должникот.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена од објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означат предметот на кој постои различно право, начинот и основот на засновање на правото како и обезбеденото побарување.

Доверителите кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата одговара за штетата кој поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители кои врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 16.09.2003 година во 13 часот во судница 19 во Основниот суд во Битола.

Решението да се достави до одделот за администрација на овој суд, поради запишување во трговскиот регистар и до Катастарот заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Решението Ст. бр. 90/03 од 19.05.2003 година со кое се определени мерки за обезбедување на имотот на должникот престанува да важи.

Огласот на огласната табла на судот е истакнат на 10.07.2003 година во 13,30 часот.

Од Основниот суд во Битола. (20246)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 172/03 од 16.07.2003 година, над Трговското друштво за трговија и услуги Мито Неделковски "Ват плус М" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност трговија со мешовити стоки со жиро сметка број 500-000001226-35 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајната постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (20245)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 113/2003 од 03.07.2003 година, отвори стечајна постапка спрема должникот Земјоделско трговска задруга "Агро-Пром" увоз-извоз, с. Браилово Долнени со П.О., со седиште во с. Браилово Долнени, запишан во регистарска влошка бр. 2-403, со решение Срег. бр. 3665/96 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност поделелство, со жиро-сметка бр. 41100-601-45660 во Агенцијата за работа со блокирани сметки - Скопје.

Стецајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради неликвидност на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се платат стасаните и идните обврски.

Од Основниот суд во Прилеп. (20247)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 105/2003 година од 08.07.2003 година отвори стечајна постапка спрема должникот производно, трговска, услужна задруга "Христина" увоз-извоз Прилеп П.О., со седиште на ул. "Цветан Димов" бр. 6 во Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 2-427, со решение Срег. бр. 189/97 година на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија на мало со текстил и конфекција, со жиро- сметка бр. 300020000090342 во Комерцијална банка АД Скопје филијала Прилеп.

Стецајната постапка спрема должникот не се спроведува но се заклучува поради неликвидност на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се платат стасаните и идните обврски.

Од Основниот суд во Прилеп. (20248)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.117/03 од 15.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ увоз-извоз Бленд ДООЕЛ Радовиш, со жиро сметка бр. 200000033551322 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег.бр.13105/99 од 06.04.2000 година, со број на регистарска влошка 03007005?-8-03-000.

Стецајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20249)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.116/03 од 14.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПЗО Ординација по општа медицина "ВДС" с.Дабиле - Струмица п.о., со жиро сметка бр. 200000024013991 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег.бр.1036/96 од 20.03.1996 година, со број на регистарска влошка 1-13798-0.

Стецајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20250)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.111/03 од 10.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Шел ДОО увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 220-421100414986 што се води при Македонска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег.бр.672/02, со број на регистарска влошка 03010238?-3-06-000.

Стецајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20251)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.113/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДУТ ИнфоМак увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 200000034931729 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег.бр.311/2001, со број на регистарска влошка 0300008175?-8-09-000.

Стецајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20252)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.94/03 од 10.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ на големо и мало увоз-извоз Дане и Столе ДООЕЛЮ Муртино, Општина Муртино, со жиро сметка бр. 220-421100161040 што се води при Македонска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег.бр.887/99, со број на регистарска влошка 03004788?-8-01-000.

Стецајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20253)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.110/03 од 09.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Марадона ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 220-421100489870 што се води при Македонска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег.бр.1097/2002 и со број на регистарска влошка 03010663?-8-06-000.

Стецајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20254)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.114/03 од 10.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ ПОБЕДА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, со жиро сметка бр. 260000567108656 што се води при Радо банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег.бр.728/02 и со број на регистарска влошка 030010284?-8-01-000.

Стечајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20255)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.26/03 од 08.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТППС на големо и мало со увоз-извоз "НАСО" ц.о. Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-6639 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег.бр.486/90 од 11.07.1990 година и со број на регистарска влошка 1-1171-0.

Стечајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20256)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.106/03 од 30.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Унидо ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-59626 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Срег.бр.2717/98 и со број на регистарска влошка 03003425?-9-03-000.

Стечајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20257)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.112/03 од 03.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Лозаровинарство-Ло-Вин ДООЕЛ Радовиш, со жиро сметка бр. 2000000356178 што се води при Стопанска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег.бр.64/2001 од 07.02.2001 година и со број на регистарска влошка 03008480?-8-03-000.

Стечајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20258)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.99/03 од 30.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ на големо и мало увоз-извоз Европа Даневска Билјана и др. јтд Радовиш, со жиро сметка бр. 210-055053990150 што се води при Тутунска банка АД Скопје, запишано при Основниот суд во Штип под Трег.бр.170/2001 и со број на регистарска влошка 03008586?-1-01-000.

Стечајната постапка на должникот не се спроведува и се заклучува поради немање имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (20259)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.69/2003 од 11.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и трговија увоз-извоз ЕУРО БОДЕН Керим ДООЕЛ од Гостивар, и истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (20260)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст. бр. 73/03 од 04.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство на мало и големо "ЈАСЕР 2" Ц.О. увоз-извоз, с. М. Реџица, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-48870 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Тетово, запишано при Окружниот стопански суд Скопје, под Срег. бр. 5236/93 од 22.03.1993 година, со регистарска влошка бр. 1-35789-0-0-0 од 22.03.1993 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението, должникот ќе се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (20338)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решение Ст. бр. 41/03 од 14.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ДОО "Бекман"-Охрид, со седиште на ул. "Петар Поп Арсов" бр. 5а, Охрид, запишано во регистарската влошка 000501-ниотла форма: 3 на Основниот суд во Битола, со број на жиро сметка 41000-601-62810 при Агенцијата за работа со блокирани сметки за подрачјето Охрид, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (20339)

Основниот суд во Охрид објавува дека со решение Ст. бр. 42/03 од 14.07.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ "Бобо Сашо"-Охрид, запишано во регистарската влошка 01-0069707-8-03-000 на Основниот суд во Битола, со број на жиро сметка 41000-601-25232 при Агенцијата за работа со блокирани сметки за подрачјето Охрид, истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (20340)

Во огласот за стечај бр. 19616, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 48/2003, на стр. 35, во последниот ред наместо: "Од Основниот суд суд во Гостивар" треба да стои: "Од Основниот суд Скопје II - Скопје".

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 29/2003 од 27.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка на должникот претпријатие за проектирање, производство, внатрешна и надворешна трговија "ЛАНИЈОР" ЦО Скопје, со седиште на ул. "Пелинце" бр. 11 и жиро сметка 40120-601-207996.

За ликвидатор се определува лицето Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20134)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 89/03 од 15.07.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за превоз, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз СРЦЕ П.О. Штип, ул. "Астибо" бр. 15/а и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (20261)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Над недвижниот имот сопственост на должникот - заложникот должник Друштвото за производство, сервис, градежништво, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги "Б-К МАРКЕТ" на Владе Јовановски ДООЕЛ Битола, со седиште во Битола на ул. "Климент Охридски" комплекс Пелагонка 2, ламела 2/1: деловен простор што се наоѓа во Битола на ул. "Климент Охридски" нас. Пелагонка 2, зграда ЛЗ, кат први на исток, влез 3, локал 1 до површина од 33,26 м² и локал 2 со површина од 25,8 м², заснован е залог-хипотека од прв ред, со солемнизација на Договор за хипотека од нотарот Вера Караманди од Битола, под ОДУ бр. 162/03 од 16.07.2003 година, во корист на заложникот доверител АЛФА БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 20.000,00 ЕУР по Договор за одобрување на рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право врз недвижен имот - хипотека од 07.07.2003 година. (20033)

Врз основа на нотарски акт- Договор за залог-хипотека врз недвижен имот (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга II реден број 409/03 од 17.07.2003 годи-

на, склучен помеѓу "СТОПАНСКА БАНКА" АД Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 7, Скопје како заложен доверител и Градежно друштво "ГРАНИТ" АД Скопје со адреса: ул. "Димитрија Чуповски" бр. 8, Скопје, засновано е заложно право-хипотека од трети ред врз недвижен имот сопственост на заложникот Градежно друштво "ГРАНИТ" АД Скопје и тоа следниот недвижен имот: Хотел "Гранит" (стар и нов дел) изграден со пропратни содржини лоциран на КП број 987 на место викано "Лагадин" под објект со површина од 1773 м² со висина С+С1+П+3 кат. +Под. - градежните објекти со основни површини околу ц со вкупна површина по катови и тераси цца П=6.100 м² во КО Конско, а за обезбедување на Анекс број 1 кон Договор за одобрување рамковен лимит на ГД "Гранит" АД Скопје број 01-162 од 18.04.2003 година во износ од 13.700.000,00 ЕУР. (20034)

Врз основа на нотарски акт Договор за залог, ОДУ бр. 175/03 од 16.07.2003 година на нотарот Сашо Гурчиноски од Струга, склучен помеѓу Тутунска банка а.д. Скопје, како заложен доверител и ПЗО ШУМЕНКОВСКИ, као заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз подвижен имот сопственост на заложникот должник и тоа: стоматолошки стол Електра 2000, со година на производство 1998; рендген апарат (Панорама-Сименс) со година на производство 1997; дентал машина Њу-лајн, со вибратор за амалгам Ригел и забарска машина со компресор Неодент. (20035)

Над недвижниот имот, една идеална половина од парцела број 2532 во место викано "Брестин Дол" нива со површина од 6161 м² во Катастарска општина Неготино-вон, сопственост на друштвото за производство и промет АЛЕКО КОМЕРЦ ДООЕЛ Неготино, заведен во Поседовен лист број 3305 од 04.07.2003 година, за Катастарска општина Неготино-вон, заснован е залог со нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот на нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 187/03 од 14.07.2003 година во корист на заложникот доверител ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, за обезбедување на парично побарување во износ од 25.000 ЕУР односно 1.550.000,00 денари. (20036)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Криволак: парцела број 562/6 во место викано "Гора" нива со површина од 5000 м² во Катастарска општина Криволак, сопственост на Зарезанкова Трајанка од Скопје, ул. "Шарски одреди" бр. 4, цена на продажба 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставаат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (20061)

Се продава земјоделско земјиште кое лежи на КП 588/3 план 3 скица 13 на место викано "Старо Трло" под култура нива во површина од 576 м² на КО Ајватовци, опишано во ПЛ 173 за цена од 120,00 денари по м² или се вкупно 69.120 денари сопственост на Василев Павле од Скопје; КП 588/4 план 5 скица 13 на место викано "Старо Трло" под култура нива во површина од 576 м² на КО Ајватовци, опишано во ПЛ 174 за цена од 120,00 денари по м² или се вкупно 69.120 денари сопственост на Буцевска Софија од Скопје; КП 588/5 план

5 скица 13 на место викано "Старо Трло" под култура нива во површина од 576 м² на КО Ајватовци, опишано во ПЛ 175 за цена од 120,00 денари по м² или се вкупно 69.120 денари сопственост на Митев Киро од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Марковска Дојчинова, со седиште на ул. "Палмир Тољати" бр. 173, Скопје, општина Гази Баба.

(20198)

Врз основа на Договор за залог, со својство на извршна исправа, составен е нотарски акт од нотарот Кирил Грков од Кавадарци, под ОДУ бр. 168/03 од 18.07.2003 година, склучен помеѓу трговското друштво за производство и трговија на индустриска опрема ФИОРД ТЕХНОЛОГИС експорт-импорт ДООЕЛ, "Долина на никелот" - слободна економска зона, Кавадарци, како заложен доверител и Фабрика за индустриска опрема и резервни делови ФИОРД Акционерско друштво с. Вазарци, Кавадарци, како заложен должник, заради обезбедување на парично побарување во износ од 6.000.000,00 денари, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен имот: КП бр. 1290, згр. 39, вл. 1, кат ПР, намена 00550, в.м. "Шивец" со површина од 895 м²; КП бр. 1290, згр. 39, вл. 1, кат ПР, намена 00550, в.м. "Шивец" со површина од 1538 м² и КП бр. 1290, згр. 39, вл. 1, кат ПР, намена 00550, в.м. "Шивец" со површина од 1089 м² по Имотен лист број 634 КО Шивец, сопственост на заложниот должник.

(20244)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: Илојзе на К.П. бр. 2743/1, план 11, скица 584, в.м. "Веселова Падина" кл. 3 со површина од 1121 м² по Поседовен лист број 661 КО Сопот за цена од 30,000 денари, сопственост на Анка Пешиќ од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.

(20265)

Над недвижниот имот Производна хала со магацински простор во Струмица на ул. "Гоце Делчев" бб, зграда 1 кат ПР намена на зграда 00570 м.в. "Гоце Делчев" во површина од 1.784 м² на КП бр. 2059/1 во КО Струмица со право на користење на земјиште под објект зграда 1 на КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 1.809 м² и право на користење на двор на КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 2.838 м² врз основа на Имотен лист бр. 765 за КО Струмица издаден од Државен завод за геодетски работи - одделение за премер и катастар Струмица под бр. 1217-01/584 од 16.07.2003 година, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за трговија ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Јанко Цветинов" бр. 8/8 со БДС 4135270, заснован е залог од трет ред со нотарски акт ОДУ бр. 163/03 од 21.07.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје со БДС 4065573 за обезбедување на парично побарување во износ од 3.000.000,00 денари.

(20328)

Над недвижниот имот Производна хала со магацински простор во Струмица на ул. "Гоце Делчев" бб, зграда 1 кат ПР намена на зграда 00570 м.в. "Гоце Делчев" во површина од 1.784 м² на КП бр. 2059/1 во КО Струмица со право на користење на земјиште под објект зграда 1 на КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 1.809 м² и право на користење на двор на КП бр. 2059/1 во КО Струмица во површина од 2.838 м² врз основа на Имотен лист бр. 765 за КО Струмица издаден од Државен завод за геодетски работи - одделение за премер и катастар Струмица под бр. 1217-01/584 од 16.07.2003 година, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за трговија ТРГОПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Струмица, ул. "Јанко Цветинов" бр. 8/8 со БДС 4135270, заснован е залог од втор ред со нотарски акт ОДУ бр. 162/03 од 21.07.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка А.Д. Скопје со БДС 4065573 за обезбедување на парично побарување во износ од 3.000.000,00 денари.

(20329)

Над недвижниот имот производна хала со административен дел во КО Добрејци изградена на КП бр. 693 во КО Добрејци кој се состои од приземје и поткровје П+ПК со димензии 40,00 x 12,00 метри на приземјето и на поткровјето, административен дел со П+1+ПК со димензии од 9,70 x 12,00 метри на секое ниво кое е изградено карабина на П+кат 1 со земјиште на КП бр. 693 план 3 м.в. "Кел Герен" култура нива со површина од 1756 м² во КО Добрејци на КП бр. 693 план 3 скица 11 на м.в. "Кел Герен" култура под објект со површина од 598 м² во КО Добрејци на КП бр. 693 план 3 скица 11 на м.в. "Кел Герен" култура двор со површина од 500 м² во КО Добрејци или севкупно површина на земјиште од 2854 м² во КО Добрејци сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги НИКОМИЛ Милковски увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Караман Атанас" бр. 61 со матичен број 4789890 запишано во Поседовен лист бр. 694 за КО Добрејци, заснован е залог со нотарски акт ОДУ бр. 161/03 од 18.07.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот доверител Стопанска банка А.Д. Скопје со БДС 4065549, за обезбедување на парично побарување во износ од 60.000,00 евра. (20330)

Врз основа на нотарски акт - Договор за залог-хипотека врз недвижност (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга II реден број 404/03 од 15.07.2003 година, а склучен помеѓу "ОХРИДСКА БАНКА" АД Охрид, со седиште на бул. "Македонски Просветители" бр. 19, Охрид, како заложен доверител Друштво за градежништво, производство, промет, финансиски и технички инженеринг "ТЕХНОКОМ" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Октомвриска Революција" бб, во Скопје, како должник и Акционерско друштво за внатрешен и надворешен промет "МАШИНОПРОМЕТ" Скопје, со седиште на ул. "Прашка" бр. 23 во Скопје, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижен имот сопственост на заложниот должник Акционерско друштво за внатрешен и надворешен промет "МАШИНОПРОМЕТ" Скопје и тоа врз недвижен имот-апартман во Охрид С.К. "Охридати" на локација број 2508/88, улица "Охридати" бр. Б, ламела Б-8, стан број од 1 до 12, влез Б-8, кат приземје, I и II кат, со површина од 438,2 м², балкон -лоџија со површина од 59,10 м² или вкупна површина од 489,5 м², а за обезбедување на Договор за краткорочен кредит број 07-4458/1 од 15.07.2003 година во износ од 20.000.000,00 денари.

(20335)

Над подвижниот имот Влекач со регистарска ознака BE-003-НК, марка FIAT IVEKO, тип 190-36, број на шасија D41168529CD, број на мотор 82104210225413,

година на производство 1990, сила на мотор 265 KW, работна зафатнина на моторот 13798 см³, маса на празно возило 7250 кг., места за седење 3, форма на каросерија - Влекач, боја на каросерија св. црвена 04, сопственост на Друштвото за транспорт и шпедиција "БИ-БИ ТРЕЈД - 98" Илија експорт-импорт ДООЕЛ Неготино, заснован е залог, со солемнизација на Договор за обезбедување на побарување со регистриран залог врз подвижни предмети заверен кај нотарот Бинов Гело од Неготино, под ОДУ бр. 195/03 од 18.07.2003 година во корист на заложниот доверител Извозна и кредитна банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 500.000,00 денари. (20337)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КО Манастирец на КП бр. 685, дел 1, план 001, скица 003, викано место "Горна Лака" култура - нива, класа 3, со вкупна површина од 460 м² во сопственост на Јелица Јовановска од с. Пепелиште, Неготино, евидентирано во Имотен лист бр. 348 за КО Манастирец, издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (20361)

Се продава недвижен имот - за КО Кукуречани, Битолско, кат.кул. нива класа 5 на м.в. "Разманица" во површина од 1344 м² на КП 5274 за КО Кукуречани во Имотен лист бр. 1479 за КО Кукуречани, сопственост на Малаковски Велјан од Ниш, преку полномошникот Трајковски Николче од Битола, ул. "Боримечка" бр. 9, за вкупна купопродажна цена од 49.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (20363)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1070578 на име Михаилова Жаклина, ул. "12-ти Јули" бр. 14, Струмица. (20270)

Пасош бр. 0485131 на име Тилева Светлана, с. Ново Село, ул. "Мануш Турновски" бр. 11, Струмица. (20271)

Пасош бр. 1531617/01 издаден од СВР-Скопје на име Анета Камбер, ул. "М. Садик" бр. 10, Скопје. (20275)

Пасош бр. 1447921/00 издаден од СВР-Скопје на име Личина Рифат, ул. "3" бр. 109/б с. Љубин, Скопје. (20277)

Пасош бр. 1749429 издаден од СВР-Гостивар на име Зекире Рамадани, с. Балиндол, Гостивар. (20278)

Пасош бр. 1443933/00 издаден од СВР-Скопје на име Цветковска Анела, ул. "Пушкинова" бр. 2, Скопје. (20280)

Пасош бр. 1291780/99 издаден од СВР-Скопје на име Качапор Енес, ул. "Аилска" бр.2, н. "Драчево", Скопје. (20281)

Пасош бр. 1264620 издаден од СВР-Тетово на име Емурљи Азир, с. Копаница, Тетово. (20284)

Пасош бр. 1268372/99 издаден од СВР-Тетово на име Асани Абдилцемаил, с. Боговиње, Тетово. (20310)

Пасош бр. 409451/94 издаден од СВР-Тетово на име Кадри Гилсима, с. Тетово, Тетово. (20312)

Пасош бр. 1258798/99 издаден од СВР-Тетово на име Кадри Бурим, с. Тетово, Тетово. (20313)

Пасош бр. 409738/94 издаден од СВР-Тетово на име Кадри Афет, с. Тетово, Тетово. (20314)

Пасош бр. 1469044/00 на име Гуџиева Силвана, с. Колешино бр. 51, Струмица. (20326)

Пасош бр. 1478138/00 издаден од СВР-Куманово на име Шерифи Насер, ул. "Ј. Поповиќ" бр. 16, Куманово. (20331)

Пасош бр. 1503942/01 издаден од СВР-Куманово на име Шерифи Садие, ул. "Ј. Поповиќ" бр. 16, Куманово. (20332)

Пасош бр. 1257228/99 издаден од СВР-Скопје на име Мустафа Каљиси, бул. "Македонско косовска бригада" бр. 28/1-а, Скопје. (20334)

Пасош бр. 1073147/98 издаден од СВР-Скопје на име Јусуф Бејтула, с. Буковиќ, Скопје. (20336)

Пасош бр. 1131957/98 издаден од СВР-Тетово на име Банковиќ Ивана, Тетово. (20343)

Пасош бр. 1633552/01 издаден од СВР-Тетово на име Мердије Ахмети, с. Слатина, Тетово. (20364)

Пасош бр. 1741548/02 издаден од СВР-Скопје на име Елгизел Гоља, ул. "Гвадалахара" бр.34, Скопје. (20372)

Пасош бр. 356249/94 издаден од СВР-Скопје на име Демири Самије, с. Радуша, Скопје. (20396)

Пасош бр. 1178261 издаден од СВР-Куманово на име Мерлинда Азири, ул. "С. Станковски" бр. 18, Куманово. (20401)

Пасош бр. 423955 издаден од СВР-Куманово на име Шенаси Османи, с. Слупчане, Куманово. (20414)

Пасош бр. 0846094 на име Накова Даниела, ул. "Партизанска" бр. 14, Пробиштип. (20136)

Пасош бр. 1601342 издаден од СВР-Скопје на име Целадин Енвер, ул. "Галичица" бр. 16, Скопје. (20419)

Пасош бр. 535926/94 издаден од СВР-Скопје на име Билјана Ставревска, ул. "Сава Ковачевиќ" бр.34/1-7, Скопје. (20420)

Пасош бр. 200146 на име Стојков Симијон, с. Оризари, Кочани. (20437)

Пасош бр. 1109655 на име Николова Наташа, с. Облешево, Кочани. (20438)

Пасош бр. 1501343 на име Героски Гоце, Струга. (20443)

Пасош бр. 119597 на име Демиров Љутви, с. Градошорци бр. 230, Струмица. (20444)

Пасош бр.1619358 издаден од СВР-Велес на име Радмила Горгиева, ул. "Љубен Весов" бр.19-а, Велес.(20445)

Пасош бр. С 0002338 издаден од Министерство за надворешни работи-Скопје на име Аврамовски Владо, ул. "В. С. Бато" бр. 40/1, Скопје. (20448)

Пасош бр. 1762344 издаден од СВР-Скопје на име Хатнан Изаиров, с. Грушино, Скопје. (20466)

Пасош бр. 1179070 на име Џафа Илир, Дебар. (20486)

Пасош бр. 767937 на име Османи Ферзије, с. Зајас, Кичево. (20486)

Пасош бр. 0858998 на име Стоилова Билјана, ул. „Кеј на Револуција“, 1 стан 2/16, Кочани.

Пасош бр. 1362006/00 издаден СВР Куманово на име Митевска Маријана ул. „Доне Божинов“ бр. 22/12, Куманово. (20518)

Чекови од тековна сметка бр. 1346 од бр. 418416 до бр. 418421 и бр. 418413 издадени од Тутунска банка АД Скопје на име Илиевски Роберт, Скопје. (20295)

Чекови од тековна сметка од бр. 828000076255 до бр. 828000076261 издадени од Комерцијална банка-Филијала Штип на име Јанков Мите, Штип. (20302)

Чекови од тековна сметка бр. 11981022 од бр. 5330914 до бр. 5330920, 5297766, 5297767 и бр. 5297768 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Анча Блажеска, Скопје. (20415)

Работна книшка на име Јошевски Златко, Битола. (20288)

Работна книшка на име Митрески Горан, Кичево. (20289)

Работна книшка на име Гоцевски Љупчо, Мак. Каменица. (20291)

Работна книшка на име Калпачка Јулијана, Винаца. (20292)

Работна книшка на име Сефери Асан, Куманово. (20293)

Работна книшка на име Соколовска Божанка, с. Саса, Мак. Каменица. (20294)

Работна книшка на име Нурчевски Зулфија, с. Мелница, Велес. (20297)

Работна книшка на име Бајрамоска Нурдинка, с. Дебреште, Прилеп. (20299)

Работна книшка на име Исни Салихаси, с. Блаце, Скопје. (20301)

Работна книшка на име Цветковски Боби, Скопје. (20308)

Работна книшка на име Јолакоски Сашо, Оровник, Охрид. (20319)

Работна книшка на име Ирот Василев, Радовиш. (20325)

Работна книшка на име Димитровска Ленче, с. Јакимово, Винаца. (20413)

Работна книшка на име Зекирија Адами, Скопје. (20421)

Работна книшка на име Спасеновски Миле, ул. "Прилепска" бр. 60А/4, Битола. (20422)

Работна книшка на име Парис Паризоски, ул. "Г. Димитриоски" бр. 22, Прилеп. (20423)

Работна книшка на име Хоџа Зулфи, Струга. (20424)

Работна книшка на име Богески Танас, ул. "11-ти Септември" бр. 90, Кичево. (20425)

Работна книшка на име Зафироска Мена, Кичево. (20426)

Работна книшка на име Гарип Рустеми, Гостивар. (20427)

Работна книшка на име Елвис Шемедоски, ул. "Беровска" бр. 46, Прилеп. (20434)

Работна книшка на име Велјаноски Горан, Охрид. (20435)

Воена книшка бр. 0888986 на име Гоце Ѓеоргиев, Кочани. (20286)

Воена книшка на име Лазов Владимир, Скопје. (20333)

Воена книшка на име Стоилковски Драган, ул. "160" бр. 4, н. "Карпош", Куманово. (20428)

Чековна картичка бр. 2395-61 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Лилјана Ефтимовска, Охрид. (20287)

Чековна картичка бр. 16988097 издадена од Комерцијална банка на име Миланчо Поп-Трајков, Велес. (20433)

Свидетелство од 8 одделение на име Латифи Блерим, Куманово. (20290)

Свидетелство и диплома за 4 година на име Љубомировиќ Ленче - Подгорица. (20327)

Свидетелство од 4 година на име Лазаров Јован, Пехчево. (20429)

Свидетелство од 1 и 2 година на име Дарко Костадиновски, Мак. Брод. (20436)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 46/03 за свидетелство на име Ајхан Хани, н. "Езерски Лозја" бр. 86, Струга, се сторнира. (20300)

Здравствена легитимација на име Касапов Ордан, Велес. (20320)

Здравствена легитимација на име Митевска Даниела, Пробиштип. (20430)

АДР дозвола бр. 1986 издадена од Министерство за сообраќај транспорт и врски на име Јанев Горги, Радовиш. (20416)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-194/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка:

- 1.1. Сирење бело кравско во канти од 7-15 кг 45.000 кг.
- 1.2. Кашкавал кравски-пита од 5-7 кг 35.000 кг.
- 1.3. Сирење топено од 25-33 гр парче 27.000 кг.
- 2. Бараните производи во целост да одговараат на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на млекото, производите од млеко, сирилата и чистите култури, да содржат најмалку 45% млечна маст и киселинскиот степен да не биде повеќе од 65% SH.

Испорака: месечна по диспозиција - франко сите гарнизони во РМ.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг во денари без ДДВ и ДДВ посебно да е исказан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ,
- рок на испорака.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничката документација потребно е да се достави согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25, став 1 од Законот за јавни набавки),
- алинеја 1 (список на главни испораки во последните три години),
- алинеја 2 (опис на технички постројки на понудувачот),
- алинеја 3 (посочување на вклучени лица задолжени за контрола на квалитетот),
- алинеја 5 (сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва алинеја.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена 50 бода,
- техничка способност на понудувачот 40 бода,
- начин на плаќање 5 бода,
- рок на испорака 5 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.

Претставникот на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-195/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка:

2. Јогурт во ПВЦ чаши од 2 дл 176.500 литри,
3. Павлака од 2 дл 1.000 литри,
4. Пастеризирано млеко од 1 литар 30.000 литри.

5. Бараните производи во целост да одговараат на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на млекото, производите од млеко, сирилата и чистите култури (за јогурт одредбите од член 30, павлака од член 54 до 57 и за пастеризираното млеко член 11).

Испорака: дневна-франко сите ВП во гарнизон Скопје.

6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

7. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цени во денари за 1 литар, франко купувач, без пресметан ДДВ,

- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производот.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација потребно е да се достави согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот за јавни набавки, за што понудувачите треба да достават:

- а) список на главни испораки на стоки во последни три години со количини;
 - б) опис на техничките постројки на понудувачот;
 - в) посочување на вклучени лица задолжени за контрола на квалитетот;
 - г) сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот.
- Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - цена | 50 бода, |
| - квалитет | 20 бода, |
| - техничка способност на понудувачот | 20 бода. |
| - начин на плаќање | 10 бода. |

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.08.2003 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.

Претставникот на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 локал 107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-197/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка:

Компот од сливи 5/1 21.260 лименки.

2. Бараниот производ во целост да одговара на пропишаните одредби од член 67 од Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук и печурки и на пектинските препарати. Испорака: франко Скопје - октомври 2003 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена во денари за нето плод за 1 кг, франко купувач, без пресметан ДДВ и ДДВ посебно искажан.
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет потекло на производот,
- рок на испорака.

Понудувачот е должен да достави мостра за понудениот производ по 2 (две) лименки компот до Министерството за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 ламела 3 соба 31.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација потребно е да се достави согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
 - документ за бонитет издаден од Централен регистар,
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
 - доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,
 - доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
 - техничка способност на понудувачот (член 25, став 1, алинеја 5 од Законот за јавни набавки),
- Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - цена | 60 бода, |
| - техничка способност на понудувачот | 30 бода, |
| - начин на плаќање | 5 бода, |
| - рок на испорака | 5 бода. |

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.

Претставникот на понудувачот е должен да комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03) Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР.16/3-345/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****1. Предмет на набавката:**

1.2. Конзерви готови јадења по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики по Список бр.1

1.3. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, ламела III, соба 31 во време од 13,00-14,00 часот во работен ден, во времетраење на јавниот повик.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

1.5. Набавката не е делива.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

- името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена во денари за 1 кг без пресметан ДДВ. ДДВ посебно искажан,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет (опис и потекло) на производот,
- рок на испорака

3. СО ПОНУДАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки, за што понудувачите треба да достават:

а) список на главни испораки на стоки во последни три години со количини;

б) опис на технички постројки на понудувачот;

в) посочување на лица задолжени за контрола на квалитетот;

г) мостра за понудените производи (по пет примероци од секој производ од Списокот бр.1).

д) сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот;

Бараната документација не смее да биде постара од 6(шест) месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - цена | 60 бода, |
| - техничка способност на понудувачот | 30 бода, |
| - начин и услови на плаќање | 10 бода, |

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, Бул."Јане Сандански" бр.12, преку пошта или во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 12.08. 2003 година или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Мострите за понудените производи да се достават до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 ламела III соба 31.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.08.2003 година со почеток во 12,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок.107.

Сектор за логистика

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-67/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка:

1.1. Какао крем табла од 100 гр 36.000 кг

2. Бараниот производ во целост да одговара на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на какао производите, производите слични на чоколада, крем производите и на бонбонските производи. Какао крем таблата во составот да има 9% лешник.

Испорака: тримесечна по диспозиција - франко сите гарнизони во РМ.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена за 1 кг во денари без ДДВ и ДДВ посебно да е искажан,

- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитет и потекло на производ,
- рок на испорака.

Понудувачот е должен да достави мостра за понудениот производ по 10 (десет) примероци до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 ламела 3 соба 31.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација потребно е да се достави согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централен регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 5 од Законот за јавни набавки)

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен документацијата од прва алинеја.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена	50 бода,
- техничка способност на понудувачот	40 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.

Претставник на понудувачот е должен на комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03) Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР.16/3-294/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавката:

1.2. Оброк сув по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики по Список бр.1.

1.3. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, ламела III, соба 31 во време од 13,00-14,00 часот во работен ден, во времетраење на јавниот повик.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

1.5. Набавката не е делива.

Содржина на понудата

- името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена во денари за 1 комплет без пресметан ДДВ. ДДВ посебно искажан,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет (опис и потекло) на производот,
- рок на испорака.

Со понудата потребно е да се достави придружна документација согласно Закон за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- документ за бонитет издаден од Централен регистар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,
- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,
- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки, за што понудувачите треба да достават:
 - а) список на главни испораки на стоки во последни три години со количини;
 - б) посочување на лица за должни за контрола на квалитетот;
 - в) мостра за понудените производи (по еден комплет од секој прилог од Списокот бр.1).
 - г) сертификат за потеклото и квалитетот на производот.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - цена | 50 бода, |
| - квалитет | 20 бода, |
| - техничка способност на понудувачот | 20 бода, |
| - начин и услови на плаќање | 5 бода, |
| - рок на испорака | 5 бода. |

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, Бул."Јане Сандански" бр.12, преку пошта или во деловодството на Секторот за логистика најдоцна до 12.08.2003 година или со предавање на комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Мострите за понудените производи да се достават до Министерство за одбрана-Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12 ламела III соба 31.

6. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 13.08.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела I Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок.107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр.21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-147/4 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка: Кујнска техника и инвентар, по вид, количина, рок и место на испорака и квалитативни карактеристики наведени во Список бр.1 на овој повик.

2. Списокот бр. 1 може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана-Сектор за логистика, Бул. "Јане Сандански" бр. 12 Скопје, ламела 3, во време од 13,00 -14,00 часот, во работен ден, во време траење на отворениот повик.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица и се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цени поединечни, франко краен корисник на купувачот инсталирано, без царина, со посебно искажан ДДВ.

3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно стандардите на РМ и меѓународните стандарди, кои се прифатени во РМ и бараните технички карактеристики од Список бр. 1 на овој повик (сертификат за потекло и квалитет, каталог - проспект).

4. Начин и услови на плаќање.

5. Рок на испорака, инсталирање и пуштање во функција.

6. Гарантен рок.

7. Сервисирање и одржување.

8. Рок на важност на понуда.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да достави документација согласно Законот за јавни набавки во оригинален примерок или заверена копија од нотар и тоа:

1. Документ за бонитет издаден од Централен регистар.

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3. Извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности.

4. Доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или процес на ликвидација.

5. Доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен изводот од регистрација на дејноста.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- цена	50 бодови,
- квалитет	40 бодови,
- сервис и одржување	10 бодови.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и оверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул."Јане Сандански" бр. 12 Скопје, преку пошта, со предавање во архивата во Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 19.08.2003 година, со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул."Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставниците на понудувачот се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, согласно со одредбите од Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 126 и 107.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003), Министерството за економија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ

I. Министерството за економија, објавува дека се повторува постапката за распределба на нераспределен дел од царинска квота на стоките по аукциски пат во рамките на царинските квоти за увоз од Заедницата на државите Србија и Црна Гора и тоа за:

- Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување, тарифна ознака 0401, во количина од 1.000 тони;
- Сирење и урда, тарифна ознака 0406, во количина од 250 тони;
- Цигари што содржат тутун, тарифна ознака 2402 20, во количина од 125.000.000 парчиња.

II. Распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ќе се врши по делови, во количини и динамика на увоз и тоа:

а) Прв дел со рок на увоз до 30.09.2003 година

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување	тони	500
0406	Сирење и урда	тони	125
2402 20	Цигари што содржат тутун	парчиња	62.500.000

б) Втор дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003 година

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материји за засладување	тони	500
0406	Сирење и урда	тони	125
2402 20	Цигари што содржат тутун	парчиња	62.500.000

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди се смета за успешна само во случај ако за секој поединечен дел од царинска квота се јават најмалку двајца учесници.

IV. Котизацијата за учество во наддавањето во износ од 3.000,00 денари и административната такса во износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен дел на царинска квота на сметка: 100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 72593000, корисник: Приходи на органите на управата.

V. Роковите за извршување на увозот за секој дел од царинска квота се дадени во точка II од овој јавен повик.

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворените писмени понуди треба да ги достават до Министерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, заклучно со 22.08.2003 година.

Затворените писмени понуди се доставуваат поодделно за секој поединечен дел од царинска квота, на начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003).

Бонитетот треба да биде издаден од Централниот регистар на Република Македонија.

VII. Отворањето на понудите од страна на комисијата ќе се спроведе на 27.08.2003 година во 10,00 часот во Министерството за економија, во салата за состаноци I кат.

Министерство за економија

Врз основа на член 11 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7М/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ, ВО СОГЛАСНОСТ СО УЧЕСТВОТО НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ СКЛУЧЕН СО ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - ЕБОР НА 22.09.2000 ГОДИНА, НАМЕНЕТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА „АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА“ - МЕАП

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина број 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавка

Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЛПКД "КОМУНАЛЕЦ" СТРУМИЦА.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица од Република Македонија.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки - пречистен текст.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот на работите во целост се наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја подигнат во просториите на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, ул. Црвена Скопска општина број 4, Скопје, соба број 302 од 08. до 15 часот, секој работен ден во времето на траењето на јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00 денари на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 100000000063095, жиро сметка бр. 130010025663116, приходно konto 724125, програма 11 на Министерство за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 40309902-78246 НРБМ-Скопје, со цел на дознака: тендерска документација за градежни и градежно-занаемски работи Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" СТРУМИЦА.

Понудувачите можат да извршат увид во главниот проект за изведување на работите за сето време на траење на отворениот повик во просториите на Министерството за транспорт и врски од 10 до 13 часот.

Предвидена е посета на локацијата на ден 31.07.2003 година во 10 часот, во просториите на ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" Струмица, ул. "24 Октомври" бр. 2, Струмица. Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси самиот понудувач.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во услови за тендерската документација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да достават свои единични цени за секоја ставка од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ.

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 5% од цена на понудената.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(прилог кон понудата)

- Извод од регистрација на дејност;
- Документ за бонитет издаден од централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар;
- Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 25 од Законот за јавни набавки - пречистен текст;
- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во последните 3 години;
- Вкупна вредност и преглед на извршени слични работи во последните 3 години;
- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот;
- техничко-технолошки бонитет.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ)

- 5.1. Цена и начин на плаќање.....30 бода;
- 5.2. Рок и време на изведба.....10 бода;
- 5.3. Методологија пристап на работа и работен план.....30 бода;
- 5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна листа.....25 бода;
- 5.5. Гарантен рок.....5 бода.

6. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.2. Краен рок за предавање на понудите е 14.08.2003 година до 12 часот.

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад Црвена Скопска општина број 4, Скопје или да се предадат во архивата на Министерството за транспорт и врски, не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

6.6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно барање.

6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите на Министерството за транспорт и врски, Плоштад Црвена Скопска општина број 4, Скопје, соба број 319 во 12³⁰ часот, на ден 14.08.2003 година, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните 02/3145-425 и 02/3145-499.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. Т/3/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ-ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧ (БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина бр. 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: прибирање на документација за претходно утврдување на подобност-претквалификација за понудувачи како можни носители за: рехабилитација на автопат Е-75 Куманово-Велес, делница: Куманово-Аеродром (лева лента).

1.3. Спецификацијата ќе биде содржана во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

2. ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА:

- Економско-финансиски бонитет;
- Техничко-технолошки бонитет;
- Расположива опрема и други физички капацитет потребни за реализирање на предметната набавка;
- Менаџерска способност;
- Искуство и стручен кадар;
- Гаранција за квалитет и стандард.

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар (оригинал или заверена копија од нотар);
- Доказ дека кон понудувачот не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од шест месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

Краен рок за прием на понудите е 15.08.2003 година до 14,00 часот.

Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право на учество имаат сите правни и физички лица од Република Македонија.

4. НАЧИН ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудувачите треба да ги приложат документите кои се приложуваат кон пријавата од точките 2 и 3 на овој повик.

4.2. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина бр. 4, Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за транспорт и врски (најдоцна до 15,00 часот секој работен ден) не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

4.3. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознаката "не отворај" и бројот на ова јавно барање.

4.4. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

5.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните 02/3145-425 и 02/3145-499.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Македонска Радио Телевизија, согласно заклучоците на Владата и Собранието на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-1/2003 ЗА НАБАВКА - КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ФИНАНСИСКА КОНСОЛИДАЦИЈА И РЕСТРУКТУИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА

1. НАБАВУВАЧ:

Македонска Радио Телевизија, со седиште на ул. "Гоце Делчев" б.б. Скопје.

Средствата за набавката ќе ги обезбеди Министерството за финансии од Буџетот на Република Македонија.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

Консултантски услуги за финансиска консолидација и реструктурирање на Македонската Радио Телевизија.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Тендерската документација, заинтересираните понудувачи ќе можат да ја подигнуваат, по објавувањето на отворениот повик бр.01-1/2003, секој работен ден од 08:30 до 15:30 часот во Архивата на Македонска Радио Телевизија во Скопје.

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска документација ќе имаат можност да поднесат понуда.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, број на вработени, телефон, факс и сл.);

- вкупна цена за консултантските услуги за финансиска консолидација и реструктурирање на МРТ (со засметан ДДВ и други давачки кои треба да бидат искажани посебно) искажана во денари;

- начин и рок на плаќање.

Понудата треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавка.

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

5.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 24 став 3 од Законот за јавни набавки;

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судскиот регистар за поведена постапка за стечај-Потврда од надлежен Основен суд);

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд-Оддел за прекршоци);

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

5.2 ДОКУМЕНТИ СО КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 25 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЈА ДОКАЖУВА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ, А КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ ВО КОВЕРТОТ КОЈ НОСИ ОЗНАКА "ДОКУМЕНТАЦИЈА":

- список на извршени услуги од овој вид во последните 3 (три) години со износите и корисниците на услугите (референтна листа);

- список на лица кои се вработени кај понудувачот и кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугата (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за изработка на санациони програми (дипломи, сертификати и сл.);

Горенаведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Цена 35 поени;
- Број на вклучени лица и нивно досегашно искуство 30 поени;
- Квалитет на услуги 25 поени;
- Реноме
- Учество во вакви или слични проекти
- Рок на подготвување на Извештајот и доставување на препораките

- Начин и рок на плаќање 10 поени.

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно со член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, односно, набавката ќе му се даде на економски најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, начинот и рокот на плаќање и времетраење на периодот на подготвување на Извештајот и доставување на препораките.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик бр.01-1/2003 (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат во Архивата на Македонска Радио Телевизија по истекот на крајниот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Гоце Делчев" бб, или да се предадат во архивата на Македонска Радио Телевизија (најдоцна до 16 часот секој работен ден) или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 20.08.2003 година во 12:00 часот во просториите на Македонска Радио Телевизија ул. "Гоце Делчев" бб Скопје, V-ти кат соба 514-сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од Понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Pursuant the article 16, paragraph 1 and article 17, of the Law on Public Procurements (Official Gazette of RM 21/2002, the Commission for public procurements of the Macedonian Radio and Television, in accordance with the conclusions of the Government and the Parliament of the Republic of Macedonia, is announcing an

OPEN INVITATION no 01-1/2003 FOR PROCUREMENT OF CONSULTING SERVICES FOR FINANCIAL CONSOLIDATION AND RESTRUCTURING OF THE MACEDONIAN RADIO AND TELEVISION

1. SERVICE PROVIDER:

Macedonian Radio and Television, at Bul.Goce Delcev,bb, Skopje.

The funds for the procurement will be provided by the Ministry of Finance, from the budget of the Republic of Macedonia.

2. SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

Consulting services for financial consolidation and restructuring of the Macedonian Radio and Television.

3. TENDER DOCUMENTATION:

The tender documentation will be accessible to the bidders, upon the announcement of the open invitation no 01-1/2003, every work day from 8.30 am to 3.30 pm, in the Archive of the Macedonian Radio and Television in Skopje.

Only the bidders having picked up the tender documentation will be enabled to make a bid.

4. THE BID SHOULD CONTAIN:

- presentation of the bidder : (name, address, seat, person in charge, number of employees, phone, fax etc.);

- total price for consulting services on financial consolidation and restructuring of MRT (Macedonian Radio and Television), (VAT and other duties included and presented separately) in denars

- way of payment and deadlines

The bids should be submitted in Macedonian.

The bids which do not contain the am data, i.e. if the data are not presented in the required way, will be considered as incomplete and will be excluded of the further procedure and will not be evaluated.

Each domestic and foreign legal entity and individual, registered for the activity, subject of the procurement, has right to submit a bid.

5. TECHNICAL DOCUMENTATION:

5.1. ACCOMPANYING DOCUMENTATION THE BIDDER SHOULD ENCLOSE TOGETHER WITH THE BID:

- A copy of the Court registry of the business activity;
- a document on the solvency of the bidder issued by the Central registry, in accordance with the regulations of the solvency document (Official Gazette no 32/98 and 55/98);
- the document of the solvency of the foreign legal entity and individual , should be submitted pursuant the article 24, paragraph 3 of The Law on Public procurements
- a proof of not being in a bankruptcy or liquidation process (a certificate of the Court's Registry - Certificate from the Basic Court);
- a proof of not having a court sentence going into effect for ban on business activity (a certificate from Basic Court- Magistrate dept.)

- a certificate of the Internal Revenue Service for the paid taxes, fees and other duties, not older than 6 months;

All the documents consisting the accompanying documentation should be submitted in original, or as a copy verified by a notary, the certificate on business activity can be submitted as copy.

5.2. DOCUMENTS WITH WHICH THE BIDDER IS PROVING HIS TECHNICAL ABILITY, PURSUANT THE ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE LAW ON PUBLIC PROCUREMENT, AND WHICH SHOULD BE SUBMITTED IN AN ENVELOPPE SIGNED AS "DOCUMENTATION":

- list of the services rendered in the last 3 (three) years, with total sums and the users (reference list)

- list of the employees of the bidder, who will be involved in performing the service (name, surname, education level) and proof of their skills for processing of the sanitation programmes (diplomas, certificates, etc.);

The above mentioned list should be verified and signed by a person in charge.

6. CRITERIA FOR CHOICE OF THE MOST FAVORABLE BIDDER:

- Price 35 points;

- Number of persons involved and their past experience 30 points;

- Quality of the service 25 points;

Fame

Participation in similar projects

Time limits for preparation of the Report and submission of the recommendations

- Way and maturity of payment 10 points.

The most favorable bidder, will be chosen, pursuant the article 27, paragraph 1, item 2 of the Law on Public Procurements, i.e. the providing will be given to the economically strongest bidder, taking into consideration the price, quality, way and maturity of payment and the time limit for the elaborating the Report and submission of the recommendations.

7. DEADLINE AND THE MANNER OF SUBMISSION OF THE BIDS:

The deadline for submission of the bids is 15 days upon the issue of the Open invitation no 01-1/2003 (including the day of its issue).

The bids arrived to the Archive of the Macedonian Radio and Television, after the deadline, will not be examined.

The bids should be submitted as proposed in the articles 56 and 57 of the Law on Public Procurements.

The bidders, pursuant the article 57, paragraph 1 of the Law on Public Procurement, should submit their bids in one original copy, verified and signed by a person in charge in the bidding party.

The bids not containing all the data numbered in the invitation, i.e. not having the accompanying documentation, will be considered as incomplete and will not be examined.

The bids, pursuant the article 55 of the Law on Public Procurements, should be submitted by mail, to the address: Bul. Goce Delcev bb, or delivered directly to the Archive of the Macedonian Radio and Television (latest at 4.00 p.m. everyday) or delivered to the Commission for Public Procurements directly, latest by the day and hour of the public opening of the bids.

The public opening of the bids will be on August 20, 2003, at 12.00, in the premises of the Macedonian Radio and Television (Bul. Goce Delcev bb, Skopje), Fifth floor, room number 514 (conference room).

The representatives of the bidders, who will be present at the public opening of the bids, should give the Commission for Public Procurements a written authorization by the Bidder.

Commission for
public procurements

ИСПРАВКА

Во "Службен весник на РМ" бр. 48 од 23 јули 2003 година поткрадната е грешка на последната страница во содржината, така што во редните броеви 1133, 1134, 1135 и 1136, наместо зборот "Уставениот" треба да стои зборот "Уставниот".

Од Редакцијата

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

Преглед на акции и удели кои ќе бидат понудени за продажба по пат на јавна берзанска аукција на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност на 29.08.2003 година (петок).

АКЦИИ

Ред. бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Почетна продажна цена на една акција (ЕУР)	Дејност
1	Струмичко Поле	Василево	1.223.281	1.172.737	95,87%	229.367	1,00	Поледелство
2	ШИК Плачковица	Радовиш	1.907.582	990.052	51,90%	19.365	10,23	Производство на режана граѓа
3	Авиоимпекс	Скопје	5.224.499	2.031.688	38,89%	39.736	5,11	Воздушен сообраќај
4	МЗТ Опрема за возила	Скопје	350.385	24.255	6,92%	474	5,11	Производство на делови и прибор за моторни возила и за нивните мотори
5	Керамика	Гевгелија	487.630	10.564	2,17%	207	5,11	Производство на електронски и керамички елементи

УДЕЛИ

Ред. бр.	Друштво со ограничена одговорност	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Удел за продажба (ЕУР)	Учество на уделот за продажба во вредноста на друштвото	Почетна продажна цена на уделот (ЕУР)	Дејност
1	Ресена	Ресен	186.520	24.099	12,92%	2.410	Производство на волнени ткаенини
2	Берово Транс	Берово	202.299	115.707	57,20%	11.571	Превоз на патници и стока, шпедиција
3	Ветеринарна станица	Кавадарци	51.129	18.271	35,74%	1.827	Ветеринарни дејности
4	Отпад	Свети Николе	49.001	10.780	22,00%	1.078	Собирање и примарна преработка на отпад
5	Базалт	Штип	130.853	12.619	9,64%	1.262	Градежништво
6	Имекс	Прилеп	342.249	5.907	1,73%	591	Производство на прехранбени производи
7	Метекс	Скопје	245.650	133.008	54,15%	13.301	Собирање и преработка на индустриски отпад

Непродадените акции и удели, под истите услови, ќе бидат понудени за продажба на 05.09.2003 (петок). Акциите и уделите ќе бидат понудени за плаќање во готово или со хартии од вредност издадени од Република Македонија.

СОДРЖИНА

	Страница		
1137. Закон за азил и привремена заштита.....	1	1147. Указ за отповикување од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска.....	44
1138. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Кралството Шпанија по Договорот за кредит за реализација на проектот Брана со придружни објекти, како дел од Хидромелиоративниот систем „Лисиче“.....	15	1148. Указ за поставување извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска.....	44
1139. Закон за изменување и дополнување на Законот за културата.....	16	1149. Указ за отповикување од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија.....	44
1140. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование.....	26	1150. Указ за поставување извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија.....	44
1141. Закон за изменување и дополнување на Законот за Воена академија.....	35	1151. Указ за отповикување од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија.....	45
1142. Закон за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ја извршиле воената обврска.....	36	1152. Указ за поставување извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија.....	45
1143. Закон за изменување и дополнување на Законот за набавување, поседување и носење оружје.....	37	1153. Правилник за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воени и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија.....	45
1144. Закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити.....	38	1154. Декларација за поддршка на Повелбата за партнерство меѓу Република Македонија, Република Албанија, Република Хрватска и Соединетите Американски Држави (Јадранска повелба).....	47
1145. Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар.....	41		
1146. Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.....	42		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.